



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 31 декември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. XL

Цена на овој број е 102 динари. — Претплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. — Пошт. факс 228. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

806.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П. бр. 408

28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
**Веселин Гурановиќ, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Душан Алимпиќ, с. р.**

## ЗАКОН

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

#### Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година се утврдува во износ од 609.570.200.000 динари.

#### Член 2

Средства за делумно покривање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 404.908.600.000 динари.

#### Член 3

Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 204.661.600.000 динари, ќе се обезбеди од придонесот на републиките и на автономните покраини.

#### Член 4

Обврските на федерацијата за исплата на купоните што втасуваат за наплата во 1985 година по обврзниците на федерацијата, издадени врз основа на Законот за пресметување и намирување на курсните разлики во работењето на банките по девизните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75 и 62/77), Законот за покривање на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за

периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79), Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 71/80), како и на купоните на обврзниците на федерацијата што втасале за наплата во 1981 година, а се одложени со Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) и на купоните на обврзниците на федерацијата што втасале за наплата во поранешните години, а чија застареност настапува во 1985 година — се одлагаат и ќе се исплатат во 1989 година во износите што требаше да се исплатат во 1985 година.

#### Член 5

Средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1985 година се предвидени според стапка од 4,82% од планираниот национален доход за 1985 година.

Ако во текот на реализацијата на Буџетот на федерацијата за 1985 година Сојузниот завод за општествено планирање даде нова процена на националниот доход за 1985 година, ќе се предложи ребаланс на Буџетот на федерацијата за 1985 година заради валоризација на средствата од став 1 на овој член.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

807.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1984 година.

П бр. 398

28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
**Веселин Гурановиќ, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Душан Алимпиќ, с. р.**

**БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА****I. ОПШТ ДЕЛ****Член 1**

Буџетот на федерацијата за 1985 година ги содржи:

- 1) изворните приходи на федерацијата, во вкупен износ од 404.908.600.000 динари;
- 2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од 609.570.200.000 динари;
- 3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата, во износ од 204.661.600.000 динари;
- 4) придонесите на републиките и автономните покраини, во вкупен износ од 204.661.600.000 динари.

**Член 2**

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 192.300.000 динари од изворните приходи на федерацијата за 1985 година.

**Член 3**

Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, во следните износи:

**БИЛАНС****НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА**

Класификационен број		I. ПРИХОДИ	И з н о с	
на формата на приходите	на формата на приходите		на потформата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
<b>Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење на услуги</b>				
03-1		Данок на промет на производи		233.579.600.000
	03-1-1	Дел од основниот данок на промет	233.579.600.000	
		<b>Вкупно вид 03</b>		<b>233.579.600.000</b>
<b>Вид 05. Такси</b>				
05-1		Административни такси		1.499.900.000
	05-1-1	Конзуларни такси	1.190.000.000	
	05-1-2	Царински такси	250.000.000	
	05-1-3	Други сојузни административни такси	59.900.000	
05-3		Судски такси		100.000
		<b>Вкупно вид 05</b>		<b>1.500.000.000</b>
<b>Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина</b>				
06-1		Царина		99.339.000.000
06-2		Посебни увозни давачки и такси		56.493.000.000
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки	48.689.000.000	
	06-2-3	Посебна давачка за царинско евидентирање	7.800.000.000	
	06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царински магацини	4.000.000	
		<b>Вкупно вид 06</b>		<b>155.832.000.000</b>
<b>Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи</b>				
07-2		Приходи на органите на управата		9.823.000.000
	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	9.823.000.000	
07-4		Други приходи		4.174.000.000
		<b>Вкупно вид 07</b>		<b>13.997.000.000</b>

1	2	3	4	5
	<b>Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници</b>			
08-1	Придонеси на републиките и автономните покраини			204.661,600.000
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	28.286,552.000	
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	12.066,343.000	
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	31.000,286.000	
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	50.707,057.000	
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	52.961,346.000	
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	4.321,189.000	
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	24.320,078.000	
	08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	998,749.000	
	Вкупно вид 08			204.661,600.000
	Вкупни приходи за распоред (вид 01 до 08)			609.570,200.000

Класификационен број		И з н о с		
распоредна група	распоредна подгрупа	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	распоредна група	распоредна подгрупа
1	2	3	4	5
	<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>			
01-1	Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница			12.546,450.000
	01-1-1	Средства за лични доходи	12.306,550.000	
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	239,900.000	
01-2	Средства за материјални трошоци			1.721,636.000
01-3	Средства за посебни намени			26.455,914.000
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	606,503.000	
	01-3-2	Други посебни намени	11.114,464.000	
	01-3-3	Средства за општи општествени потреби	14.734,947.000	
01-4	Нестопански инвестиции и средства за опрема			3.566,000.000
	Вкупно основна намена 01.			44.290,000.000
	<b>Основна намена 02 — Народна одбрана и општествена самозаштита</b>			
02-1	Средства за Југословенската народна армија			391.344,000.000
	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текушната година	388.481,500.000	
	02-1-2	Средства за покривање на расходите во врска со вршењето на услуги на корисници надвор од ЈНА	2.862,500.000	
	Вкупно основна намена 02.			391.344,000.000

1	2	3	4	5
<b>Основна намена 04 — Трансферни средства на други општествено-политички заедници</b>				
04-2		Дополнителни средства		50.678,200.000
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и автономните покраини	50.678,200.000	
Вкупно основна намена 04.				50.678,200.000
<b>Основна намена 05 — Обврска во финасирањето на општествените дејности</b>				
05-9		Пензиско-инвалидско осигурување		88.796,500.000
05-11		Боречко-инвалидска заштита		18.110,600.000
Вкупно основна намена 05.				106.907,100.000
<b>Основна намена 06 — Други општи општествени потреби</b>				
06-2		Општествено-политички организации		1.311,800.000
06-11		Надомест на Службата на општественото книговодство		282,000.000
06-12		Друго		8.600,000.000
Вкупно основна намена 06.				10.193,800.000
<b>Основна намена 07 — Средства на резервите на федерацијата</b>				
07-1		Издвојување во постојаната буџетска резерва		192,300.000
07-2		Текушта буџетска резерва		220,000.000
Вкупно основна намена 07.				412,300.000
<b>Основна намена 08 — Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>				
08-4		Обврски по кредити		5.744,800.000
	08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	5.744,800.000	
Вкупно основна намена 08.				5.744,800.000
Вкупно распоредени и нераспоредени приходи				609,570,200.000

## II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

### Член 4

Расходите во износ од 609.570.200.000 динари што се искажани по основни намени во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, се распоредуваат по носители, корисници и по поблиски намени во посебен дел на Буџетот на федерацијата за 1985 година во следните износи:

Број на позиција	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	И з н о с	
			Позиција	Основни намени
1	2	3	4	5

## РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СФРЈ

### Глава 1. Претседателство

#### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	119,600.000	
2	01-2	Средства за материјални трошоци	1,350.000	
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	18,300.000	

1	2	3	4	5
4	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,056.000	
5	01-3-2	Патни трошоци	1,950.000	
6	01-3-2	Канцелариски материјал	4,200.000	
7	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1,560.000	
8	01-3-2	Трошоци за репрезентација	840.000	
9	01-3-2	Патувања и посети	55,000.000	
10	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	66.000	
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	780.000	
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	22,000.000	
13	01-3-2	Трошоци за услуги	54.000	
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	900.000	
15	01-3-2	Набавка на службени и работни облека	200.000	
16	01-3-2	Дополнување на опремата и инвентарот	5,000.000	
17	01-3-2	Опременување и уредување на службени станови	300.000	
18	01-3-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	120.000	
19	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	108.000	
		Вкупно основна намена 01.		233,384.000
		<b>Вкупно глава 1</b>		<b>233,384.000</b>

## Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ

### Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

20	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	37,600.000	
21	01-2	Средства за материјални трошоци	29,780.000	
22	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	96.000	
23	01-3-2	Дополнување на инвентарот	720.000	
24	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	4,080.000	
25	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	600.000	
26	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	800.000	
27	01-3-3	Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	130,000.000	
		Вкупно основна намена 01.	203,676.000	
		<b>Вкупно Глава 2</b>	<b>203,676.000</b>	
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27)</b>	<b>437,060.000</b>	

## РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ

### Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	453,600.000	
29	01-2	Средства за материјални трошоци	4,900.000	
30	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	341,400.000	
31	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	16,684.000	
32	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	3,500.000	
33	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	1,178.000	
34	01-3-2	Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела	48,000.000	

1	2	3	4	5
35	01-3-2	Набавка на домашни и странски книги	329.000	
36	01-3-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	2.100.000	
37	01-3-2	Издавање на стенографски белешки	4.940.000	
38	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	7.800.000	
39	01-3-2	Трошоци за парламентарни делегации	15.840.000	
40	01-3-2	Трошоци за репрезентација	924.000	
41	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1.780.000	
42	01-3-2	Членски влог на Интерпарламентарната унија	5.300.000	
43	01-3-2	Услуги извршени од други	3.000.000	
44	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	18.480.000	
45	01-3-2	Трошоци на печатницата	13.676.000	
46	01-3-2	Набавка на опрема и адаптации	5.160.000	
47	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот I и II заседание на АВНОЈ	2.640.000	
48	01-3-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	59.400.000	
49	01-3-2	Трошоци за работа на посебните комисии	960.000	
50	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца на Југославија	700.000	
51	01-3-2	Уредување и меблирање на станови за службени потреби	1.500.000	
52	01-3-2	Трошоци за спроведување на избори и отповици	150.000	
53	01-3-2	Помош на странки	100.000	
54	01-3-2	Работи за 40-та годишнина од прегласувањето на Републиката	10.000.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.024.041.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 54)		1.024.041.000

## РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

## Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

55	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40.232.000	
56	01-2	Средства за материјални трошоци	750.000	
57	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус	36.841.000	
58	01-3-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	1.198.000	
59	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1.100.000	
60	01-3-2	Патни трошоци во земјата	350.000	
61	01-3-2	Патни трошоци во странство	44.000	
62	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	700.000	
63	01-3-2	Трошоци за репрезентација	50.000	
64	01-3-2	Набавка на облека	253.000	
65	01-3-2	Набавка на опрема	72.000	
		Вкупно основна намена 01.		81.590.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 55 до 65)		81.590.000

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ</b>				
<b>Глава 1. Сојузен извршен совет</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
66	01-1-1	Средства за лични доходи на работници	198,107.000	
67	01-2	Средства за материјални трошоци	4,966.000	
68	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	48,032.000	
69	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	3,170.000	
70	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	300.000	
71	01-3-2	Канцелариски материјал	324.000	
72	01-3-2	Претплати на печат, списанија и публикации	1,200.000	
73	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	4,482.000	
74	01-3-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	5,500.000	
75	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	5,500.000	
76	01-3-2	Патни трошоци во странство	73,000.000	
77	01-3-2	Потрошен материјал и инвентар	324.000	
78	01-3-2	Печатење и умножување на материјали за седници	24,000.000	
79	01-3-2	Набавка на опрема	19,468.000	
80	01-3-2	Средства за потреби на работата на Комисијата на СЕВ	6,600.000	
81	01-3-2	Трошоци за репрезентација	3,300.000	
82	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	28,000.000	
83	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	1,218.000	
84	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	1,007.000	
85	01-3-2	Трошоци на техничките служби на Сојузниот извршен совет	400.000	
86	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	4,235.000	
87	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	2,830.000	
88	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика	3,600.000	
89	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човековата средина и просторното уредување и за станбени и комунални работи	4,320.000	
90	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	500.000	
91	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	389.000	
92	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со УНЕСКО	9,300.000	
93	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма за геолошка корелација	1,433.000	
94	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	3,960.000	
95	01-3-2	Членарини на меѓународни организации (УНЕСКО)	174,039.000	
96	01-3-2	Стипендии	170.000	
97	01-3-2	Уредување и опремување на службени станови	3,000.000	
98	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународниот фонд на Организацијата на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	1,985.000	
99	01-3-2	Придонес на СФРЈ на УНИЦЕФ	55,000.000	
100	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство (ФАО)	2,000.000	

1	2	3	4	5
101	01-3-2	Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО)	253,014.000	
102	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	200.000	
103	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	216.000	
104	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	144.000	
105	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии	80,000.000	
106	01-3-3	Средства за работа на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	1,584.000	
107	01-3-3	Средства за работа на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	120,000.000	
108	01-4	Нестопански инвестиции и средства за опрема	3,566,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		4.716,817.000
		<b>Вкупно Глава 1.</b>		<b>4.716,817.000</b>
<b>Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
109	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5,215.000	
110	01-2	Средства за материјални трошоци	132.000	
111	01-3-2	Трошоци за репрезентација	8.000	
112	01-3-2	Набавка на службена облека	24.000	
		Вкупно основна намена 01.		5,379.000
		<b>Вкупно Глава 2</b>		<b>5,379.000</b>
<b>Глава 3. Служба за персонални работи</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
113	01-1-1	Средства за лични доходи	6,073.000	
114	01-2	Средства за материјални трошоци	300.000	
115	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	27,535.000	
		Вкупно основна намена 01.		33,908.000
		<b>Вкупно Глава 3</b>		<b>33,908.000</b>
<b>Глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
116	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	18,600.000	
117	01-2	Средства за материјални трошоци	622.000	
118	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	13,200.000	
119	01-3-3	Средства што за определени потреби се пренесуваат на Југословенската народна армија	41,983.000	
		Вкупно основна намена 01.		74,405.000
		<b>Вкупно Глава 4</b>		<b>74,405.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 66 до 119)</b>		<b>4.830,509.000</b>



1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
120	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	32,240.000	
121	01-2	Средства за материјални трошоци	3,300.000	
122	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	22,475.000	
123	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	792.000	
124	01-3-2	Трошоци на постапката	720.000	
125	01-3-2	Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“ и билтен на Уставниот суд на Југославија	1,560.000	
126	01-3-2	Набавка на облека и обувки	30.000	
127	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	120.000	
128	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	
129	01-3-2	Трошоци за репрезентација	144.000	
Вкупно основна намена 01.				61,481.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 120 до 129)</b>				<b>61,481.000</b>

**РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД****Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

130	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40,909.000	
131	01-2	Средства за материјални трошоци	4,420.000	
132	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	18,539.000	
133	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	528.000	
134	01-3-2	Издавање на „Збирка на судски одлуки“	600.000	
135	01-3-2	Патни трошоци во земјата	240.000	
136	01-3-2	Патни трошоци во странство	350.000	
137	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	250.000	
138	01-3-2	Трошоци за советување, следење и проучување на општествените односи и појави	200.000	
139	01-3-2	Трошоци на судската постапка	50.000	
140	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	1,003.000	
141	01-3-2	Текушто одржување на зградата и инвентарот	167.000	
142	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	440.000	
143	01-3-2	Трошоци за репрезентација	120.000	
144	01-3-2	Награди и надомести на судиите — поротници	200.000	
145	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
Основна намена 01.				68,116.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 130 до 145)</b>				<b>68,116.000</b>

**РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО****Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

146	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	16,296.000	
147	01-2	Средства за материјални трошоци	1,200.000	
148	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	10,674.000	
149	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	396.000	
150	01-3-2	Патни трошоци во странство	962.000	

1	2	3	4	5
151	01-3-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	50.000	
152	01-3-2	Трошоци за советување, следење и проучување на општествените односи и појави	50.000	
153	01-3-2	Патни трошоци во земјата	156.000	
154	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	600.000	
155	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	
156	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	
157	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01.				30,554.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 146 до 157)</b>				<b>30,554.000</b>

#### РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО

##### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

158	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11,466.000	
159	01-2	Средства за материјални трошоци	900.000	
160	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,786.000	
161	01-3-2	Трошоци на процесната и извршната постапка за застапување во земјата	90.000	
162	01-3-2	Трошоци за водење на процесна постапка во странство и патни трошоци	512.000	
163	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	80.000	
164	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	10.000	
165	01-3-2	Трошоци за состаноци	100.000	
166	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
Вкупно основна намена 01.				15,954.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 158 до 166)</b>				<b>15,954.000</b>

#### РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВООБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

##### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

167	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8,633.000	
168	01-2	Средства за материјални трошоци	990.000	
169	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	3,876.000	
170	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	264.000	
171	01-3-2	Трошоци за советувања и семинари	40.000	
172	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	10.000	
173	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	
174	01-3-2	Трошоци за репрезентација	33.000	
175	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01.				13,976.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 167 до 175)</b>				<b>13,976.000</b>

#### РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

##### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

176	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	17,800.000	
177	01-2	Средства за материјални трошоци	600.000	

1	2	3	4	5
178	01-3-2	Патни трошоци во земјата	40.000	
179	01-3-2	Трошоци за работа на повремените членови на Советот	70.000	
180	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	
		Вкупно основна намена 01.		18,610.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 176 до 180)</b>		<b>18,610.000</b>

#### РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

##### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

181	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.037,563.000	
182	01-2	Средства за материјални трошоци	188,144.000	
183	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	56,023.000	
184	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	1,560.000	
185	01-3-2	Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	4,200.000	
186	01-3-2	Трошоци за репрезентацијата	1,920.000	
187	01-3-2	Трошоци за делегации	33,600.000	
188	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и за Комисијата за кодификација на меѓународното право	5,230.000	
189	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на групата неврзани земји	9,650.000	
190	01-3-2	Трошоци за учество на домашната делегација на Конференцијата за Европската безбедност и соработка	9,800.000	
191	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврска	67,700.000	
192	01-3-2	Трошоци на привремено сместување	6,700.000	
193	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	5,500.000	
194	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	3,696.000	
195	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	756,056.000	
196	01-3-2	За потребите на документацијата	100,505.000	
197	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	111,964.000	
198	01-3-2	Стручна обука на кадри за службата за врски	650.000	
199	01-3-3	Лични и материјални расходи на дипломатски и конзуларни претставништва во странство	11,579,784.000	
200	01-3-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	19,200.000	
201	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	31,000.000	
202	01-3-3	За информативна дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	20,000.000	
203	01-3-3	Трошоци на репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	8,800.000	
204	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	4,867.000	
205	01-3-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	3,000.000	
206	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	200,000.000	
207	01-3-3	Стручно образование на кадрите	8,000.000	
208	01-3-3	Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	44,000.000	
209	01-3-3	Средства за научноистражувачка работа	120,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		14,439,112.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 181 до 209)</b>		<b>14,439,112.000</b>

1	2	3	4	5
		<b>РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА</b>		
		<b>Основна намена 02 — Народна одбрана и општествена самозаштита</b>		
210	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	388.481,500.000	
211	02-1-2	Средства за покривање на расходите за вршење на услуги на корисници надвор од Југословенската народна армија	2.862,500.000	
		Вкупно основна намена 02.		391.344,000.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 210 до 211)</b>		<b>391.344,000.000</b>

		<b>РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ</b>		
		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
212	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.003,000.000	
213	01-2	Средства за материјални трошоци	210,000.000	
214	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,600.000	
215	01-3-2	За определени работи	1.350,000.000	
216	01-3-2	Набавка на облека и обувки	30,000.000	
217	01-3-2	Школување на кадри	16,000.000	
218	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работници и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1,620.000	
219	01-3-2	Трошоци за одржување на згради	15,600.000	
220	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	8,500.000	
221	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	16,800.000	
222	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	2,280.000	
223	01-3-2	Трошоци на Центарот за образование на работниците	4,900.000	
224	01-3-2	Надомест за ноќна работа	2,640.000	
225	01-3-2	Обврски според член 43 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	28,000.000	
226	01-3-3	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	6,000.000	
227	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22,000.000	
228	01-3-3	Средства за работа на Институтот за безбедност и општествена самозаштита	96,600.000	
229	01-3-3	Средства за трошоци на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во врска со давањето услуги на странски служби на трети лица во земјата	120,000.000	
230	01-3-3	Опрема на бригадата на милицијата	75,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		4.010.540.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 212 до 230)</b>		<b>4.010.540.000</b>

#### РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

##### Глава 1. Секретаријат

		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
231	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	153,200.000	
232	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и организации	239,900.000	

1	2	3	4	5
233	01-2	Средства за материјални трошоци	15,080.000	
234	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични при- мања на функционерите	1,300.000	
235	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	528.000	
236	01-3-2	Патни трошоци во странство	7,200.000	
237	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	6,275.000	
238	01-3-2	Курсни разлики	123,996.000	
239	01-3-2	Саработка со меѓународните Финансиски орга- низации	470.000	
240	01-3-2	Обврски спрема САП Косово за покривање на разликите во каматата на подигнатите меѓуна- родни кредити	90,000.000	
241	01-3-2	За определени потреби	7,334.000	
242	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органиите на федерацијата	2,582,000.000	
243	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	4,500.000	
244	01-3-3	Надомест и провизија на Службата на опште- ственото книговодство	17,300.000	
245	01-3-3	Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија	40.000	
246	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	65.000	
		Вкупно основна намена 01.		3.249,188.000
<b>Основна намена 04 — Трансферни средства на други општествено-политички заедници</b>				
247	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Ре- публика Босна и Херцеговина	14.311,000.000	
248	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Ре- публика Македонија	6.522,900.000	
249	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Ре- публика Црна Гора	5.382,100.000	
250	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Авто- номна Покраина Косово	23.412,200.000	
251	04-2	Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на Косово	1.050,000.000	
		Вкупно основна намена 04.		50.678,200.000
<b>Основна намена 05 — Обврски во финансирање на општествените дејности</b>				
252	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	1.238,400.000	
253	05-9	Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на бор- ците	6.000,000.000	
254	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	5.257,000.000	
255	05-9	Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското осигуру- вање на воените лица	17.277,000.000	
256	05-9	Ненамирени обврски од поранешните години	757,000.000	
		Вкупно основна намена 05.		30.529,400.000
<b>Основна намена 06 — Други општоопштествени по- треби</b>				
257	06-11	Надомест за покривање на трошоците на Служ- бата на општественото книговодство за работи на евиденцијата, работи на контролата и информа- тивно-аналитички работи	282,000.000	
258	06-12	Средства за материјални резерви	8.600,000.000	
		Вкупно основна намена 06.		8.882,000.000

1	2	3	4	5
		<b>Основна намена 07 — Средства за резерви на федерацијата</b>		
259	07-1	Издвојување во постојаната резерва на федерацијата	192,300.000	
260	07-2	Текушта буџетска резерва	220,000.000	
		<b>Вкупно основна намена 07.</b>		<b>412,300.000</b>
		<b>Основна намена 08 — Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>		
261	08-4-2	Обврски по странски заеми и за национализиран странски имот	120,000.000	
262	08-4-2	Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем, „Ибар-Лепенац“	898,900.000	
263	08-4-2	Отплата на кредитот на Народната банка на Југославија во врска со финансирање на обврските на федерацијата за 1979 година	446,600.000	
264	08-4-2	Средства за покривање на курсните разлики од поранешните години	1.401,600.000	
265	08-4-2	Средства за отплата на меѓународни кредити за сообраќајници на територијата на СР Црна Гора	752,100.000	
266	08-4-2	Придонес на меѓународното здружение за развој ИДА	29,000.000	
267	08-4-2	Членски влог на СФРЈ за Интерамериканската банка	461,300.000	
268	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	199,600.000	
269	08-4-2	Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	395,400.000	
270	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	811,500.000	
271	08-4-2	III пополнување на средствата на Американскиот фонд за развој	160,200.000	
272	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за примарни производи	68,600.000	
		<b>Вкупно основна намена 08.</b>		<b>5.744,800.000</b>
		<b>Вкупно Глава 1.</b>		<b>99.495,888.000</b>
		<b>Глава 2. Сојузен девизен инспекторат</b>		
		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
273	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	155,400.000	
274	01-2	Средства за материјални трошоци	9,360.000	
275	01-3-2	Надомест за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките	30.000	
276	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	4,896.000	
277	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории	4,925.000	
278	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,000.000	
279	01-3-2	Набавка на опрема	600.000	
280	01-3-2	Трошоци за репрезентација	10.000	
281	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	42.000	
		<b>Вкупно основна намена 01.</b>		<b>177,263.000</b>
		<b>Вкупно Глава 2</b>		<b>177,263.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 231 до 281)</b>		<b>99.673,151.000</b>
		<b>РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА</b>		
		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
282	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	132,121.000	
283	01-2	Средства за материјални трошоци	9,500.000	

1	2	3	4	5
284	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични при- мања на функционерите	1,348.000	
285	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	396.000	
286	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и об- распи за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим	168.000	
287	01-3-2	Трошоци на странски и домашни делегации	6,250.000	
288	01-3-2	Надомест за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации	120.000	
289	01-3-2	Набавка на облека и обувки	39.000	
290	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	112,089.000	
291	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	805.000	
292	01-3-2	Трошоци за програмите за усовршување на ра- ботниците	200.000	
293	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	203.000	
Вкупно основна намена 01.				263,239.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 282 до 293)				263,239.000

## РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПА- ЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

### Глава 1. Секретаријат

#### Основна намена 01 — Средства за работа на ор- ганите на управата

294	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	66,625.000	
295	01-2	Средства за материјални трошоци	5,850.000	
296	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични при- мања на функционерите	1,327.000	
297	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	
298	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	
299	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	470.000	
300	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,200.000	
301	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	60.000	
302	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	17,921.000	
303	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења	9,800.000	
304	01-3-2	Набавка на опрема	200.000	
305	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	96.000	
Вкупно основна намена 01.				104,649.000
Вкупно Глава 1				104,649.000

### Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат

#### Основна намена 01 — Средства за работа на ор- ганите на управата

306	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	80,076.000	
307	01-2	Средства за материјални трошоци	4,000.000	
308	01-3-2	Надомест за продолжена работа и за работа во денови на државни празници	300.000	
309	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
310	01-3-2	Надомест на овластени организации и стручни лица за вршење контрола на квалитетот на про- изводите што се увезуваат	1,350.000	
311	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	1,200.000	
312	01-3-2	Закупи	2,000.000	
313	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20 000	

1	2	3	4	5
314	01-3-2	Надомест за вештачење и експертизи	900.000	
315	01-3-2	Набавка на опрема	380.000	
316	01-3-2	Набавка на стручни публикации	450.000	
317	01-3-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	5,600.000	
318	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
319	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	200.000	
320	01-3-2	Набавка на службена облека и обувки	650.000	
		Вкупно основна намена 01.		97,188.000
		<b>Вкупно Глава 2.</b>		<b>97,188.000</b>

### Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни размени

#### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

321	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	125,874.000	
322	01-2	Средства за материјални трошоци	10,638.000	
323	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	2,860.000	
324	01-3-2	Трошоци за репрезентација	43.000	
325	01-3-2	Студии, анализи и списанија	720.000	
326	01-3-2	Трошоци на одржување на инвентарот и за набавка на опрема	1,140.000	
327	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	980.000	
328	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	106.000	
		Вкупно основна намена 01.		142,361.000
		<b>Вкупно Глава 3</b>		<b>142,361.000</b>

### Глава 4. Сојузен завод за цени

#### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

329	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	56,868.000	
330	01-2	Средства за материјални трошоци	2,500.000	
331	01-3-2	Трошоци за печатење на публикации	120.000	
332	01-3-2	Набавка на опрема	204.000	
333	01-3-2	Трошоци за одржување седници на Советот	4,160.000	
334	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите на заедниците за цени на републиките и покраините	120.000	
335	01-3-2	Трошоци за изработка на материјали за разработка на претстојните подзаконски прописи	120.000	
336	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	60.000	
337	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	60.000	
		Вкупно основна намена 01.		64,212.000
		<b>Вкупно глава 4</b>		<b>64,212.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 294 до 337)</b>		<b>408,410.000</b>

### РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

#### Глава 1. Секретаријат

#### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

338	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	45,484.000	
339	01-2	Средства за материјални трошоци	2,080.000	



1	2	3	4	5
340	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични при- мања на функционерите	1,360.000	
341	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	132.000	
342	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	2,600.000	
343	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	
344	01-3-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	28.000	
345	01-3-2	Трошоци за вештачења и процесни трошоци	82.000	
346	01-3-2	Трошоци во врска со изработката на прописи	360.000	
347	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотно-правни односи	90.000	
348	01-3-2	За определени потреби	80,000.000	
349	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународните состаноци и други потфати	144.000	
350	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	41.000	
		Вкупно основна намена 01.		132,901.000
		<b>Вкупно Глава 1</b>		<b>132,901.000</b>

## Глава 2. Завод за унапредување на сојуз- ната управа

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-  
ганите на управата

351	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12,474.000	
352	01-2	Средства за материјални трошоци	430.000	
353	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	132.000	
354	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
355	01-3-2	Набавка на стручна литература	12.000	
356	01-3-2	Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	100.000	
357	01-3-2	Трошоци за издавање на билтени на Заводот	165.000	
358	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	20.000	
359	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	995.000	
		Вкупно основна намена 01.		14,378.000
		<b>Вкупно Глава 2</b>		<b>14,378.000</b>

## Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-  
ганите на управата

360	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	43,308.000	
361	01-2	Средства за материјални трошоци	4,820.000	
362	01-3-2	Патни трошоци во странство	235.000	
363	01-3-2	Набавка на стручна литература	605.000	
364	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информационен ма- теријал	240.000	
365	01-3-2	Трошоци за работата на електронскиот сметач	2,000.000	
366	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информа- ционит систем	240.000	
367	01-3-2	Набавка на опрема	2,663.000	
368	01-3-2	Специјализации — стручно усовршување во странство	300.000	
		Вкупно основна намена 01		54,411.000
		<b>Вкупно Глава 3</b>		<b>54,411.000</b>

1	2	3	4	5
		<b>Глава 4. Финансирање на програмата за работа на самостојните институции и организации</b>		
		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
369	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	7,390.000	
370	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	1,900.000	
371	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	28,000.000	
372	01-3-2	Средства за наградата АВНОЈ	6,000.000	
373	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	4,000.000	
374	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	250.000	
375	01-3-2	Наградата „Едвард Кардељ“	1,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		48,540.000
		<b>Вкупно Глава 4</b>		<b>48,540.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 338 до 375)</b>		<b>250,230.000</b>
		<b>РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ</b>		
		<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>		
376	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	84,300.000	
377	01-2	Средства за материјални трошоци	3,693.000	
378	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,360.000	
379	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	1,900.000	
380	01-3-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	5,900.000	
381	01-3-2	Државни посети на странски новинари по пријателство	1,796.000	
382	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	6,720.000	
383	01-3-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	3,480.000	
384	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	1,920.000	
385	01-3-2	Трошоци за работата на Советот на општествениот систем за информирање на СФРЈ	300.000	
386	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји	250.000	
387	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	79.000	
388	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданието за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	45,586.000	
389	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	91,000.000	
390	01-3-3	Радио програма за странство	182,000.000	
391	01-3-3	Радио емисии и репортажи и ТВ стории за странство	2,160.000	
392	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	424,450.000	
393	01-3-3	Трошоци за изработка на Филмски новости	39,304.000	
394	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета на нашите работници и иселенници во странство	24,000.000	

1	2	3	4	5
395	01-3-3	Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата	19,200.000	
396	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Белград	16,900.000	
397	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	15,600.000	
398	01-3-3	Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање	22,100.000	
399	01-3-3	Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање	200,000.000	
400	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Радио-Југославија	8,900.000	
401	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Новинска агенција Танјуг	3,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.205,898.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 376 до 401)				1.205,898.000
<b>РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
402	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	78,792.000	
403	01-2	Средства за материјални трошоци	4,000.000	
404	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,248.000	
405	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	1,250.000	
406	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,000.000	
407	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисији и на соработниците	200.000	
408	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот	420.000	
409	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	146,400.000	
410	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,158.000	
411	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	504.000	
412	01-3-2	Изработка на студии и анализи	300.000	
413	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	360.000	
		Вкупно основна намена 01.		237,632.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 402 до 413)				237,632.000
<b>РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
414	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	230,445.000	
415	01-2	Средства за материјални трошоци	5,850.000	
416	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	22,000.000	
417	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,318.000	
418	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка во водостопанството	1,080.000	
419	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	216.000	
420	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	84.000	
421	01-3-2	Надомест за работа на членовите на посебни комисији	504.000	
422	01-3-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	4,080.000	
423	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	3,120.000	
424	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	720.000	

1	2	3	4	5
425	01-3-2	За одржување на семинари, курсеви и за подготвување на прописи од областа на ветеринарството и на заштитата на растенијата	2,400.000	
426	01-3-2	Надомест на надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	480.000	
427	01-3-2	За следење на движењето на карантински болести и на штетници во областа на заштитата на растенијата	1,200.000	
428	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	8,224.000	
429	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	300.000	
430	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	450.000	
431	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на воведување во производство на семе на посадочен материјал	4,200.000	
432	01-3-2	Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	500.000	
433	01-3-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1984 година	3,300.000	
434	01-3-2	Обработување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	1,800.000	
435	01-3-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	1,700.000	
436	01-3-2	Следење, утврдување и спроведување на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој	960.000	
437	01-3-2	Набавка и дополние на опремата	670.000	
438	01-3-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активните супстанции на пестицидите	600.000	
439	01-3-2	Трошоци за работа на комисии на работни тела на Комитетот	720.000	
440	01-3-2	Дијагностика на вирусните заболувања	480.000	
441	01-3-2	Доработка на интегралните мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителни болести и штетници	1,200.000	
442	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	473.000	
443	01-3-2	Учество во изработката на иницијативната програма за утврдување на причинителите и за преземање мерки за санација на масовното сушење на поважни видови дрвја	660.000	
444	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини	600.000	
445	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрна политика	1,900.000	
446	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	600.000	
447	01-3-2	Трошоци на инспекцијата на Комитетот при прегледот на извозните кланици	500.000	
448	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумските пожари	400,000.000	
449	01-3-2	Учество во изработката на прирачникот „Пестициди во стопанството и шумарството на Југославија“	300.000	
450	01-3-2	Трошоци за одржување на деловните простории на граничните станици	700.000	
451	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	1,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		705.334.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 414 до 451)		705.334.000

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ</b>				
<b>Глава 1. Комитет</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
452	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	81,869.000	
453	01-2	Средства за материјални трошоци	7,761.000	
454	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,289.000	
455	01-3-2	Изработка на технички прописи	1,000.000	
456	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка	960.000	
457	01-3-2	Патни трошоци во странство	4,000.000	
458	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисији и на надворешни соработници	360.000	
459	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	2,000.000	
460	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	200.000	
461	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	137,000.000	
462	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар на работите од интерес за федерацијата	3,720.000	
463	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	800.000	
464	01-3-2	Средства за определени потреби	450.000	
465	01-3-2	Трошоци за седниците на Комитетот	360.000	
466	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	650.000	
467	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград—Тирана и обратно	20,800.000	
468	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград—Малта и обратно	21,500.000	
469	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград—Кипар и обратно	21,800.000	
470	01-3-2	Надомест за работа на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	21,800.000	
471	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во поморскиот сообраќај	150,000.000	
472	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во речниот сообраќај	200,000.000	
473	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	420.000	
474	01-3-3	Средства за работа на Геоманетскиот институт на работите од интерес за федерацијата	40,000.000	
475	01-3-3	Средства за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	260,000.000	
Вкупно основна намена 01.				978,739.000
<b>Вкупно Глава 1.</b>				<b>978,739.000</b>

## Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

### Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

476	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.102,961.000
477	01-2	Средства за материјални трошоци	10,400.000
478	01-3-2	Трошоци на погонот	250,000.000
479	01-3-2	Закупи	6,187.000
480	01-3-2	Трошоци за користење на авиони	50,400.000
481	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници	45,000.000
482	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	240.000

1	2	3	4	5
483	01-3-2	Трошоци за користење на возилата	26,000.000	
484	01-3-2	Трошоци на осигурување	16,600.000	
485	01-3-2	Патни трошоци во земјата	32,000.000	
486	01-3-2	Трошоци на печатницата	1,440.000	
487	01-3-2	Набавка на облека и обувки	23,760.000	
488	01-3-2	Трошоци за банкарска провизија	10,000.000	
489	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,950.000	
490	01-3-2	Членарини на меѓународни и други организации	2,100.000	
491	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	2,400.000	
492	01-3-2	Дополнение на инвентарот	4,320.000	
493	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	90,000.000	
494	01-3-2	Чување и обезбедување на имотот	11,956.000	
495	01-3-2	Лекарски прегледи на контролорите, летачите-техничари и на возачите	3,960.000	
496	01-3-2	Набавка на учила и учебници за обука	720.000	
497	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
498	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	6,500.000	
499	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	5,719.000	
500	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	300.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.704,973.000
		<b>Вкупно Глава 2.</b>		<b>1.704,973.000</b>

### Глава 3. Сојузна управа на радиоврски

#### Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

501	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	62,263.000	
502	01-2	Средства за материјални трошоци	1,750.000	
503	01-3-2	Надомест за ноќна работа	48.000	
504	01-3-2	Одржување на контролно-мерните центри	1,000.000	
505	01-3-2	Осигурување на имотот	4,200.000	
506	01-3-2	Набавка и дополнение на опремата	360.000	
507	01-3-2	Трошоци на возниот парк	2,000.000	
508	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,300.000	
509	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,000.000	
510	01-3-2	Набавка на облека и обувки	60.000	
511	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	24.000	
512	01-3-2	Информационо-документациона обработка на податоци	1,200.000	
513	01-3-2	Трошоци на текушто и инвестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека	480.000	
514	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1,500.000	
515	01-3-2	Адаптација на просториите за сместување на сметковната опрема	840.000	
516	01-3-2	Обврски спрема Меѓународната Унија за телекомуникации и други плаќања	2,200.000	
517	01-3-2	Средства за материјални трошоци на контролно-мерните центри	1,200.000	
518	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	750.000	
519	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	102.000	
		Вкупно основна намена 01.		82,277.000
		<b>Вкупно Глава 3.</b>		<b>82,277.000</b>

1	2	3	4	5
<b>Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
520	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	44,509.000	
521	01-2	Средства за материјални трошоци	4,533.000	
522	01-3-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	4,320.000	
523	01-3-2	Набавка на облека и обувки	702.000	
524	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка	30.000	
525	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,400.000	
526	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	60.000	
527	01-3-2	Патни трошоци во земјата	3,600.000	
528	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	1,200.000	
529	01-3-2	Трошоци за преведување	50.000	
530	01-3-2	Трошоци за организирање на советувања	22.000	
531	01-3-2	Трошоци за стручно образование	48.000	
532	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници	50.000	
533	01-3-2	Трошоци за репрезентација	13.000	
534	01-3-2	Надомест за превоз на работници на работа и од работа	403.000	
535	01-3-2	Членарини и котизации	300.000	
536	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22.000	
Вкупно основна намена 01.				62,262.000
<b>Вкупно Глава 4.</b>				<b>62,262.000</b>
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 452 до 536)				2.828,251.000

**РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

**Глава 1. Комитет**

**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

537	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	132,700.000	
538	01-2	Средства за материјални трошоци	3,000.000	
539	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,360.000	
540	01-3-2	Патни трошоци во странство	4,080.000	
541	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,210.000	
542	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со странските делегации, дипломатски и други претставници	840.000	
543	01-3-2	Надомест за работа на членовите на постојаните стручни комиси	660.000	
544	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	540.000	
545	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и на санитарната инспекција	120.000	
546	01-3-2	Членарини на меѓународните организации	471,680.000	
547	01-3-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договораат со соодветни стручни институции	575.000	
548	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	330.000	
549	01-3-2	Надомест на работниците со неполно работно време и на надворешни соработници	2,160.000	

1	2	3	4	5
550	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	300.000	
551	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор	1,740.000	
552	01-3-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	240.000	
553	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	4,680.000	
554	01-3-2	Трошоци за анализа на лекови	660.000	
555	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	3,120.000	
556	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	600.000	
557	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	180.000	
558	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	11,056.000	
559	01-3-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата, што ќе се договорат со Сојузниот завод за здравствена заштита	23,500.000	
560	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурејубличките води	1,800.000	
561	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за координација на работата на сојузните органи, врз реализација на одлуката на Светската конференција за Меѓународната година на жените на ООН	1,440.000	
562	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	126.000	
563	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенска фармакопеја	1,800.000	
564	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	480.000	
565	01-3-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	10,800.000	
566	01-3-3	Средства за првомајски награди	4,892.000	
567	01-3-3	Трошоци за изработка на номенклатурата на занимања	1,760.000	
568	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	240.000	
569	01-3-3	Придонес на Фондот на ОН за популациони активности	555.000	
		Вкупно основна намена 01.		689,224.000
		<b>Вкупно Глава 1.</b>		<b>689,224.000</b>

## Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

570	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40,000.000	
571	01-2	Средства за материјални трошоци	4,553.000	
572	01-3-2	Материјални трошоци за постојаните југословенско-странски комисии	856.000	
573	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	5,000.000	
574	01-3-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	450.000	
575	01-3-2	Службени патувања во земјата	1,579.000	
576	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	500.000	
577	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,310.000	
578	01-3-2	Набавка на стручна литература	100.000	



1	2	3	4	5
579	01-3-2	Образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	2,000.000	
580	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	81.000	
		Вкупно основна намена 01.		57,429.000
		<b>Вкупно Глава 2.</b>		<b>57,429.000</b>
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 537 до 580)</b>		<b>746,653.000</b>

**РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

581	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	15,022.000	
582	01-2	Средства за материјални трошоци	705.000	
583	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,355.000	
584	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	
585	01-3-2	Патни трошоци во земјата	255.000	
586	01-3-2	Преведување на инвалидски и други исправи	20.000	
587	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	280.000	
588	01-3-2	Средства за набавка на опрема	72.000	
589	01-3-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	25,515.000	
		Вкупно основна намена 01.		43,724.000

**Основна намена 05 — Обврски во финансирањето на општествените дејности**

590	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	56,596,100.000	
591	05-9	Ненамирени обврски од поранешните години	1,671,000.000	
592	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	14,382,200.000	
593	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	1,659,400.000	
594	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	1,169,600.000	
595	05-11	Средства за боречки додаток	31,100.000	
596	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица	710,000.000	
597	05-11	Инвалидски примања на корисниците во странство	148,300.000	
598	05-11	Средства за печатење на книшки за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и за други одликувани лица	10,000.000	
		Вкупно основна намена 05.		76,377,700.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 581 до 598)</b>		<b>76,421,424.000</b>

**РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

599	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	31,512.000	
600	01-2	Средства за материјални трошоци	1,500.000	
601	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,724.000	
602	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членови на Комитетот и на неговите тела	650.000	
603	01-3-2	Трошоци за репрезентација	30.000	
604	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ	800.000	
		Вкупно основна намена 01.		37,216.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 599 до 604)</b>		<b>37,216.000</b>

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
605	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.146.040.000	
606	01-2	Средства за материјални трошоци	682.700.000	
607	01-3-2	Надомест на штети според чл. 252, 283 и 356 од Царинскиот закон	600.000	
608	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.750.000	
609	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	7.600.000	
610	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи на работниците	5.900.000	
611	01-3-2	Трошоци за осигурување на работниците	5.900.000	
612	01-3-2	Награда за откривање на царински прекршоци	3.600.000	
613	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	800.000	
614	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	4.000.000	
Вкупно основна намена 01.				3.858.890.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 605 до 614)</b>				<b>3.858.890.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
615	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	117.654.000	
616	01-2	Средства за материјални трошоци	9.750.000	
617	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2.433.000	
618	01-3-2	Патни трошоци во странство	846.000	
619	01-3-2	Надомест за надворешни соработници и трошоци за анкети	360.000	
620	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	700.000	
621	01-3-2	Стручни консултации и советувања	720.000	
622	01-3-2	Издавање на билтенот „Сопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	4.550.000	
623	01-3-2	Методолошки истражувања	4.180.000	
624	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	650.000	
625	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	120.000	
Вкупно основна намена 01.				141.942.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 615 до 625)</b>				<b>141.942.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
626	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	285.182.000	
627	01-2	Средства за материјални трошоци	27.500.000	
628	01-3-2	Противпежарна и хигиенско-техничка заштита	240.000	
629	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.430.000	
630	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	81.000	
631	01-3-2	Трошоци за статистички истражувања	2.400.000	
632	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	8.000.000	
633	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	10.000.000	
634	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	1.080.000	
635	01-3-2	Закупи	8.800.000	
636	01-3-2	Закуп — на лизинг машини за автоматска обработка на податоци	576.968.000	

1	2	3	4	5
637	01-3-2	Трошоци за стручно издигнување на кадрите	2,700.000	
638	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	200.000	
639	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	300.000	
		Вкупно основна намена 01.		935,871.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 до 639)</b>		<b>935,871.000</b>

**РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

640	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	69,542.000	
641	01-2	Средства за материјални трошоци	6,500.000	
642	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	264.000	
643	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	240.000	
644	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	255,893.000	
645	01-3-2	Придонес за Претседателството на ООН во Југославија	14,439.000	
646	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	139,031.000	
647	01-3-3	Трошоци за подготовката за заминување на стручњаци, за participации во платите на југословенски стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите на развој	52,416.000	
648	01-3-3	Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	9,600.000	
649	01-3-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	12,768.000	
650	01-3-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ — учество на претставници од земјите во развој	250.000	
651	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комисији, патни трошоци во земјата и во странство	12,500.000	
652	01-3-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	884.000	
653	01-3-3	Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претседателството на ООН во Југославија	54.000	
654	01-3-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на Федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	1,675.000	
655	01-3-3	Информативна дејност	2,016.000	
656	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	7,000.000	
657	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	79.000	
		Вкупно основна намена 01.		585,151.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 640 до 657)</b>		<b>585,151.000</b>

**РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

658	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	242,723.000	
659	01-2	Средства за материјални трошоци	19,300.000	
660	01-3-2	Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	13,000.000	
661	01-3-2	Надомест на Радио-Белград за емитување на водостојот на Дунав	3,600.000	

1	2	3	4	5
662	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	18,000.000	
663	01-3-2	Патни трошоци во странство	288.000	
664	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	84,200.000	
665	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	300.000 <sup>а</sup>	
666	01-3-2	Дополнување на опремата	1,668.000	
667	01-3-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на другите стручни публикации	4,000.000	
668	01-3-2	Финансирање на меѓународни програми по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „ALPEX“ „NOMS“, „EMEP“, „MED-POL“ и VITUKI“)	10,764.000	
669	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	10,000.000	
670	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,200.000	
671	01-3-2	Набавка на облека и обувки	2,280.000	
672	01-3-2	Одржување на моторните возила и гориво	2,000.000	
673	01-3-2	Закупи за деловни простории	8,500.000	
674	01-3-2	Трошоци за школување на хидрометеоролошките кадри	240.000	
675	01-3-2	Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврска од Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот на големи далечини	440.000	
676	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	240.000	
		Вкупно основна намена 01.		422,743.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 658 до 676)</b>		<b>422,743.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата</b>				
677	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	112,710.000	
678	01-2	Средства за материјални трошоци	6,000.000	
679	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенски стандарди и на технички прописи	11,000.000	
680	01-3-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	10,000.000	
681	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторните возила	2,700.000	
682	01-3-2	Трошоци за изработка на прописите за изградба, санација и ревитализација на објектите во сеизмички активните подрачја	1,600.000	
683	01-3-2	Трошоци за димензионална координација во градењето	1,080.000	
684	01-3-2	Трошоци за спроведување на системот на атестирање	3,000.000	
685	01-3-2	Трошоци за финансирање на проекти на информациониот систем	2,640.000	
686	01-3-2	Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР	2,458.000	
687	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	2,000.000	
688	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	22,000.000	
689	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	140.000	
		Вкупно основна намена 01.		177,328.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 677 до 689)</b>		<b>177,328.000</b>

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата</b>				
690	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	76,348.000	
691	01-2	Средства за материјални трошоци	6,000.000	
692	01-3-2	Трошоци за печатење на патентни списи и документација	7,800.000	
693	01-3-2	Патни трошоци во странство	352.000	
694	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	3,600.000	
695	01-3-2	Печатење на патентен гласник	4,000.000	
696	01-3-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	1,200.000	
697	01-3-2	Прием и испраќање на патна документација	500.000	
698	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	40.000	
699	01-3-2	Трошоци за информациониот систем	5,000.000	
700	01-3-2	Трошоци за работа на Советот	90.000	
701	01-3-2	Одржување и сервисирање на опремата	750.000	
702	01-3-2	Закупи	3,886.000	
703	01-3-2	Набавка на стручна литература	1,360.000	
704	01-3-2	Преведување на меѓународната патентна документација	84.000	
705	01-3-2	Трошоци за Сојузниот координационен одбор за творештво	240.000	
706	01-3-2	Стручно усовршување и специјализација	200.000	
707	01-3-2	Трошоци за информативни услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1,067.000	
708	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	25.000	
Вкупно основна намена 01.				112,542.000
<b>ЗКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 690 до 708)</b>				<b>112,542.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата</b>				
709	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	240,698.000	
710	01-2	Средства за материјални трошоци	14,300.000	
711	01-3-2	Закупи	1,340.000	
712	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	5,000.000	
713	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	600.000	
714	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	5,700.000	
715	01-3-2	Патни трошоци во странство	840.000	
716	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	120.000	
717	01-3-2	Патни трошоци во земјата	25,000.000	
718	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	1,440.000	
719	01-3-2	Трошоци за тековно одржување на зградите	15,000.000	
720	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	600.000	
721	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	500.000	
722	01-3-2	Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварување соработка во областа на метрологијата	420.000	
723	01-3-2	Трошоци за тековно одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентарот	780.000	
724	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	545.000	

1	2	3	4	5
725	01-3-2	Трошоци за одржување на товарни возила	4,150.000	
726	01-3-2	Трошоци за репрезентација	22.000	
727	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	720.600	
728	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	480.000	
729	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија на странски јазици и од странски јазици	240.000	
730	01-3-2	Механографска обработка на податоци	541.000	
731	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходите	4,550.000	
732	01-3-2	Трошоци за информативна дејност	180.000	
733	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјали	5,000.000	
734	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	15,600.000	
735	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	121.000	
736	01-3-2	Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	500.000	
737	01-3-2	Трошоци за изработка на стручни елаборати и студии од областа на метрологијата	2,700.000	
738	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	240.000	
		Вкупно основна намена 01.		347,927.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 709 до 738)</b>		<b>347,927.000</b>

## РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

**Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата**

739	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11,122.000	
740	01-2	Средства за материјални трошоци	751.000	
741	01-3-2	Трошоци за постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	960.000	
742	01-3-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	10,000.000	
743	01-3-2	Трошоци за Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	414.000	
744	01-3-2	Набавка на опрема	150.000	
745	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и на подземните води на СФРЈ и изработка на анализа на сировинската база на СФРЈ	2,895.000	
746	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,225.000	
747	01-3-2	Средства за работи на координирање на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки на СЕВ	500.000	
748	01-3-2	Водење и одржување на Фондот на стручната документација за резултатите од геолошките истражувања	200.000	
749	01-3-2	Средства за остварување на соработката со невладините меѓународни геолошки организации	360.000	
		Вкупно основна намена 01.		28,577.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 739 до 749)</b>		<b>28,577.000</b>

## РАЗДЕЛ 34. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА

**Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата**

750	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	50,416.000	
751	01-2	Средства за материјални трошоци	8,250.000	
752	01-3-2	Трошоци за репрезентација	80.000	

1	2	3	4	5
753	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна.	400.000	
754	01-3-2	Членарина за Меѓународниот фонд за развој на архивот	281.000	
755	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот	300.000	
756	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	1.854.000	
757	01-3-2	Патни трошоци во странство	865.000	
758	01-3-2	Трошоци за издавачката дејност	2.184.000	
759	01-3-2	Трошоци за стручно образование	280.000	
		Вкупно основна намена 01.		64.910.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 750 до 759)</b>		<b>64.910.000</b>
<p><b>РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b></p> <p><b>Основна намена 01 — Средства за работа на организите на управата</b></p>				
760	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	371.929.000	
761	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	290.000.000	
762	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	29.640.000	
763	01-3-2	Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти што ги користи федерацијата	46.000.000	
764	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривница“ Бугојно	5.000.000	
765	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	600.000	
766	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	977.000	
		Вкупно основна намена 01.		644.046.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 760 до 766)</b>		<b>644.046.000</b>
<p><b>РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b></p> <p><b>Основна намена 01 — Средства за работа на организите на управата</b></p>				
767	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	89.432.000	
768	01-2	Средства за материјални трошоци	11.500.000	
769	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	120.000	
770	01-3-2	Набавка на опрема	5.600.000	
		Вкупно основна намена 01.		106.652.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 767 до 770)</b>		<b>106.652.000</b>
<p><b>РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b></p> <p><b>Основна намена 01 — Средства за работа на организите на управата</b></p>				
771	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	142.537.000	
772	01-2	Средства за материјални трошоци	27.377.000	
773	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта	6.000.000	
774	01-3-2	Резервни делови за течатарски машини и репродукционен материјал	18.000.000	
775	01-3-2	Набавка на опрема	28.013.000	
		Вкупно основна намена 01.		221.927.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 771 до 775)</b>		<b>221.927.000</b>

1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата</b>				
776	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	350,484.000	
777	01-2	Средства за материјални трошоци	13,000.000	
778	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	500,000.000	
779	01-3-2	Набавка на опрема и реконструкции	63,000.000	
780	01-3-2	Осигурување на зградите и опремата	13,300.000	
781	01-3-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	4,550.000	
782	01-3-2	Противпожарно и техничко обезбедување на објектите	67,000.000	
783	01-3-2	Работна облека, обувки и ХТЗ опрема	5,900.000	
784	01-3-2	Придонес за користење на градежно земјиште	25,000.000	
785	01-3-2	Транспортни услуги	2,600.000	
786	01-3-2	Трошоци за специјални телефонски врски	10,000.000	
787	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.055,434.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 776 до 787)</b>				<b>1.055,434.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 39. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата</b>				
788	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	136,164.000	
789	01-2	Средства за материјални трошоци	1,951.000	
790	01-3-2	Надомест за работа во денови на државни празници	1,500.000	
791	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	75,000.000	
792	01-3-2	Набавка на опрема и патнички возила	15,000.000	
793	01-3-2	Набавка на алати и уреди	330.000	
794	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	11,300.000	
		Вкупно основна намена 01.		241,245.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 788 до 794)</b>				<b>241,245.000</b>
<b>РАЗДЕЛ 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО</b>				
<b>Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата</b>				
795	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	140,932.000	
796	01-2	Средства за материјални трошоци	10,400.000	
797	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	3,384.000	
798	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	900.000	
799	01-3-2	Патни трошоци во странство	602.000	
800	01-3-2	Стручно усовршување, специјализација на преведувачи за странски јазици	72.000	
801	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	3,036.000	
802	01-3-2	Средства за „устројување“ на банката на термини	858.000	
803	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
		Вкупно основна намена 01		160,234.000
<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 795 до 803)</b>				<b>160,234.000</b>



1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>				
<b>Основна намена 06 — Други општи општествени потреби</b>				
<b>Општествено-политички организации</b>				
<b>Дотација за Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија</b>				
804	06-2	Меѓународна дејност		9,912.000
805	06-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење		5,946.000
806	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство		13,942.000
807	06-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец		23,162.000
808	06-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито		3,500.000
<b>Дотација за Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија</b>				
809	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција		235,577.000
810	06-2	Дотација за весникот „Борба“		280,000.000
811	06-2	За списанието „Југословенски преглед“ — српско-хрватско издание		7,925.000
812	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ — српско-хрватско издание		6,338.000
813	06-2	За списанието „Жената денес“		2,027.000
814	06-2	Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот сојуз за заштита на човековата средина		6,353.000
815	06-2	Конференција за развој на месните заедници на Југославија		4,000.000
<b>Дотација за Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија</b>				
816	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата		120,600.000
817	06-2	Прослава на Денот на младоста		45,403.000
818	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ		3,120.000
819	06-2	За весникот „Младост“		29,900.000
820	06-2	За списанието „Идеи“		5,400.000
821	06-2	За младинскиот фестивал на трудот		2,880.000
822	06-2	Други активности		28,000.000
<b>Дотација за Сојузот на Здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија</b>				
823	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот		55,400.000
824	06-2	За весникот „4. јули“		26,000.000
<b>Дотација за Црвениот крст на Југославија</b>				
825	06-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството		33,071.000
826	06-2	Служба за потрага		2,412.000
827	06-2	Членарина на лигата, МКЦК		10,056.000
828	06-2	Работи во врска со народната одбрана		1,920.000
829	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на Црвениот полумесец од земјите во развој и неврзаните земји		4,500.000
830	06-2	Меѓународна хуманитарна помош во случај на елементарни и други масовни несреќи		1,216.000

1	2	3	4	5
		Дотација за Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
831	06-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	6,518.000	
		Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
832	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	1,300.000	
		Дотација за Сојузот на резервните воени старешини на Југославија		
833	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	20,900.000	
		Сојуз за физичка култура на Југославија		
834	06-2	Трошоци за меѓународните активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	212,336.000	
835	06-2	Вонредни програми на спортски манифестации, што се извршуваат само во 1985 година	68,009.000	
836	06-2	Средства за СПЕНС	15,000.000	
		Народна техника — Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија		
837	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	16,750.000	
		Противпожарен сојуз на Југославија		
838	06-2	За противпожарна заштита	2,427.000	
		Вкупно основна намена 06-2		1,311,800.000
		<b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 804 до 838)</b>		<b>1,311,800.000</b>

### III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 5

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

808.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на Федерацијата за 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1984 година.

П бр. 399  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

### З А К О Н

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

#### Член 1

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на Федерацијата за 1985 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царина и други увозни давачки, од сојузни такси, од дел на основниот данок на промет на производи, од приходите што со својата дејност ги остваруваат организациите и организациите на Федерацијата, од придонесот на републиките и на автономните покраини и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузни закони.

#### Член 2

Придонесот на републиките и на автономните покраини утврден во Буџетот, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредувањето на приходите на Буџетот.

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати до крајот на месецот придонесот во височината определена во став 1 на овој член. Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет дена од денот кога го примила налогот, разликата помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на

придонесот и уплатениот износ на придонесот во претходниот месец, ќе ја пренесе од остварените приходи на републиката односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходи на Буџетот — придонеси на републиките и на автономните покраини во Буџетот.

#### Член 3

Органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе прописи за роковите и начинот на доставување на извештаите од став 1 на овој член.

#### Член 4

На органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи ќе им се намалат средствата одобрени со Буџетот во тримесечниот план за износот на ненаплатените побарувања од претходното тримесечје за кој не ќе поднесат докази дека се преземени мерки за наплата врз основа на сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Ако во наредниот период поднесат докази дека побарувањата од став 1 на овој член се наплатени, ќе се одобрат средствата предвидени со Буџетот.

#### Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се уплатени, а ако такви приходи нема — врз товар на други форми на приходите.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, решение за враќање на приходите што органи односно организации на федерацијата ги остваруваат според посебни прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организација на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

#### Член 6

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузен закон и во границите на средствата дозначени од Буџетот.

#### Член 7

Средствата на Буџетот се распоредуваат на носителите и корисниците на средства тримесечно, во I тримесечје од 18%, во II тримесечје 22%, III тримесечје 27% и IV тримесечје 33% од обезбедените средства во 1985 година.

Ако врз закон заснованите права на носителите и на корисниците на средствата од Буџетот не можат да се намират, се овластува Сојузниот извршен совет да ги зголеми средствата од став 1 на овој член за односните потреби во границите на вкупно одобрените средства на тие носители односно корисници за 1985 година.

#### Член 8

Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите предлози на претсметките на средствата и финансиските планови со височината на средствата предвидени за опре-

делени намени во Буџетот и ќе му ги достават на Сојузниот секретаријат за финансии.

Корисниците на средствата на Буџетот едновременно ќе ги достават своите програми на мерки и акции за штедење и рационално користење на средствата на Буџетот со кои располагаат, во рокот од став 1 на овој член.

Согласност за програмите од став 2 на овој член дава Сојузниот извршен совет.

Ако корисниците на средства не ги достават своите програми од став 2 на овој член во предвидениот рок, средствата предвидени во Буџетот ќе се доделуваат во височина на средствата доделени во претходната година.

#### Член 9

Средствата на Буџетот распоредени за работа на органите и организациите на федерацијата ќе се користат:

1) за лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема врз основа на претсметката на средствата што ја донесува функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува органот или организацијата на федерацијата, односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, ако органот или организацијата на федерацијата не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од точка 2 на став 1 од овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, се користат врз основа на решение што го донесува функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата односно врз основа на договор што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корисник на средства.

#### Член 10

Средствата што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потребите на народната одбрана му се ставаат на располагање на корисникот, а средствата се користат и материјалното и финансиското работење се контролира во единиците и установите на Југословенската народна армија, според одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат обезбедувањето на средства и финансирањето на Југословенската народна армија.

#### Член 11

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот по носители и корисници, освен на средствата за нестопански инвестиции, врши Сојузниот извршен совет, а измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ односно на Претседателството на СФРЈ — Административната комисија на Собранието на СФРЈ односно телото што ќе го овласти Претседателството на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во органите и организациите на федерацијата, за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници односно избор или именување на функционери односно назначување на раководни работници, ќе се користат од денот на приемот на работа односно на изборот или именувањето односно назначувањето, врз основа на решение од Сојузниот секретар за финансии.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците, на раководните работници и на функционерите можат да се користат врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ — за функционе-

рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ — за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што ги назначува тоа; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет — за работниците во органите и организациите на федерацијата и за раководните работници што ги назначува тој.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат во корист на жиро-сметката на органите и организациите на федерацијата.

#### Член 12

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во рамките на одделни раздели односно глави на Буџетот врши функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

#### Член 13

Средствата утврдени во Буџетот за финализирање на научноистражувачките проекти и научните студии ќе се користат врз основа на програмата што, по претходно прибавено мислење од Одборот за Буџетот на федерацијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја доведува Сојузниот извршен совет.

#### Член 14

Средствата предвидени за нестопански инвестиции ќе се користат врз основа на сојузните закони и одлуката за распоред на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот, што ќе ги донесе Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1984 година за нестопански инвестиции што се ангажирани, а не се потрошени до крајот на 1984 година, можат да се користат во 1985 година за тие инвестиции.

Средствата наменети за станбена изградба за потребите на работниците и функционерите на органите односно организациите на федерацијата се користат врз основа на програмата за станбена изградба што ја донесува Собранието на СФРЈ во 1985 година.

До донесувањето на програмата за станбена изградба, средствата од став 3 на овој член можат да се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ, на Претседателство на СФРЈ, односно на работните тела што тие ќе ги овластат и одлука на Сојузниот извршен совет.

Корисникот на средства на Буџетот кој во рокот пропишан со сојузен закон односно со одлука на Собранието на СФРЈ не ќе поднесе извештај за извршувањето на работите и потрошокот на средствата за нестопански инвестиции за 1984 година, не може средствата предвидени за тие работи да ги користи во 1985 година додека не го поднесе тој извештај.

#### Член 15

Средствата предвидени во Буџетот за курсните разлики, Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз основа на барањата на корисниците на средствата.

#### Член 16

Средствата на Буџетот што се распоредени на носителите и корисниците на средства, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, како и средствата од поранешните години, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 јануари 1986 година, на поранешната група односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Буџетот што се распоредени на носителите и корисниците на средствата од став 2 на член 23, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1986 година на распоредната група односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

#### Член 17

Средствата предвидени во Буџетот за трошоците на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во врска со давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата можат да се користат до износот на остварените приходи, а најмногу до износот предвиден во Буџетот.

#### Член 18

Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на бенефицираните пензии (без воените пензии) ќе се намираат обврските на федерацијата од поранешните години спрема самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини според решението што го донесува сојузниот секретар за финансии, по прегледот на пресметките на обврските на федерацијата што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии, а преостанатиот износ на средствата ќе го распореди, врз основа на предлог од Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, Сојузниот извршен совет врз самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, како аконтација за 1985 година.

#### Член 19

Средствата утврдени во Буџетот за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признаени со сојузни прописи, на начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

#### Член 20

Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пресметува камата на износот на ненамирениите обврски на федерацијата.

#### Член 21

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата или на овластениот работник за незаконито и несовесно користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходот, не престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета односно ако неточно го пресмета приходот на Буџетот или ако не го уплати приходот во Буџетот.

#### Член 22

Сојузниот секретаријат за финансии е должен на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини да им достави, до крајот на месецот, извештај за извршувањето на Буџетот за претходниот месец.

Заради остварување на функциите на Собранието на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот, Сојузниот извршен совет тримесечно го

известува Собранието на СФРЈ за извршувањето на Буџетот.

#### Член 23

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1985 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1986 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од царина и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1985 година и дел од приходите од основниот данок на промет на производи, на прометот остварен до 31 декември 1985 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1986 година, се уплатуваат во Буџетот за 1985 година. Тие приходи можат да се распоредуваат на носителите и корисниците на средства најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

#### Член 24

Средствата на придонесот за станбена изградба, пресметани односно уплатени од средствата за надомест на личниот доход на делегатите и од средствата за лични доходи на функционерите односно на раководните работници, избрани или именувани односно назначени, што се исплатуваат од Буџетот, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ односно работните тела што тие ќе ги овластат и Сојузниот извршен совет ќе ги утврдат условите за користење на средствата од став 1 на овој член.

#### Член 25

Приходите што ќе ги остварат органите и организациите на федерацијата по основа на вратените депозити на инвестициите и по основа на вратените средства здружени за изградба на енергетски објекти, се уплатуваат во Буџетот.

#### Член 26

Заради обезбедување на законито и правилно извршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола над наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, како и над финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола над наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење на средствата на Буџетот, освен на средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости односно неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи:

1) на обврзникот на уплатата на изворните приходи на федерацијата — неуплатениот приход на федерацијата да го уплати во остварениот рок во Буџетот;

2) на корисникот на средствата — да ги врати во Буџетот иснаменски потрошените односно неза-

конито исплатените средства од Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените незаконитости односно неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решението го донесува сојузниот секретар за финансии или лицето што тој ќе го овласти и е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерка за уплата на неуплатениот приход на федерацијата и за враќање на средства во Буџетот го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката односно друга сметка на должникот.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен на надлежниот орган да му поднесе пријава заради преземање мерки поради повреда на прописите.

#### Член 27

Службата на општественото книговодство на Југославија, во согласност со договорот, издава налог за плаќање врз товар на жиро-сметката на Буџетот, врз основа на плановите и решенијата за извршување на Буџетот што ги прима од Сојузниот секретаријат за финансии.

#### Член 28

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

### 809.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за Царинската тарифа, што га усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П бр. 410

28 декември 1984 година

Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,

Веселин Гурановиќ, с.р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с.р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

#### Член 1

Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78, 29/83 и 7/84) во член 7а зборовите: „во 1983 и 1984“ се заменуваат со зборовите: „1983, 1984 и 1985“.

#### Член 2

Во член 7б во став 2 се додава нова реченица која гласи: „Ако се работи за производство на опрема и бродови, рокот од став 1 на овој член може да се продолжи најмногу уште за девет месеци.“

#### Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

810.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополнења на Законот за кредитните односи и девизното работење со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П. бр 412  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

### ЗА К О Н

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

##### Член 1

Во Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) во член 25 став 3 по зборовите: „за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата“ се додава записка и зборовите: „за потребите на меѓународната соработка и размената на информации со странство, во согласност со обврските на федерацијата во областа на информирањето“.

##### Член 2

Во член 59 став 3 се менува и гласи:  
„Девизните побарувања и девизните обврски организациите на здружен труд и други општествени правни лица ги утврдуваат, по правило, на крајот на секој месец, а најдоцна на крајот на секое тримесечје и ги искажуваат во своите состојби и биланси, во динари, по средниот курс шт важи на последниот ден во месецот.“

##### Член 3

Во член 61 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Овластените банки девизите што ќе ги купат од домашни граѓански правни и физички лица што тие лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог кај овластената банка, и девизите што ќе ги купат од странски лица што тие лица ги држат во депозит кај овластената банка, ги продаваат на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар до единствениот процент што се утврдува за текуштата година со актот на Собранието на СФРЈ од член 69б на овој закон, со тоа што тие девизи да се користат за општествено призначните репродукциони потреби на организациите на здружен труд.“

##### Член 4

Во член 69а став 6 алинеја 3 и став 9 се бришат.

##### Член 5

Во член 69б став 1 на крајот, се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

— „за плаќање на обврските за извршување на услуги на превоз на домашни патници и за ПТТ услуги што странски лица им ги даваат на домашни лица во меѓународниот сообраќај, како и за плаќање авторски хонорари на странски автори, по основ на меѓународни договори што ги ратификувало Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет;

— за здравствена заштита на југословенските граѓани во странство врз основа на ратификувани меѓународни договори.“

Став 3 се менува и гласи:

„Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член овластените банки се должни во рок од седум дена од денот на приливот да ги пренесат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија. Продажба и пренос на тие девизи се врши по курсот утврден на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар, кој важи на денот на втасувањето на девизниот прилив на девизната сметка кај овластената банка.“

##### Член 6

Во член 69е став 1 на крајот, се додаваат зборовите: „и ако не ги извршила обврските по основ на превоз на стоки на странски релации во согласност со чл. 125 и 127 од овој закон, како и ако не ги намириле обврските во согласност со член 79 од Законот за измени и дополнења на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82 и 34/83)“.

##### Член 7

Во член 74-став 5 на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „како и настанатите курсни разлики по тие позајмици.“

##### Член 8

Во член 76 став 1 се менува и гласи:  
„Купопродажба, подарување, позајмување и давање девизи на чување меѓу домашни лица и меѓу домашни лица и странски лица во Југославија не се дозволени, ако со овој закон не е определено поинаку.“

##### Член 9

Во член 78 став 3 по зборот: „продажба“ — се бришат зборовите: „во земјата“.

##### Член 10

Во член 81 став 1 по зборовите: „девизниот прилив“ се додава записка и зборовите: „како и приходите од член 127 став 1 на овој закон.“

##### Член 11

Во член 118 по зборот: „услуги“ се додаваат зборовите: „што се вршат како компензациони работи, работи“.

##### Член 12

Во член 127 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:  
„Организациите на здружен труд-корисници на услуги на превоз на стоки при извозот се должни во моментот на остварувањето на девизниот прилив од извозот на стоки и услуги на организацијата на здружен труд од став 1 на овој член да ги пренесат девизи во вредноста на услугата.“

Организациите на здружен труд — корисници на услуги на превоз на стоки при увозот се должни веднаш по извршената услуга на превоз или во рокот што е договорен, да пренесат девизи во корист на организацијата на здружен труд — превозник, во височина на вистинските трошоци на превозот на странската релација."

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

"По исклучок од одредбите на ст. 2 и 3 од овој член, кога корисниците на услуги на превоз при извозот на стоки остваруваат девизен прилив во определени рати или не остваруваат девизен прилив, и при увозот на стоки на кредит или по пат на компензација, должни се со организациите на здружен труд-даватели на услуги на превоз да го договорат рокот за пренос на девизи и во договорениот рок да извршат пренос на девизите."

Во досегашниот став 4 кој станува став 5 зборовите: „од член 69а на овој закон“ се бришат.

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 запирката и зборовите: „како и начинот на остварувањето на правото од став 4 на овој член“ се бришат.

#### Член 13

Во член 134 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Делот од остатокот од чистиот доход од заедничкото работење со домашната организација на здружен труд што му припаѓа на странското лице (добивка) може да се трансферира во странство до височината на остварениот дел од доходот.“

На делот од девизите кој според став 1 на овој член му припаѓа на странското лице не се применуваат издвојувањата предвидени со член 69б на овој закон.“

#### Член 14

Во член 140 на крајот на став 2 се додаваат зборовите: „од свое име и за сметка на непосредните корисници на кредитот“.

#### Член 15

Во член 195 се додава нова глава XIа и шест нови членови, кои гласат:

„XIа курсни разлики кај народната банка на Југославија“.

#### Член 195а

Курсните разлики што настануваат кај Народната банка на Југославије по основ на депонирано девизно штедење на граѓаните, депонирани девизи од авансот на организациите на здружен труд, девизни кредити и други девизни обврски на Народната банка на Југославија и по клириншки сметки, се искажуваат во посебно книговодство на девизните резерви.

Заради утврдување на височината на позитивните и негативните курсни разлики и на изворите на приходи за покривање на негативните курсни разлики се составуваат претсметка на приходите и расходите на девизните резерви, биланс на состојбата и биланс на приходите и расходите на девизните резерви на Народната банка на Југославија.

Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија ја донесува Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет, кон крајот на секоја година за наредната година.

Билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија се составуваат на начинот утврден со прописите за банките.

#### Член 195б

Непокриените курсни разлики по депонираното девизно штедење на граѓаните на Народната банка на Југославија и по странските кредити што ги

користела Народната банка на Југославија, утврдени на 31 декември 1984 година, ќе се покријат во период од 30 години во еднакви годишни износи. Другите непокриени курсни разлики утврдени на 31 декември 1984 година ќе се покријат во 1985 година.

#### член 195в

Текуштите курсни разлики по кредитите и по други задолжувања на Народната банка на Југославија ќе се покриваат во височина на делот што е содржан во отплатите во текуштата година.

Курсните разлики за девизното штедење на граѓаните што е депонирано кај Народната банка на Југославија, за делот што се повлекува од депозит ги покрива во целост Народна банка на Југославија по курсот на денот на повлекувањето на девизното штедење.

Текуштите курсни разлики по девизното штедење на граѓаните што останува во депозит кај Народната банка на Југославија се покриваат со валоризација на бескаматниот кредит даден на банките по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните, во височина што се утврдува секоја година во претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Текуштите курсни разлики кај Народната банка на Југославија по други основи ќе се покријат во целост во годината во која настанале.

#### Член 195г

Курсните разлики утврдени на 31 декември 1984 година по странските кредити конвертирани во динари до 1 јануари 1984 година ги поднесуваат корисниците на тие кредити.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на организациите на здружен труд што ги користеле наведените кредити, а се наоѓаат во приоритетните гранки и групации, ќе им се обезбеди дел од износот на курсните разлики настани во 1983 и 1984 година по основ на отплатите и каматите по тие кредити од средствата утврдени со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Текуштите курсни разлики од 1 јануари 1985 година по странските кредити конвертирани во динари до 1 јануари 1984 година ги поднесуваат корисниците на тие кредити.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, на организациите на здружен труд што ги користеле наведените кредити, а се наоѓаат во приоритетните гранки и групации, ќе им се обезбеди дел од текуштите курсни разлики по отплатите и каматите по тие кредити, од средствата утврдени со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 3 од овој член, на организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените републики и САП Косово ќе им се обезбеди дел од износот на курсните разлики по отплатите и каматите, настанати од 1 јануари 1983 година по сите неплатени странски кредити конвертирани во динари од средствата утврдени со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 3 од овој член на организациите на здружен труд што ја користеле динарската противвредност на странските кредити за отстранување на последиците од земјотреси, курсните разлики по отплатите и каматите ќе им се обезбедат во целост од средствата утврдени со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Со сојузен закон ќе се утврдат приоритетните гранки и групации и делот од курсните разлики што диференцирано се покриваат по одделни гранки и групации односно по одделни стопански недоволно развиени републики и покраини, а тргнувајќи од нивната економска положба. Со тој закон ќе се утврди и начинот за остварување на правото на покривне на делот од курсните разлики од овој член.

#### Член 195д

Текуштите курсни разлики што настануваат кај Народната банка на Југославија со припаѓачкиот дел на разграничените курсни разлики од чл. 195б и 195в на овој закон и надоместите на курсните разлики од член 195г на овој закон, се покриваат од средствата што се обезбедуваат со друг сојузен закон и со прописи на републиките и автономните покраини.

#### Член 195ѓ

Девизите што Народната банка на Југославија им ги позајмила на овластените банки од републиките и автономните покраини по основ на признаениот дефицит во 1981 и 1982 година, се сметаат како дефинитивно продадени.“

#### Член 16

Во член 202 став 5 зборот: „една“ се заменува со зборот: „три“.

#### Член 17

Во член 204 зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот совет за прекршоци.“

#### Член 18

Во член 211 став 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Ако извршеник е овластената банка, извршувањето на решението на Сојузниот девизен инспекторат се спроведува преку Народната банка на Југославија.“

#### Член 19

Во член 215 став 1 по точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а) ако овластената банка не ги продаде на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар во утврдениот процент девизите што ќе ги купи од домашни граѓански правни и физички лица и од странски лица (член 61 став 3);“.

Досегашната точка 4а станува точка 4б.

Во точка 5а по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „и ако изврши налози од организација на здружен труд која претходно не ги извршила обврските во согласност со чл. 125 и 127 од овој закон или не ги намирала обврските во согласност со член 79 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

Во точка 6 зборовите: „или отстапи девизи“ се заменуваат со зборовите: „подари, позајми или даде девизи на чување“.

Во точка 13 по зборот: „услуги“ се додаваат зборовите: „што се вршат како компензациони работи, работи“.

Во точка 14 зборовите: „(чл. 74 и 122)“ се заменуваат со зборовите: („член 122).“

#### Член 20

Во член 218 став 1 по точка 16 се додава нова точка 1в, која гласи:

„1в) ако овластената банка не ги пренесе девизите на посебна сметка кај Народната банка на

Југославија во рок од седум дена од денот на приливот на девизите (член 69б став 3);“.

Досегашната точка 1в станува точка 1г.

По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) ако платниот промет со странство не го врши на начинот што го пропишала Народната банка на Југославија (член 108 став 6);“.

По точка 8 се додава нова точка 8а, која гласи:

„8а) ако не постапи согласно со прописот на Сојузниот извршен совет за воведување на посебни мерки за ограничување од член 177 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (член 177 став 1);“.

#### Член 21

Во член 220 став 1 во точка 2 зборовите: „или отстапи девизи“ се заменуваат со зборовите: „подари, позајми или даде девизи на чување“.

Точка 6 се менува и гласи:

„6) ако има текушти и други сметки во странство, поседува странски вложни книшки и парични картички, купува странски картици од вредност и се задолжува во странство и ако домашни вложни книшки што гласат на динари, а не гласат на име се обиде без одобрение да ги изнесе или ги изнесе или испрати од Југославија (член 96 ст. 1 и 2);“.

По точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„15) ако во определениот рок не постапи според решението на Сојузниот девизен инспекторат (член 208 став 1).“

#### Член 22

Во член 224 став 2 зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот совет за прекршоци“.

#### Член 23

Во член 225 став 1 зборовите: „3.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „15.000 динари“.

#### Член 24

Во член 228 зборовите: „стопански престап“ се додаваат зборовите: „кривично дело.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Девизите што се одземени како предмет на извршување на стопански престап, кривично дело или прекршок и се продаваат на Народната банка на Југославија, а динарите добиени со таа продажба се уплатуваат во Буџетот на федерацијата“.

#### Член 25

Девизните побарувања на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, освен девизните побарувања помеѓу овластените банки и помеѓу овластените банки и Народната банка на Југославија во конвертибилни девизи на ден 31 декември 1983 година, зголемени за девизниот прилив во 1984 година кој се однесува на 1983 година и намалени за девизите што до влегувањето на овој закон во сила се употребени во согласност со прописите, овластените банки ќе ги купат и во своите деловни книги динарската противвредност на купените девизи ќе ја водат како депозит по видување.

Девизните побарувања од став 1 на овој член овластената банка ги купува по курсот утврден на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар што важи на денот на влегувањето во сила на овој закон.



## Член 26

Од динарскиот депозит, во смисла на член 25 од овој закон, овластените банки од организациите на здружен труд и од други општествени правни лица чии девизни побарувања се претворени во динарски побарувања првенствено ќе ги наплатат втасаните динарски обврска и краткорочните кредити, освен кредитите за селективни намени предвидени со актот на Собранието на СФРЈ со кој се утврдени целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Ако износот на депозитот од став 1 на овој член е поголем од втасаните динарски обврски и краткорочните кредити и овластените банки разликата ќе им ја пренесат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица на нивните жиро-сметки во рок до шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

На депозитот од став 2 на овој член се плаќа камата во согласност со Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

## Член 27

За износот на девизните побарувања купени во смисла на член 25 од овој закон, овластените банки можат да ги наплатат, во динари, девизните обврски на организациите на здружен труд спрема овластените банки втасани до 1 јануари 1984 година.

Наплата, во динари, на втасаните девизни обврски на организациите на здружен труд од став 1 на овој член, овластените банки ќе извршат првенствено од организациите на здружен труд и од други општествени правни лица кои според прописите за девизното работење и кредитните односи со странство имале право да купуваат девизи на единствениот девизен пазар за отплата на обврските спрема странство.

## Член 28

Побарувањата што гласат на валути на земји со кои е договорен клириншки начин на плаќање се претвораат во динарски побарувања по курсот што важи на денот на настанувањето на тие побарувања, почнувајќи од 1 јануари 1985 година.

Побарувања што гласат на валути на земји со кои е договорен клириншки начин на плаќање, затекнати на 31 декември 1984 година, се претвораат во динарски побарувања по курсот што важи на денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 29

Непокриените курсни разлики по странски кредити и по други задолжувања за текушта репродукција утврдени на 31 декември 1984 година, организациите на здружен труд ќе ги покријат во период од десет години, почнувајќи од 1985 година, најмалку во износ од 1/10 годишно од вкупниот приход за секоја година.

## Член 30

Одредбата на член 10 од овој закон ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

## Член 31

Одредбата на член 6 од овој закон во поглед на обврските од член 79 на Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82 и 34/83), ќе се применува од 1 априла 1985 година.

## Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 811.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П бр. 414

28 декември 1984 година

Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с.р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

## Член 1

Во Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 22/84), во член 13 став 2, точката 2 се менува и гласи:

„2) средствата здружени во фондот на заедничките резерви да се користат само за исплата на личните доходи загарантирани со закон за исплата на личните доходи од височината определена со закон во основните организации што имаат ненамире-ни втасани обврски спрема доверителите, како и за преквалификација и вработување на работници во случаите предвидени во член 122 на Законот за здружениот труд.“

## Член 2

Член 18 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап основната организација:

1) ако не формира или не ги обновува средствата на резервите во височините утврдени со овој закон (член 7);

2) ако средствата на резервите ги користи за намени што не се пропишани со овој закон (член 10);

3) ако средствата на резервите ги употребува за инвестиции, освен за инвестициите од член 11 став 2 на овој закон;

4) ако средствата на резервите здружени во фондот на заедничките резерви ги користи спротивно на одредбите од овој закон (член 12).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 50.000 динари и одговорното лице во основната организација.“

## Член 3

По член 18 се дода нов член 18а, кој гласи:

„Член 18а

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап фондот на заед-

ничките резерви, како правно лице, ако средствата здружени во согласност со овој закон ги користи за намените што не се предвидени со закон (член 13 став 2 и член 20r).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во фондот на заедничките резерви со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.“

#### Член 4

По член 20в се додава нов член 20г кој гласи:

#### „Член 20г

По исклучок од одредбата на член 13 став 2 точка 2 на овој закон, средствата здружени во фондот на заедничките резерви можат во текот на 1985 и 1986 година да се користат и за покрите на загубите и тоа: во 1985 година најмногу до 50% од користените средства за покрите на загубите во 1984 година, а во 1986 година најмногу до 20% од користените средства за покрите на загубите во 1984 година.“

#### Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 812.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот на измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П бр. 415  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

#### Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83) во член 4 зборовите: „и работи“ се бришат.

#### Член 2

Во член 5 став 2 во втората реченица зборовите: „наменети за продажба“ и зборот: „такви“ се бришат.

#### Член 3

Во член 6 став 1 точка 4 на крајот точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „според одобриениот инвестиционен проект и одлуката на Собранието односно на советот на месната заедница“.

По точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) продажбата на репродукционен материјал што ќе се изврши на начинот и под условите определени во ст. 4 и 5 на овој член на занаетчишки задруги (во натамошниот текст: задруги) што се регистрирани кај надлежниот стопански суд за вршење на производствена дејност во смисла на став 2 од овој член. Задругата која со занаетчијата — производител што води деловни книги, кој е член само на таа задруга, ќе склучи договор во писмена форма според кој тој занаетчија, од името и за сметка на задругата, врши определени производствени работи, за извршување на тие работи може да му дава, без надомест а според нормативите што ги определила таа задруга и кои се во рамките на пропишаните нормативи, потребен репродукционен материјал од член 8 на овој закон, без пресметување данок на прометот на производи. Помеѓу задругата и занаетчијата се воспоставува солидарна одговорност (солидарна гаранција) во врска со наменската употреба на тој материјал и во врска со извршувањето на обврските на задругата по основа на данокот на промет што задругата би била должна да го плати во врска со така набавениот репродукционен материјал, даден на занаетчијата во смисла на оваа точка. На имотот на занаетчијата се конституира право на првенство на наплата на даноците во корист на општествено-политичката заедница на која како приход и припаѓаат. По еден примерок односно копија од склучениот договор задругата доставува, без одлагање, до службата за општествени приходи на општината надлежна според седиштето на задругата и службата за општествени приходи на општината во која му е издадено одобрение на занаетчијата — член на задругата за вршење на дејноста. Задругата и занаетчијата — член на задругата треба во своето книговодство односно во деловните книги да обезбедат податоци за видот, количеството и вредноста на примениот и потрошениот материјал и за состојбата (видот, количеството и вредноста) на испоручените материјали за секои три месеци да имаат усогласени евиденции за набавката, движењето и потрошокот на материјалот даден без плаќање данок на промет. Задругата што е регистрирана кај надлежниот стопански суд да врши покрај производствената дејност од оваа точка, и услужни или други непроизводствени дејности, може да го користи даночното ослободување од оваа точка само под услов за вршењето, на производствена дејност да има, во смисла на став 3 од овој член, основана посебна производствена работна единица односно производствен погон регистриран кај надлежниот суд за вршење на таа дејност, со потребниот стручен кадар и при исполнување на условите од овој член“.

Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8.“

#### Член 4

Во член 7 став 2 се менува и гласи:

„Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и предметите на ситен инвентар чиј што век на употреба е пократок од една година и чија поединечна набавна цена е помала од цената определена според прописите за амортизацијата а што служат за вршење на нивните дејности, средствата за лична заштита при работа и личната заштитна опрема, како и медицинските инструменти, уреди и други производи од Номенклатурата на основните средства на здравствените установи.“

## Член 5

Во член 7а по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како промет на производи не се смета кога граѓанин, врз основа на договор за здружување на труд и средства, внесува во средствата на производителската организација на здружен труд од член 6 на овој закон репродукционен материјал и не подлежи на плаќање данок на промет на производи.“

## Член 6

Во член 8 став 1 точка 4 по зборовите: „станбени простории“ се бришат запирката и зборовите: „канцелариски и други слични административни простории“.

## Член 7

Член 9 се менува и гласи:

## „Член 9

Како опрема, во смисла на овој закон, не се сметаат мебелот за канцелариски и други административни простории и патничките автомобили.“

## Член 8

Во член 11 став 1 зборовите: „или работи“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „или работа“ се бришат.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Данок на надомести за услуги може да се воведат и на надоместите за услуги што самостојни занаетчији и други граѓани ги вршат во рамките на кооперација или друга форма на деловно-техничка соработка со занаетчиски задруги и со други корисници на општествени средства.“

## Член 9

Во член 12 став 1 зборовите: „што подлежат на тој данок“ и зборовите „или работи“ се бришат.

## Член 10

Во член 16 став 8 се менува и гласи:

„На самостоен занаетчија — производител што води деловни книги, од данокот на промет на производи што треба да го плати на финалниот производ продаден непосредно на крајниот потрошувач ќе му се одбие делот од данокот на промет на производи за кој со фактура или со друга испрва е утврдено дека го платил на материјалот од кој е изработен таквиот производ. Начинот на кој се одбива делот од данокот се утврдува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.“

Став 10 се менува и гласи:

„Ако даночен обврзник — корисник на општествени средства што продава нови производи од потрајна употребна вредност преземе од купувач кој не е корисник на општествени средства употребуван производ од потрајна употребна вредност по истекот на две години од денот кога купувачот го набавил или ако преземе од купувач — корисник на општествени средства употребувано моторно возило, без оглед на тоа кога тој го набавил и во замена за тој производ односно моторно возило му даде на купувачот нов производ од ист вид даночна основица претставува позитивната разлика помеѓу продажната цена на новиот производ и вредноста што му се признава на купувачот за преземениот употребуван производ што се заменува. Ако при замената на моторни возила, во смисла на овој став, позитивната разлика е помала од 30% данокот се пресметува со примена на даночната стапка која важи за ново возило на основица која претставува 30% од даночната основица на која се плаќа данок на ново возило. Даночното олеснение од овој став се однесува на основниот и на посебниот данок на промет на производи.“

## Член 11

Во член 18 став 4 се менува и гласи:

„Ако со Тарифата на основниот данок на промет е определено на прометот на определени производи од страна на угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителски организации на здружен труд што кај надлежниот стопански суд се регистрирани за вршење на угостителска дејност, основниот данок на промет на производи да се плаќа во намален процент од 30% од пропишаната стапка на основниот данок на промет, и посебниот данок на промет на производи се плаќа во ист процент намален од пропишаната стапка на посебниот данок на промет.“

## Член 12

Во член 19 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Ако извршителот на други услуги, освен лични услуги, во фактурата посебно го искажува и материјалот со кој е извршена услугата, даночна основица за плаќање данок на надомести за услуги претставува само износот на надоместот за извршените услуги, а вредноста на потрошениот материјал што се искажува посебно, претставува даночна основица за плаќање данокот на промет на производи.“

Одредбата на став 4 од овој член се однесува на сите правни и физички лица што ја извршиле услугата односно на кои им е извршена услугата.“

## Член 13

Во член 22 став 1 зборовите: „или работа“ се бришат.

Во став 2 точка 9 се брише.

## Член 14

Во член 23 став 8 се додава нова реченица, која гласи:

„Блок-сметките односно контролните ленти на регистар касите, пред нивната употреба, ги заверува општинскиот орган на управата надлежен за работи на приходите.“

Во став 11 првата реченица се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, надлежниот републички односно покраински орган на управата може да определи поединецот, кој се оданочува со данок од личниот доход или со данок на промет паушално или од случај до случај, да не води книга на прометот, да не издава сметки и да не го евидентира секој поединечен промет што ќе го изврши во регистар-касата.“

## Член 15

Во член 24 став 2 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „како и вредноста на производите од точка 4 став 4 на овој член.“

Став 4 се брише.

Досегашните ст. 5 до 11 стануваат ст. 4 до 10.

## Член 16

Во член 27 став 2 во првата реченица зборовите: „прописот донесен врз основа на член 28 став 2“ се бришат, а во последната реченица зборовите: „во 1982 година“ се бришат.

## Член 17

Член 28 се менува и гласи:

„Конечно пресметување на данокот на промет за изминатата година се врши врз основа на податоците за наплатените продадени производи и на платените надомести за извршени услуги што се утврдени со конечната пресметка на данокот на промет со состојба на 31 декември онаа година за која се врши пресметка. Како наплатени продадени производи, во смисла на овој став, се сметаат наплатените продадени производи наведени во член 24 став 2 на овој закон. Ако даночниот обврзник пла-

Кал аконтација на данокот на начинот определен во член 24 став 4 од овој закон, на тој начин се врши и конечна пресметка на данокот.

Ако даночниот обврзник кој во изминатата година плаќал аконтација на данокот според точ. 1 до 3 од став 4 на член 24 од овој закон избрал во наредната година да плаќа аконтација на данокот според точ. 4 на тој став, должен е износот на вкалкулираниот данок на промет за стоките што се затекнале на залиха на 31 декември претходна година во продавница или во друга деловна единица, да го уплати со првата наредна аконтација на данокот на промет за текуштата година.

Ако даночниот обврзник кој во изминатата година плаќал аконтација на данокот според точка 4 став 4 од член 24 на законот избрал плаќање аконтација на данокот за наредната година според точ. 1 до 3 од тој став, може за износот на вкалкулираниот данок на промет, за стоките што се затекнале на залиха на 31 декември претходната година во продавница или во друга деловна единица по 1 февруари текуштата година, да поднесе налог за враќање на износот на данокот на промет или да го користи како аконтација за наредниот период.“

#### Член 18

Во член 33 став 5 зборовите: „и приколки за тие возила“ и зборовите: „односно приколката“, на обете места, се бришат

Став 6 се брише.

#### Член 19

Во член 36 став 1 точка 1, по зборот: „рибарството“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „освен определени видови јужно овошје и производи изработени од тоа овошје за кои во Тарифата на основниот данок на промет е воведено плаќање данок.“

Во точка 2 по зборовите: „извезуваат“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „од страна на корисници на општествени средства, како и на производителите што од земјата ги изнесуваат граѓаните за кои ќе поднесат сметка дека ги набавиле со плаќање на данок на промет односно дека се во прашање производи што се ослободени според прелиминарните од плаќање данок на промет“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) предмети од сите видови и форми што како музејски вредности ги откупуваат музеите, како и злато, накит и други украсни стоки што ги откупува Народната банка на Југославија.“

Точка 4 се брише.

Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 4 и 5.

Во досегашната точка 7 која станува точка 6 по зборовите: „оркестарски дела“ се става запирка и се додаваат зборовите: „етномузиколошки дела, дечки и револуционерни песни“. Во последната реченица од оваа точка по зборот: „прашање“ се додава зборот: „определени“, а по зборот: „промет“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен за грамофонски плочи, снимени видео-касети, магнетофонски и магнетни ленти на кои е снимена забавна или народна музика односно на кои таа музика претежно е застапена“.

Досегашните точ. 8 и 9 стануваат точ. 7 и 8.

Досегашната точка 10, која станува точка 9, се менува и гласи:

„9) оригинални уметнички дела од областа на сликарството, вајарството, архитектурата, графиката и другите ликовни дејности и уникати, дела на применета уметност и индустриското обликување од член 3 став 2 alineи 7 и 8 на Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78) по кој на авторот според посебен договор му се плаќа авторски хонорар — ако тие дела корисникот на општествени средства ги набавува од авторот или корисникот на општествени средства чија дејност е

јавно излагање ги продава од името и за сметка на авторот преку своите уметнички здруженија, специјализирани галерии и изложби, како и со аукција, под услов да имаат сертификат од соодветното уметничко здружение дека се во прашање дела од оваа точка.“

Досегашните точ. 11 до 15 стануваат точ. 10 до 15.

Досегашната точка 17 која станува точка 16, се менува и гласи:

„16) на средства за вооружување и опрема за вооружените сили, средства за вооружување и опрема наменета за оспособување на младината и населението за општонародна одбрана, уреди и опрема за цивилна заштита и за службата за набљудување и известување, објекти, уреди и средства за врска што се наменети за потребите на општонародната одбрана, опрема за доброволните противпожарни единици што во време на мир соработуваат со единиците на цивилната заштита а во воена состојба се вклучуваат во тие единици, комплет на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејствија што се набавуваат за граѓаните по список преку надлежните органи на општинското собрание или на месните заедници, објекти и уреди наменети за производство на средства на вооружување и воена опрема, резервни средства за вонредни потреби на општонародната одбрана, објекти и уреди што се држат во резерва како капацитети за потребите на општонародната одбрана а што ги набавуваат општествено-политичките заедници, единиците и установите на вооружените сили, милицијата и организациите на здружен труд непосредно од производствени организации на здружен труд, од увоз или складови на трговските организации на начинот што е утврден во член 37 точка 5 став 1 од законот, а според листата на производи што ја донесува сојузниот секретар за финансии во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана“.

Досегашните точ. 18 до 20 стануваат точ. 17 до 19.

Во досегашната точка 21, која станува точка 20, по зборот: „основан“ и запирката се додаваат зборовите: „освен производи што се наменети за лична потрошувачка (алкохолни пијачки, тутунски преработки и др.)“.

Досегашните точ. 22 и 23 стануваат точ. 21 и 22.

Во досегашната точка 24, која станува точка 23, зборовите: „од член 9 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „освен патнички автомобили“.

Досегашните точ. 25 и 26 стануваат точ. 24 и 25.

Досегашната точка 27, која станува точка 26, се менува и гласи:

„26) забарски изработки (вештачки заби, забни круници и забни протези)“.

Досегашната точка 28 станува точка 27.

Досегашната точка 29, која станува точка 28, се менува и гласи:

„28) ткаенини и други текстилни производи од коноп и лен“.

Досегашните точ. 30 и 31 се бришат.

Досегашната точка 32 станува точка 29.

Во досегашната точка 33, која станува точка 30, по зборот: „заклучно“ се става точка и запирка, а зборовите: „и обувки изработени со повеќе од 50% вештачка кожа, скај и пластични материјали“ се бришат.

Досегашната точка 34 станува точка 31.

Досегашните точ. 36 до 38 стануваат точ. 33 до 35.

Во досегашната точка 39, која станува точка 36, став 1 се менува и гласи:

„36) патнички автомобили чија работна зафатнина на моторот не надминува 1,3 литри, што ерз основа на писмен наод и мислење од надлежната инвалидска комисија ги набавуваат исклучително за свој личен превоз непосредно од производителска или трговска организација на здружен труд најмногу еднаш во текот на пет

години лица кои имаат повеќе од 18 години и имаат возачка дозвола или според посебни прописи оствариле право на нега и помош од други лица што имаат возачка дозвола, и тоа:

— кај кои поради загубување, оштетување или фатеност на долните екстремитети или карлицата настапило телесно оштетување најмалку од 80% според Самоуправната спогодба за листата на телесни оштетувања;

— што наполно го загубиле видот на обете очи или кои поради ампутација или целосна фатеност на екстремитетите не можат сами да управуваат со возилото, без оглед на тоа дали тие лица имаат или немаат возачка дозвола.“

Во став 2 зборовите: „вредноста е поголема од износот утврден со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „работна зафатнина на моторот е поголема од 1,3 литри“.

Досегашната точка 40 станува точка 37.

Досегашната точка 41, која станува точка 38, се менува и гласи:

„38) гробници што според прописите се сметаат како градежни објекти и кои се од цврст материјал врзани за земјиштето на одобрена локација, како и споменици и спомен-обележја на паднати борци од Народноослободителната војна;“

Досегашната точка 42 станува точка 39.

Во досегашната точка 43, која станува точка 40, по зборот: „волна“ се става записка и се додава зборот: „плуца“.

Досегашната точка 44 станува точка 41.

По точка 41 се додаваат пет нови точки кои гласат:

„42) апарати за мерење на шеќерот во крвта“;

„43) средства за лична и колективна заштита, што граѓаните се должни да ги набават во согласност со Законот за општинародната одбрана;

44) знамиња како симболи на државност;

45) термостатски радијаторски вентили;

46) рекуператори и регенератори за топлинотата, што искористуваат отпадна топлинотата;“.

Став 2 се брише.

#### Член 20

Во член 37 став 2 точка 5 се менува и гласи:

„Производителската односно трговската организација на здружен труд од оваа точка може без плаќање данок на промет на производи да им продава алкохолни и безалкохолни пијачки и минерални и газирани води само на самостојни угостителски и трговски дукани, како и на угостителски единици во составот на граѓански правни лица кои кон писмената порачка ќе му поднесат на продавачот писмено одобрение за вршење промет со тие производи. Продавачот е должен за секој таков промет да издаде фактура без пресметување на данокот на промет на производи и копија од таа фактура, најдоцна во рок од 3 дена, да достави до органот надлежен за работи на приходите на општината во која на купувачот му е издадено одобрение за вршење на таа дејност.“

Во точка 7 на крајот по зборот: „тарифа“ се додаваат зборовите: „и јужно овошје од тар. бр. 08.01 и 08.02 на Царинската тарифа, како и сокови, сирупи и други производи од тоа овошје“.

#### Член 21

Во член 48 став 1 по зборот: „данок“ записката се брише и се додаваат зборовите: „и платената“.

#### Член 22

Во член 50 став 1 во уводната реченица зборовите: „трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку неплатен данок“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 1.000.000“.

#### Член 23

Во член 51 став 1 во уводната реченица зборовите: „трикратен до петкратен износ на непресметаниот односно пресметаниот данок на промет“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 500.000 динари“.

#### Член 24

Во член 52 став 2 се менува и гласи:

„Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се казни продавачот од член 37 точка 5 на овој закон ако во рок од три дена од денот на извршениот промет на алкохолни и безалкохолни пијачки и минерални и газирани води односно од денот на издавањето фактура не достави копија од фактурата до надлежниот општински орган за работи на приходите што на купувачот од тој член му издал одобрение за вршење на дејноста.“

#### Член 25

Во член 54 став 1 зборовите: „трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку платен данок на промет“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 50.000 динари.“

#### Член 26

Во член 55 став 2 зборовите: „трикратен до десеткратен износ на неплатениот или помалку платениот данок на промет“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 динари“.

#### Член 27

Во член 57 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и да ја менува даночната основица“.

#### Член 28

Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

1) Тар. број 1 се менува и гласи:

„Тар. број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен на прометот на производи што се предвидени во други тар. броеви од оваа тарифа или за кои е предвидено даночно ослободување, се плаќа основен данок на промет на производи по општа стапка од 17,40%.

Забелешка:

Даночен обврзник за производите од овој тар. број е продавачот кој производитите од овој тар. број му ги продава непосредно на крајниот потрошувач“.

2) Во тар. број 2 точка 9 се менува и гласи:

„9) На прометот на масло за горење, и тоа: лесно (Л), средно (СР), тешко (Т), тешко металуршко (ТМ 1) и тешко металуршко (ТМ 2) се плаќа основен данок на промет по стапка од 1,00 дин/lit.“

Во забелешката се вршат следните измени и дополненија:

— во точка 2 во одредбата 2 под 2 зборовите: „на стовариште“ се заменуваат со зборот: „од“;

— во точка 3 одредбата под 5 се менува и гласи:

„5) моторни и други мазивни масла и масти што се произведени со учество на најмалку 20% базно масло произведено со рафинација“;

— во одредбата под 8 зборовите: „освен на аптеки“ се бришат, а на крајот точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „како и за загревање на простории и објекти во зоолошки градини“;

3) во тар. број 3 став 1 точка 1 бројот: „90“ се заменува со бројот: „75“.

Точ. 2 и 3 од став 1 на овој тар. број се менуваат и гласат:

„2) на сите видови екстра цигари — пакувања од 20 парчиња, на чие производство не се при-

менуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за цигари:

— чија цена е до 67,00 динари	51,03%
— чија цена е над 67,00 динари до 70,00 динари	52,36%
— чија цена е над 70,00 динари до 84,00 динари	57,77%
— чија цена е над 84,00 динари	64,55%

3) на сите видови цигари — пакувања од 20 парчиња, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет, и тоа за цигарите што спаѓаат во:

— I квалитетна група	44,61%
— II квалитетна група	41,62%
— III квалитетна група	36,87%
— IV квалитетна група	12,70%

Во забелешката точка 2 став 2 се менува и гласи:

„Како крајни потрошувачи, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителски организации, како и самостојните угостителски и самостојните трговски дуќани. Овие крајни потрошувачи се должни при промената на даночните стапки или на основците да извршат попис на производите од овој тар. број на залихи и позитивната разлика во данокот да ја уплатат на определени сметки.“

4) Тар. број 4 се менува и гласи:

„Тар. број 4

На прометот на алкохолни пијачки и освежителни газирани безалкохолни пијачки и минерални и газирани води се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на природни вина, медицински вина, медовина и јаболковица — — — —	5%
2) на освежителни газирани безалкохолни пијачки, ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол но не повеќе од 2% — — — —	15%
3) на минерални и газирани води — — — —	15%
4) на природни ракии и виџаи — — — —	30%
5) на пиво — — — — — — — —	50%
6) на други алкохолни пијачки — — — —	70%

Забелешка:

1. Даночен обврзник за производите од овој тар. број е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, како и граѓаните кои од надлежниот орган добиле одобрение производите од овој тар. број, како резултат на својата дејност, да им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи (самостојни угостителски и самостојни трговски дуќани).

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е:

— за производителите, увозниците и продавачите што тие производи сами ги трошат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи — продажната цена;

— за угостителските организации на здружен труд и за угостителските единици на неугостителски организации што се регистрирани кај надлежниот стопански суд за вршење угостителска дејност — продажната цена. На оваа даночна основица се применуваат даночните стапки во височина од 30% од стапките пропишани во овој тар. број;

— за самостојните угостителски и самостојните трговски дуќани — продажната цена на која се применуваат стапките од точ. 1 до 6 на овој тар. број

3. Како крајни потрошувачи се сметаат и угостителските и други единици на неугостителски организации на здружен труд што не се регистрирани кај надлежниот стопански суд за извршување на угостителската дејност, спортските друштва,

општествените и други организации, здруженијата на граѓани, како и занаетчиските организации на здружен труд (слаткарници и др.) што производите од овој тар. број ги набавуваат заради натамошно продавање на крајните потрошувачи (изработка на други производи или за други цели).

4. Под алкохолни пијачки, во смисла на овој тар. број, се подразбираат пијачките што содржат повеќе од 2% алкохол.

5. Како природно вино од точка 1 на овој тар. број се сметаат и полупенливите и пенливите вина, како и природните десертни вина.

6. Како освежителни газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани сирупи односно минерални и газирани води од точ. 2 и 3 на овој тар. број се сметаат пијачките од тар. број 22.01 и 22.02 на Царинската тарифа што содржат алкохол до 2%. Ако тие пијачки содржат повеќе од 2% алкохол спаѓаат во другите алкохолни пијачки од точка 6 на овој тар. број.

7. Под пиво од точка 5 на овој тар. број се смета пијачката што се пушта во промет како пиво, без оглед на содржината на алкохол.

8. Винскиот дестилат, кога им се продава на крајните потрошувачи, спаѓа во другите алкохолни пијачки од точка 6 на овој тар. број.

Ако на винскиот дестилат, без оглед на содржината на алкохол, му се додаде шеќер или некои други состојки, таквите пијачки спаѓаат во другите алкохолни пијачки од точка 6 на овој тар. број.

9. Специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизирани) спаѓаат во другите алкохолни пијачки од точка 6 на овој тар. број.

5) Во тар. број 5 во точка 3 бројот: „80“ се заменува со бројот: „100“;

— Во забелешката на овој тар. број во точка 4 зборовите: „точка 1 аLINEја трета, односно по стапката од соодветниот тар. број на оваа тарифа“ се бришат.

6) Тар. број 6 се менува и гласи:

„Тар. број 6

На прометот на патнички автомобили се плаќа основен данок на промет на производи според работната зафатнина на моторот, и тоа:

1) работна зафатнина на моторот до 0,95 литри — — — — —	8%
2) работна зафатнина на моторот над 0,95 литри до 1,6 литри — — — —	14%
3) работна зафатнина на моторот над 1,6 литри до 2,0 литри — — — —	35%
4) работна зафатнина на моторот над 2,0 литри — — — — —	50%

Забелешка:

1. Како патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат автомобилите за превоз на патници со најмногу девет седишта, вклучувајќи го и седиштето за возачот, кои се предвидени со југословенскиот стандард JUS M. N0.010 под децимална ознака 1.2.2.3.1.1.

Како патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат и комбибусите, што се предвидени со југословенскиот стандард JUS M. N0.010 под децимална ознака 1.2.2.3.2, ако ги набавуваат граѓани или граѓански правни лица.

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: теренските патнички автомобили, специјалните санитетски возила со вградени уреди за болни, специјалните противпожарни возила, погребните моторни возила, специјалните возила за потребите на милицијата и на патролната служба со вградени уреди. На прометот на тие возила се применува тар. број 1 од оваа тарифа и член 7 на овој закон.

2. Даночна основица за возила што се увезуваат е продажната цена на увозникот во која се вклучени царината, другите увозни давачки и трошоците на трговијата.

3. При продажбата на патнички автомобили на корисниците на општествени средства за нивна употреба, даночен обврзник, е купувачот кој данокот од овој тар. број го плаќа според местото на своето седиште односно според местото на седиштето на организационата единица во неговиот состав на која ѝ е испорачан тој автомобил.

4. На прометот на нови внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили основен данок на промет на производи се плаќа според стапката од тар. број 1, а на прометот на протектирани употребувани внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили се плаќа данок според тар. број 11 точка 15 на оваа тарифа. На прометот на други резервни делови за патнички автомобили се плаќа данок според соодветните тар. броеви на оваа тарифа, зависно од тоа од кој материјал се претежно изработени (метал, кожа, гума и др.).

5. На привремен увоз на патнички автомобили регистрирани во странство што организации на здружен труд кои вршат дејност на rent-a-car „врз основа на договор со странски фирми, им ги изнајмуваат на странски туристи и патници за користење во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, данокот според овој тар. број се пресметува и плаќа на основата на која за таков привремен увоз се пресметува и плаќа царина и други увозни давачки, зголемена за платената царина и другите увозни давачки.“

7) Во тар. број 7 во точка 1 бројот: „125“ се заменува со бројот: „80“.

По став 1 на оваа точка се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако производите од оваа точка се изработени со повеќе од 2% злато односно друг благороден метал, со повеќе од 50% сребро или со природен бесценет камен и природен бисер, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 125%.“

Во забелешката во точка 2 зборовите: „и сето зголемено за 40%“ се бришат.

Точка 3 се брише.

8) Во тар. број 8 став 1 точка 2 зборовите: „овча и јагнешка“ се заменуваат со зборовите: „кожа и крзно од домашни животини“.

Во став 2 бројот: „112“ се заменува со бројот: „90“.

Во забелешката во точка 2 зборовите: „и сето зголемено за 40%“ се бришат.

Точка 3 се брише.

9) во тар. број 9 точка 1 бројот: „37“ се заменува со бројот: „30“.

Точка 2 се брише.

Во досегашната точка 3 која станува точка 2 алинејата права се менува и гласи:

— „сите видови и форми на часовници изработени од различни или комбинирани материјали (видни, за маса, рачни, џебни и др.), вклучувајќи и часовници изработени со повеќе од 2% злато односно друг благороден метал, односно со повеќе од 50% сребро или со природен бесценет камен и природен бисер, чија продажна цена е поголема од 7.000 динари по парче;“.

Во досегашната точка 4 која станува точка 3, бројот: „74,83“ се заменува со бројот: „70“.

Во досегашната точка 5, која станува точка 4, бројот: „93“ се заменува со бројот: „100“.

Точка 6 се брише.

Во забелешката во точка 2 зборовите: „и сето зголемено за 40%“ се бришат.

Точка 3 се менува и гласи:

„3. Како украсни стоки се сметаат произведени изработени, во целост или комбинирано од различен материјал (метал, дрво, пластични материјали, морска пена, килибар, стакло и др.) кои служат како личен украс, како што се: прстења, бршеви, гривни, објекти, ѓердани, копчиња за манжетни, игли и држачи за вратоврски, шноли и слично. Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој

закон поблиску се определуваат производите што се сметаат како украсни стоки од овој тар. број“.

Во точка 4, бројот: „5“ се заменува со бројот: „4“.

10) Тар. број 10 се менува и гласи:

„Тар. број 10.“

На прометот на производи изработени од небрусено или брусено кристалино (оловно) стакло се плаќа основен данок на промет по стапка од 25%.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производите што граѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија даночни обврзници се тие граѓани, односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена, а за производите што граѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, даночна основица е вредноста на производот пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот“.

11) Во тар. број 11 во точка 1 зборот: „панел“ се заменува со зборот: „пепел“, а по зборот: „пепел“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и на градежни материјали изработени од гас-бетон и од хидроизолациони материјали изработени врз база на битумен;“.

Во точка 8 по зборот: „алишта“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и машини за перење садови;“.

Во точка 13 по зборот: „велосипеди“ се додаваат зборовите: „и трицикли“.

Во точка 17 по зборот: „бричење“ се додаваат зборовите: „како и кремове и спрејеви изработени врз база на сапун што се употребуваат за бричење“, а на крајот на таа точка по зборот: „коса“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и за бањање;“.

Точка 18 се менува и гласи:

„18) тракторски приколки за земјоделството, автомобилски приколки, мотори за чамци до 3,7 kW.“

Точка 19 се брише.

Досегашната точка 20, станува точка 19.

Во забелешката точ. 3 и 4 се бришат.

12) тар. број 12 се менува и гласи:

„Тар. број 12“

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) по стапка од 3% на прометот на:

— ткаенини и други текстилни производи, освен на оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет на производи според член 36 од овој закон;

— обувки, освен на обувки на чиј промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет според член 36 од овој закон;

— детергенти;

2. по стапка од 4% на прометот на:

— сите видови дрвни плочи (шпер-плочи, лесонит-плочи, панел-плочи, плочи иверици и др.) и облагородени дрвни плочи;

3) по стапка од 6% на прометот на лекови.

#### Забелешка:

Даночен обврзник за производите од овој тар. број е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производите што граѓани или други крајни потрошувачи ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. За производите од точка 3) на овој тар. број, даночен обврзник е аптеката и друга здравствена организација која тие производи им ги продава не-



посредно на граѓаните и на други крајни потрошувачи.

3. Како лекови во смисла на точка 3 од овој тар. број, се сметаат: лековите што се употребуваат во онаа форма во која производителот ги пушта во промет — готови лекови, лековити супстанции од растително, животинско и хемиско потекло (дроги и фармацевтски хемикалии) од кои во аптеки се изработуваат лекови според лекарски рецепт или според одредбите на Југословенската фармакопеја односно на други сојузни прописи; завоен материјал и средства за шиене на рани; други средства што со посебни прописи се определени како лекови; гумени чорапи, пластични завои за вени и појаси за реума од чиста рунска волна.

Основен данок на промет на производи не се плаќа на прометот на следните производи: готови биолошки производи, како што се: серуми, вакцини, бактериски производи што служат за профилактички, дијагностички и тераписки цели; крв и нејзини производи; производи за замена на крвта, нивни деривати и сл.; редестилирана вода во ампули; лекови направени по рецепт во аптеки и магистрални лекови; диететски препарати и ветеринарски лекови; ортопедски помагала и прибор; помагала за слух, вештачки екстремитети и прибор за фрактури.

Основен данок на промет на производи не се плаќа кога лековите им се продаваат на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон, на болници, здравствени домови, институти и на други здравствени организации што ги набавуваат за употреба и потрошувачка во вршењето на своите дејности.

13) По тар. број 12 се додаваат два нови тар. броеви 13 и 14, кои гласат:

„Тар. број 13

1) На прометот на јужно овошје од тар. број 08.01 и 08.02 од Царинската тарифа, како и на сокови, сирупи и други производи од тоа овошје (освен на лимони и на сокови, сирупи и други производи изработени од лимони), се плаќа основен данок на промет по станка од 15%;

2) На прометот на сурово, пржено и мелено кафе и на екстракти од кафе се плаќа основен данок на промет по стапка од 80%.

**Забелешка:**

Даночен обврзник за производите од точ. 1 и 2 на овој тар. број е производителот, увозникот или продавачот што тие производи им ги продава непосредно на крајните потрошувачи или на угостителски организации на здружен труд и на угостителски единици на неугостителски организации на здружен труд без оглед на тоа дали се регистрирани или не се кај надлежниот стопански суд за вршење угостителска дејност или им ги продава непосредно на крајните потрошувачи (други занаетчиски организации — слаткарници и др.), како на самостојни угостителски односно самостојни трговски или други занаетчиски дукани на граѓани или на граѓански правни лица.

Тар. број 14

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет по стапка од 16%, и тоа:

1) на производи од шеќер (бонбони, гуми за цваќање и др.) од тар. број 17.04 на Царинската тарифа;

2) на соли (NaCl) од тар. број 25.01 на Царинската тарифа.

На прометот на чоколада и други преработки за храна што содржат какао, од тар. број 18.06 на Царинската тарифа, се плаќа основен данок на промет по стапка од 8%.

**Забелешка:**

Даночен обврзник за производите од ст. 1 и 2 на овој тар. број е производителот, увозникот или

продавачот кој тие производи им ги продава непосредно на крајните потрошувачи или на угостителски организации на здружен труд и на угостителските единици на неугостителски организации или не се регистрирани кај надлежниот стопански суд за вршење угостителска дејност или им ги продава непосредно на крајните потрошувачи (други занаетчиски организации — слаткарници и др.), како и на самостојни угостителски, односно самостојни трговски или занаетчиски дукани на граѓани или на граѓански правни лица.

#### Член 29

По исклучок од одредбите на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 38/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 3/81, 23/82, 63/82, 15/83 и 66/83), освен на производите од член 36 став 1 точка 32 од тој закон, данок на промет на производи не се плаќа ни на прометот на спортски реквизити и опрема и маскоти од тар. броеви 1 и 12 и на производите од тар. број 9 став 1 точка 4 на Тарифата на основниот данок на промет на кои видливо е втисната ознака VIII. Светско првенство во смучарски летови на Планица 1985 година или ознаката Европско првенство во стрелаштво 1985 година, што се произведуваат врз основа на писмени договори со организационите комитети на овие првенства и под услов од овие производи да се врши финансирање на овие манифестации, а да им се продаваат на потрошувачите до 31 декември 1985 година.

#### Член 30

Во член 5а од Законот за измени и дополнења на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/83), зборовите: „31 декември 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1985 година“.

#### Член 31

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

### 813.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

#### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за земање определени стоквени кредити во странство во 1983 и 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П бр. 394

28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.



**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за земање определени стокровни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83 и 22/84) во називот на Законот и во член 1 став 1 зборовите: „во 1983 и 1984“ се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985“.

**Член 2**

Член 4 се брише.

**Член 3**

Во член 8 став 3 се менува и гласи:

„Ако девизниот прилив остварен во согласност со член 2 од овој закон не е доволен за намирување на обврските од став 1 на овој член, делот на девизи што недостига ќе го надомести од девизните средства остварени по други основи организацијата на здружен труд која го зела кредитот, откако ќе ги изврши издвојувањата утврдени со актот за заедничката девизна политика односно со друг акт на Собранието на СФРЈ за намените утврдени во член 69б од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и за намените утврдени во чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи.“

**Член 4**

Во член 13 зборовите: „во 1984“ се заменуваат со зборовите: „во 1984 и 1985“.

**Член 5**

Во член 14 зборовите: „во 1983 и 1984“ се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985.“

**Член 6**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

814.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ**

Се прогласува Законот за покривање на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година, по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година.

П бр. 413

28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,

**Веселин Гурановиќ, с.р.**

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Душан Алимпиќ, с.р.**

**ЗАКОН****ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ****Член 1**

Негативното салдо на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година, пресметано по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење — го поднесуваат банките.

**Член 2**

Пресметаното негативно салдо на курсните разлики од член 1 на овој закон, банките го намируваат во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем, секоја година по завршната сметка во височина најмалку од една петнаестина, почнувајќи од завршната сметка за 1984 година, а најдоцна во рок од 15 години.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, банката што во определена година не ќе оствари приход во височина на покривањето на курсните разлики од став 1 на овој член, може ненамирено негативно салдо на курсните разлики да го пренебре во наредната година.

**Член 3**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за покривање на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79) и Законот за покривање на курсните разлики настанати кај банките во 1980, 1981, 1982 и 1983 година по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/81, 65/81, 11/83 и 11/84).

**Член 4**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

815.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 122 и 128а од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76, 66/80 и 41/83), Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година, врз основа на согласност од Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини, донесува

**РЕЗОЛУЦИЈА****ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1985 ГОДИНА**

Со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година се утврдуваат основните задачи, услови, активности и мерки на економската политика за остварување на предвидениот општествено-економски развој,

тргнувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација и од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година, во која се утврдени основните правци за остварување на првата етапа од долгорочната програма за економска стабилизација.

Со Резолуцијата се утврдува и политиката за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1985 година, во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација.

#### ПОЛДОВНИ ОСНОВИ И УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ

Во досегашното остварување на политиката за економска стабилизација и натамошен самоуправен општествено-економски развој се остварени, како почетни, значајни резултати со покренување на позитивни процеси за приспособување на стопанството и на другите општествени дејности кон барањата на економската стабилизација. Индустриското и земјоделското производство се во пораст, потрошувачката е поумерена, односите на понудата и побарувачката се поусогласени, остварени се значајни резултати во надворешно-економската размена, иако на понижо ниво од предвидените. Во услови на превисока задолженост, со зголемен напор на целата земја е одржана надворешно-финансиската ликвидност. Порасна вработеноста. Со примена на политиката на реално вреднување на факторите на производството, а пред се со постепено остварување на реална амортизација, камати на реалниот курс на динарот и др., како и со досега преземените мерки за материјално растуравање на стопанството и негова финансиска консолидација, општина процесот на приспособување на стопанството кон новите економски критериуми за стопанисување и извесни структурни промени. Се создаваат поповолни услови за продолжување на натамошните подлабоки квалитативни промени во начинот на стопанисувањето, врз основа на доследно уважување на позитивните дејствувања на економските законитости и на критериумите на пазарот.

Меѓутоа, тие резултати уште не се стабилизирани, ниту се совладани причините за растројствата во тековите на општествената репродукција, па тежината на текушните економски и долгорочни развојни проблеми се уште претставува главен извор на нестабилноста, инфлацијата и падот на реалните лични доходи.

Пособна тежина претставува проблемот за намирување на втасаните обврски по основа на надворешниот долг. Недоволната извозна ориентација, особено на конвертибилното подрачје, и недоволниот девизен прилив го забавуваат натамошниот развој на производството технологијата и на целата економика, а со тоа се збава динамиката на стопанскиот растеж, се стеснуваат можностите за отстранување на структурните проблеми и за еклучување во современите текови на пазарниот економски и научно-техничкиот прогрес.

Високата инфлација крајно неповолно се изразува во високиот растеж на трошоците на производството, во падот на реалните лични доходи и на инвестициите односно во економијата на средствата. Се заоструваат проблемите на невработеноста и други социјални прашања, што неповолно влијае врз економската мотивација на работниците и ги ограничува условите за подигање на продуктивноста на трудот и за афирмација на производствениот и творечкиот труд.

Без оглед на извесно конјунктурно оживување на одделни делови на светското стопанство, надворешните економски услови и натаму се неповолни, особено во поглед на јакнењето на протекционизмот

и монополските ограничувања. Финансиската криза и другите видови светски кризи и натаму се продлабочуваат, што посебно неповолно се одразува врз земјите во развој. Без оглед на сета сложеност на меѓународната економска ситуација, која суштествено нема да се промени ни во 1985 година, Југославија има услови и потреба, со зголемени напори на организациите на здружен труд и со поддршка на економската политика, да го забрза и прешири своето вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Во оваа фаза на остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација, клучно прашање на нејзината успешност претставува неодољно зголемување на извозот, а со тоа и на увозот заради јакнење на домашниот пазар, како објективен услов за покренување на сите квалитативни промени и развојни процеси. За остварувањето на таа задача е неопходно да се зајакнат активностите на организациите на здружен труд и на сите носители на економската политика за да се создадат трајни услови и поттикнувања за јакнење на извозната ориентација.

Со остварењето приспособување на стопанскиот систем кон барањата на економската стабилизација и кон промените што ќе се извршат, треба да се создаде основа за поголемо самоуправно доходовно говрзување на здружениот труд на единствениот југословенски пазар и за продлабочување на започнатите позитивни промени на квалитативна трансформација на начинот на стопанисување во наредната година. Се поцелосната афирмација на пазарните критериуми и на економската селективност и постабилните услови за стопанисување се реална основа за поплтна афирмација на трудот и творештвото и на сите предности на самоуправните општествено-економски односи.

#### I

#### ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРОЕКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ

1. Поаѓајќи од остварените резултати на самоуправниот општествено-економски развој, проблемите и тенденциите што се пренесуваат во 1985 година, внатрешните и надворешните услови, како и од потребата побрзо да се совладаат економските тешкотии и проблемите на развојот, да се осигура натамошен развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, основни задачи на економската политика во 1985 година ќе бидат:

1) унапредување на квалитетот на стопанисувањето и натамошен растеж на извозот и производството.

— Основни правци на поддржувањето на растежот на производството и унапредувањето на квалитетот на стопанисувањето и реалната ориентација врз поинтензивни и поквалитетни основи да се вклучуваме во меѓународната поделба на трудот ќе бидат: јакнењето на здружувањето на трудот и средствата, намалувањето на материјалните трошоци по единица производ, зголемувањето на продуктивноста на трудот, подоброто користење на капацитетите, рационалното инвестирање, продуктивното вработување, намалувањето на залихите и забрзувањето на обртот на средствата, усогласувањето на односите во структурата на понудата и побарувачката и одржувањето на потрошувачката во границите на расположивите средства и реалниот доход. Организациите на здружен труд, во согласност со мерките на економската политика, ќе преземат активности за подобрување на забавеноста на стопанството со неопходните количества енергија и сировини и репродукционен материјал, заради унапредување на квалитетот на стопанисувањето. Со економски поттикнувачки

мерки ќе се обезбеди значително подинамичен растеж на извозот и производството, посебно на конвертибилното подрачје и особено на производите од повисоката фаза на преработка. Со мерките на развојната и економската политика ќе се поддржува решителната ориентација кон интензивно вклучување во меѓународната поделба на трудот, како трајна развојна и деловна ориентација на организациите на здружен труд. Ќе се оствари суфицит во текуштиот платен биланс на земјата, ќе се олесни надворешнофинансиската ликвидност и ќе се подобри положбата на стопанството во меѓународната економска размена и соработка. Врз таа основа, ќе се создаваат услови за пораст на личните доходи и на акумулацијата, односно на реалниот доход и за зголемување на вработеноста;

2) создавање на економски услови за намалување на инфлацијата.

— Со натамошна примена на реалните економски категории, со јакнење на дејствувањето на пазарните критериуми и со преземање на мерки на економската политика ќе се создаваат услови за сузбивање на инфлаторниот притисок, пред сè со финансиска консолидација и со натамошно намалување на фиктивниот доход, со зголемување на сбемот и со подобрување на економското производство и со обезбедување на похармонични односи во структурата на производството и потрошувачката, на понудата и побарувачката. Ќе се преземаат мерки за подобра организација и совладување на проблемите во функционирањето на единствениот југословенски пазар. Ќе се создаваат услови за пазарно формирање на цените и ќе се изградува и применува механизмот на општествената контрола на цените и отстранување на нескладот во релативните односи на цените. Врз тие основи, со акција на сите стопански и општествени субјекти, со мерките на економската политика и со стопанско-системски решенија ќе се запре натамошниот растеж на инфлацијата и ќе се обезбеди намалување на нејзината стапка;

3) запирање на падот на реалните лични доходи.

— Со мерките и активностите за зголемување на производството и извозот, подигање на ефикасноста на трудот и работењето и со мерките во областа на распределбата, ќе се создаваат услови за запирање на натамошниот пад на реалните лични доходи, за нивно зголемување во организациите на здружен труд што остваруваат зголемување на производството, извозот, продуктивноста на трудот и ефикасноста во работењето. Со доследно применување на договорените критериуми за распределба според трудот и според резултатите од трудот на доходот и на личните доходи ќе се обезбеди најширока поддршка на јакнењето на работната и доходовната мотивираност на работниците и поцелосна афирмација на производствената и творечката работа, на стручноста и деловноста. Ќе се преземат натамошни мерки за заштита на животниот стандард. Ќе се сузбива економската и социјалната диференцијација што не се заснова врз труд и резултатите од трудот.

Со остварувањето на тие цели и задачи и со мерките за поттикнување треба да се обезбеди побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово.

2. Со измени на стопанско-системските решенија предвидени во Долгорочната програма за економска стабилизација, а пред сè со поголема улога на економските законитости и пазарот, ќе се заостри економската понуда, селекцијата и одговорноста на стопанските субјекти за поефикасно стопанисување. Врз таа основа, неопходно е да се забрза процесот на самоуправната економска интеграција на стопанството, да се зајакне материјалната ос-

нова на здружениот труд и да се намали функцијата на административното посредување на општествено-политичките заедници во регулирањето на тековите на општествената репродукција, посебно во областа на инвестициите, пазарот и цените и во надворешно-економските односи, со што побрзо ќе се сузбиваат појавите на автаричен развој во нарушувањето на единството на југословенскиот пазар.

На тој начин ќе се подобрат условите и ќе зајакнуваат мотивите, организациите на здружен труд да преземаат мерки и активности за што поуспешно приспособување на своето стопанисување и за финансиска консолидација со примена на реални економски категории и врз таа основа да ја зголемат својата производствена, извозна и акумулативна способност. Со тоа ќе се забрза процесот за отстранување на неадекватната деловна политика и селекција на оние стопански субјекти што потрајно работат со загуби.

Ќе се унапредува правниот систем во економската област и ќе се заостри одговорноста за неговото спроведување, како и одговорноста на субјектите за меѓусебните договорни и други обврски. Ќе се преиспитаат општествените договори и самоуправниите спогодби, ќе се извршат соодветни измени и дополненија и ќе се обезбеди нивно спроведување за да се придонесе за остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и на текуштата економска политика.

Економската политика на активен и селективен начин ќе го поддржува и олеснува приспособувањето на стопанството кон поострените економски услови и пазарни критериуми за да се отвори перспектива за постабилен и подинамичен развој во подолг рок, при постапни промени во структурата на стопанството, со потпирка врз сопствените сили и извозната ориентација.

Сојузниот извршен совет најдоцна до крајот на март 1985 година ќе предложи, а Собранието на СФРЈ до крајот на јуни, односно до почетокот на расправата за Нацртот на општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ќе ги донесе:

1) Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, како долгорочно решение на девизниот систем во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација;

2) Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, со кој треба да се спроведат неопходните промени заради јакнење на функционалната поврзаност на единствениот југословенски простор и самоуправната трансформација на банките;

3) Законот за републиките и автономните покраини што ќе се сметаат стопански недоволно развиени во периодот од 1986 до 1990 година.

Неопходно е до крајот на март 1985 година да се донесе Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија.

3. Со остварувањето на утврдените задачи на политиката за економска стабилизација треба да се обезбедат услови општествениот производ на вкупното стопанство реално да се зголеми за најмалку 3%, индустриското производство — за повеќе од 4%, земјоделското производство — за околу 2,5%, вработеноста во општествениот сектор за околу 2,5% а продуктивноста на трудот во индустријата — за околу 1,5%. Општата и заедничката потрошувачка би се задржала на постигнатото реално ниво од 1984 година.

Извозот на стоки и услуги треба да порасне номинално за 12%, на конвертибилното подрачје 15%, а увозот на стоки и услуги за 6%. Притоа, треба да се извезат стоки во вредност од околу 11,9 милијарди долари и да се оствари девизен прилив од туризмот од околу 1,3 милијарди долари, од

сообраќајни услуги од околу 1,4 милијарди долари и од други услуги (вклучувајќи ги и инвестиционите работи) — од околу 1 милијарда долари. Со остварувањето на суфицит во текуштиот платен биланс од околу 0,9 милијарди долари и со рефинансирање на дел од втасаната главница ќе се намират обврските по надворешните долгови во 1985 година и ќе се намали износот на вкупниот надворешен долг за околу 0,4 милијарди долари.

## II

### МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И УСЛОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ

4. Заради натамошно јакнење на пазарните критериуми, согласно со усвоените стопанско-системски решенија, ќе се продолжи политиката на реално вреднување на сите фактори на производството со примена на реална амортизација, трошоци, камати, девизен курс на динарот, трудот, личните доходи и акумулацијата, односно инвестициите и ќе се обезбеди реално искажување на основните и обртните средства и на доходот.

Ќе се зајакне активноста на носителите на економската политика за унапредување на функционирањето на единствениот југословенски пазар заради обезбедување на поусогласени односи на понудата и побарувачката, за слободно движење на стоките, на општествените средства и трудот и за создавање на услови за пазарно однесување на стопанските и други субјекти. Ќе се преземаат сите расположиви мерки за зголемување на понудата на домашни и увезени стоки за потребите на производството и потрошувачката, за поусогласена потрошувачка со расположивите реални можности, како и со неопходни интервенции од стоковните резерви и од увозот и со мерки за сузбивање на монополистичките појави на пазарот. По правило, нема да се кредитираат залихите на готови производи кај производителите над задолжителните резерви.

Непосредно ќе се дејствува за подобро и поуредно снабдување на пазарот и со следните мерки:

1) Ќе се зголемат стоковните резерви и ќе се обезбеди единство во функционирањето и начинот на интервенции од сојузните, републичките, покраинските и општинските стоковни резерви, вклучувајќи го и постапното обезбедување на пазарните резерви со основни земјоделски и прехранбени производи;

2) Ќе се подобри организацијата и ќе се создаваат услови за што поголем откуп на стоковното производство на земјоделски производи и ќе се обезбедат средства за навремен откуп на земјоделските производи;

3) Ќе се склучи општествен договор за обезбедувањето и користењето на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивното производство во 1985 година на единствениот југословенски пазар, со кој ќе се предвидат и мерките за неговото спроведување.

5. Цените на производите и услугите според условите на пазарот, самостојно ќе ги формираат организациите на здружен труд. Заедно се пазарното формирање на цените ќе се овозможи слободен увоз, односно ќе се интервенира од резервите и ќе се преземаат други мерки заради побавен растеж на цените.

Цените на основните сировини и репродуктивен материјал можат, врз база на реалните пазарни односи и интереси на производителите и преработувачите, да се утврдуваат врз основа на самоуправни спогодби. Ќе се усогласуваат релативните односи на цените и ќе се отстрануваат постојните диспаритети, пред се во процесот на спогодување и договарање, но и со мерките на

економската политика, согласно со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација.

Ќе се оневозможи монополско формирање на цените. Ќе се преиспитаат постојните критериуми што служат како основа за оцена што се смета за монополско формирање на цените и, по потреба, ќе се изврши нивна доградба.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврдува цените на јагленот и електричната енергија и ќе ги усогласува овие цени, така што нивниот растеж да биде побрз од просечниот растеж на цените на индустриските производи, заради побрзо отстранување на диспаритетот на овие цени, со тоа што диспаритетите на цените на јагленот и електричната енергија понатаму поосетно да се отстранат во првата половина на годината во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација. Цените на нафтата, на нафтениите деривати и гасот ќе се формираат во согласност со одлуката на Сојузниот извршен совет за начинот на формирањето на овие цени. При формирањето на цените на енергијата ќе се врши усогласување на меѓусебните односи на цените на одделни видови енергија и енергенти.

Цените на железничкиот (патничкиот и стокониот) сообраќај, како и цените на ПТТ сообраќај ќе ги утврдува Сојузниот извршен совет. Цените на железничкиот и ПТТ сообраќај ќе се утврдуваат така што да растат побрзо од просечниот растеж на цените на производите и услугите.

Цените на вештачките ѓубрива ќе ги утврдува Сојузниот извршен совет и ќе врши навремено усогласување на цените, имајќи го предвид влијанието на цените на увозните сировини. Заради поголема потрошувачка на вештачки ѓубрива, на производителите ќе им се исплатува регрес, во согласност со Општествениот договор за обезбедување на средства за вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користењето на тие средства.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврдува цените на брашното, лебот, маслото и шеќерот, имајќи го предвид движењето на цените на производите кои се користат во процесот на производството а поаѓајќи и од економската положба на производителите на тие производи.

Надлежните органи на републиките и на автономните покраини и на општините ќе ги утврдуваат цените на комуналните услуги (вода, греење, градск сообраќај и др.), станарините, радио и ТВ претплатата и на дневните весници.

Ќе се создаваат услови цените во прометот да се формираат послободно според условите на пазарот. Сојузниот извршен совет за 1985 година ќе го пропише начинот на формирање на цените во прометот на големо односно на мало и за производите од увоз.

6. Со мерките на економската политика и општествените активности ќе се создадат услови за натамошно јакнење на извозната ориентација и подобрување на конкурентската способност на домашното стопанство со приспособување на структурата, квалитетот и асортиманот на производството кон барањата на светскиот пазар. Ќе се поттикнуваат структурните промени на стопанството спрема извозот како развојна потреба и остварувањето на стратегијата за унапредување на економската соработка со странство врз основа на усогласени извозни програми, а посебно со земјите во развој и со други региони во светот каде што е нужно да се обезбеди трајно присуство на југословенското стопанство на пазарите на потенцијалните партнери.

Со побрзо зголемување на извозот на стоки и услуги, особено на конвертибилното подрачје, и со зголемување вклучување во светските развојни текови, ќе се подобри положбата на југословенското

стопанство во меѓународната поделба на трудот, со што ќе се остварат поповолни услови за олеснување на надворешната задолженост и за нормализација на надворешно-финансиската соработка. Таквата извозна ориентација ќе се остварува со:

1) зголемување на доходовната мотивираност на организациите на здружен труд за извоз на стоки и услуги што ќе се обезбедува, првенствено, со политиката на реалниот курс на динарот, со кредитната и даночната политика, како и со други мерки за поттикнување на девизниот прилив од извоз на стоки и услуги;

2) поврзување на организациите на здружен труд заради приспособување и зголемување на производството на стоки и услуги за извоз што дава поголем нето девизен ефект, во прв ред со извоз на производи од повисок степен на преработка. Заради тоа ќе се обезбеди рационален и економски целесообразен увоз на неопходна опрема, технологија и репродукционен материјал, со мерки што обезбедуваат кредитирање на таквото производство, како и кредитирање на неговиот извоз. Ќе се обезбеди поефикасен механизам за контрола на квалитетот на производите и услугите за извоз;

3) зголемување на обемот и регулирање на трајните извори на средства за кредитирање на производството и извозот, посебно заради зголемување извозот на опрема, технологија и бродови и изведување на инвестициони работи во странство;

4) политиката на поурамнотежена размена со одделни региони и земји, и тоа на повисоко ниво на вкупната размена и економска соработка. Организациите на здружен труд, во рамките на своите асоцијации, ќе изработат посебни програми за унапредување на економската соработка со земјите во развој и ќе преземат други мерки за унапредување на таа соработка. Тие организации ќе изработат и соодветни програми за долгорочна економска соработка со земјите од другите региони во светот, заради заеднички настап во извозот и увозот, од изведувањето на инвестициони работи во странство и во меѓусебната поделба на трудот и ќе склучат соодветни договори со странските партнери за долгорочна стопанска и научно-техничка соработка од обостран интерес. Ќе се остварува подобро регионално насочување на увозот и извозот од гледиштето на порамноправното вклучување во меѓународната поделба на трудот, поусогласените односи на извозот и увозот на стоки и услуги, а посебно имајќи ги предвид потрајните увозни потреби (технологија, енергија, сировини и капитал);

5) преземање мерки за воспоставување повисоки форми на економска соработка со странство врз потрајна основа (индустриска кооперација, трансфер на домашна технологија, заеднички вложувања, финансиска соработка и др.). Ќе се поддржуваат формите на трајно присуство на домашното стопанство во странство (лизинг, консигнација). Југословенската банка за меѓународна економска соработка и деловните банки финансиски ќе ги следат и поддржуваат организациите на здружен труд што вршат извозни работи;

6) преземање мерки за натамошно порационално организирање и унапредување на надворешнотрговската мрежа во земјата и во странство заради подобро користење на оптималните можности на странските пазари и заради нејзин порамномерен регионален распоред;

7) преземање на мерки и активности за склучување на самоуправни спогодби заради обезбедување заеднички настап на извозно-увозното стопанство во странство;

8) создавање и активности на извозно-увозниот конзорциум на организациите на здружен труд и утврдување на заеднички програми за извоз, како и за увоз;

9) создавање услови за нужен увоз на опрема, заради модернизација и зголемување на произ-

водството за извоз и поедноставување на постапката за увоз на опрема;

10) преземање на посебни мерки за поголемо учество на домашните превозници во транспортот на стоки од нашата надворешнотрговска размена и стоки во транзит, како и со создавање други услови во превозот и подготвувањето на стоки за извоз;

11) создавање поповолни услови за поголем прилив на дознаки на југословенските работници на привремена работа во странство за вложување во индустријата, малото стопанство, земјоделството и станбената изградба и со користење на други можности за зголемување на девизниот прилив. Сојузниот извршен совет ќе утврди предлози на мерки за остварување на оваа задача;

12) спроведување на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, вклучувајќи ја и обврската девизите над општествено признатите репродукциони потреби побрзо да се насочуваат на единствениот девизен пазар и да се спречува појавата девизите да се користат како средство за плаќање во внатрешниот промет.

13) обезбедување функционирање на механизмот на девизна компензација во случај на забрана на извозот на определени производи, во рамките на платниот биланс.

Фиксните и гарантираните обврски спрема странство организацијата на здружен труд чијшто извоз на производи е забранет или ограничен, како и меѓусебните обврски на банките според член 240 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ќе се намируваат со девизите што приоритетно ќе ги купуваат на девизниот пазар. Во случај кога на девизниот пазар нема девизи и ако овластената банка, кај која се води девизната сметка или банката што издала гаранција спрема странство нема доволно девизни средства, Народната банка на Југославија ќе интервенира на единствениот девизен пазар од текуштите девизни резерви.

Доколку на овој начин и со примена на други прописи не се обезбеди намирување на фиксните и гарантираните обврски на производителите на кои им е забранет или ограничен извозот на определени производи, Сојузниот извршен совет може да го дозволи извозот на тие производи до височината на ненамирените фиксни и гарантирани обврски, водејќи сметка за состојбата на домашниот пазар. Девизниот прилив по основа на овој извоз може да се ослободи од обврската за издвојување согласно со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година.

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 1985 година ќе предложи соодветни законски прописи за регулирање на меѓусебните девизни обврски помеѓу овластените банки за работи со странство, вклучувајќи ја Народната банка на Југославија.

7. Политиката на увозот ќе биде во функција на зголемувањето на производството на стоки и услуги наменети за извоз, како и на снабдувањето на домашниот пазар со неопходни стоки и водење на антиинфлациона политика. Увозот на стоки ќе се движи во рамките на платнобилансните одгласно девизнобилансните можности на земјата. Политиката на увозот ќе се оствари со:

1) создавање услови за обезбедување неопходен увоз на енергија, сировини и репродукционен материјал за производство со кое, со користење на домашните ресурси, првенствено ќе се обезбедува извоз на конвертибилното подрачје. Заради подобра снабденост на домашниот пазар и влијание врз побавен растеж на цените, ќе се намали бројот на стоките чиј увоз се регулира со контингенти;

2) обезбедување на увоз и плаќање во рамките на општествено признатите репродукциони потреби.

Согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ќе се преземат мерки за функционирање на единствениот девизен пазар, со тоа што сегашниот механизам на општествено признати репродукциони потреби ќе се направи посефикасен.

Задоволување на утврдените заеднички потреби од увоз и плаќањето на обврските на федерацијата и на други општествено-политичките заедници, како и договорениот обединет увоз значаен за снабдување на производството и на домашниот пазар, ќе се обезбеди со издвојување на дел од девизите од текуштиот девизен прилив, со тоа што тие обврски ќе се утврдат во фиксен износ по процент, а најмногу до утврдениот износ.

8. Во согласност со политиката за нормализација на екстерната ликвидност на земјата, ќе продолжи финансиската соработка со меѓународните финансиски организации, влади и банки. Ќе се настојува да се склучат повеќегодишни аранжмани со странските кредитори, вклучувајќи и рефинансирање на дел од втасаната главница на надворешниот долг. Ќе се оствари суфицит во текуштиот платен и девизен биланс, ќе се зголеми девизните резерви и така ќе се создадат услови за уредно намиравање на преостанатиот дел од обврските спрема странските партнери, вклучувајќи го и предвиденото намалување на обемот на надворешниот долг и степенот на надворешната задолженост. Ќе се преземаат мерки за нормализација на кредитните и други односи во рамките на меѓународната финансиска соработка.

Нови задолжувања во странство ќе се вршат исклучително за заеднички договорени приоритети и намени, со тоа што субјектите на задолжувањето ќе преземаат цврсти обврски за уредно враќање на кредитите. Во постапката за договарање на приоритетите и намените ќе им се дава предност на задолжувањата за реализација на објектите со кои побрзо и поуспешно се обезбедува извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје и поголем девизен прилив.

Ќе се изработи програма за етапно остварување на конвертибилноста на динарот и ќе започне да се остварува.

9. Со монетарната и кредитната политика и со финансиска консолидација ќе се поттикнува предвидениот растеж на производството и стопанскиот растеж во целост, а пред се производството на стоки и услуги за извоз, земјоделското производство, енергија и суровини. Ќе се влијае врз ограничувањето на порастот на домашната побарувачка и намалувањето на стапката на инфлацијата. Во согласност со тоа, ќе се води политика на побавен растеж на паричната маса, на нето домашната актива и на пласманите на банките од остварениот минимален растеж на општествениот производ. Истовремено ќе се преземаат мерки за ублажување на проблемот на неликвидноста на стопанството и банките и за јакнење на материјално-финансиската положба на организациите на здружен труд.

За остварување на тие задачи ќе се преземе следното:

1) банките ќе продолжат да ги репрограмираат кредитните обврски на организациите на здружен труд врз селективна основа, до нивото на можностите на банките утврдени со билансот на средствата;

2) ќе се регулира покритието на негативните курсни разлики настанати до крајот на 1984 година и ќе се најдат решенија за оние што ќе настануваат во наредниот период, со што ќе се влијае врз подобрувањето на ликвидноста на стопанството и банките.

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 1985 година ќе подготви соодветна документација и ќе предложи соодветен закон или други прописи со кои се решава покритието на негативните курс-

ни разлики, вклучувајќи го и обезбедувањето на извори на средства. Заедно со ова, ќе се предложат и соодветни законски решенија за меѓусебни девизни побарувања;

3) заради подобрување на ликвидноста на стопанството и банките, а посебно во стопански недоволно развиените републики и САП Косово, во рамките на утврдената кредитно-монетарна политика, на Собранието на СФРЈ ќе му се предложи да донесе соодветни мерки;

4) ќе се обезбедат најповолни услови за кредитирање на подготовките на производството и услугите за извоз, производството за извоз, посебно на конвертибилното подрачје, извозот во рамките на долгорочната производствена кооперација, извозот на стоки и услуги на клириншкото подрачје што се остварува според меѓудржавни аранжмани, како и производството, откупот и залихите на основни земјоделски и прехранбени производи во однос на другите селективни намени утврдени со монетарните и кредитните рамки;

5) со посебен закон, во утврдените материјални рамки, ќе се обезбеди користење на дел од средствата од примарната емисија заради временско премостување на притекувањето на средства за отстранување на последиците од земјотресот на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП и во САП Косово;

6) со критериумите на Народната банка на Југославија на Југословенската банка за меѓународна економска соработка ќе се овозможи користење на реесконтни кредити односно монетизација на нејзините побарувања по дополнително кредитирање на извозот, која ќе обезбеди соодветен износ за овие намени;

7) со политиката на насочување на примарната емисија ќе се продолжи со постепено зголемување на учеството на примарната емисија по пат на линеарна монетизација на хартиите од вредност;

8) на банките ќе им се ускратува користењето на кредити од примарната емисија ако вршат кредитирање на организациите на здружен труд кои вршат откуп на основни земјоделско-прехранбени производи спротивно на одредбите од склучените договори за организиран откуп на тие производи, кои не ги почитуваат утврдените цени од непосредната контрола на цените, на организациите кои се однесуваат монополистички, организациите кои во законски рок не ќе ги наплатат своите побарувања во странство, како и на организациите што држат залихи на стоки заради вештачко создавање недостиг на југословенскиот пазар.

Нема да се кредитираат залихи на готови производи кај производителите, освен оние што ќе се утврдат со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година;

9) со мерките на монетарно-кредитната политика и со деловната политика на банките ќе се обезбеди инвестиционите кредити на банките во основни средства да растат побавно во однос на вкупните пласмани на банките, освен инвестиционите кредити за приоритетите утврдени во точка 14 од оваа резолуција, како и кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, кредитите за отстранување на последиците од земјотреси, инвестиционите кредити и дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово, инвестиционите кредити во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој, на Европската инвестициона банка и на други меѓународни финансиски организации;



10) пласманите на банките за станбено-комунална изградба можат да се зголемуваат како и пласманите на банките за инвестиции во основни средства за утврдените приоритети во точка 13 на Резолуцијата;

11) заради обезбедување на средства за кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит, што се наочуваат преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка, ќе се склучи соодветна самоуправна спогодба со која дел од кредитниот потенцијал на банките во износ од 38,5 милијарди динари ќе се насочи за овие намени;

12) во рамките на финансиската консолидација на стопанството и на банките, организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства и банките ќе обезбедат услови за поголема интегрираност, ефикасност и порационално користење на паричните средства, забрзување на нивната циркулација и значително зголемување на финансиската дисциплина;

13) ќе продолжи политиката на остварување на реална каматна стапка и усогласување на каматните стапки со стапката на инфлацијата. Каматните стапки на кредитите за подготовка на производството на стоки и услуги за извоз, за извоз на стоки и услуги, за производство и залихи на основните земјоделско-прехранбени производи и за станбено-комунална изградба ќе бидат пониски од другите селективни намени што се поддржуваат од примарната емисија.

Со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1985 година ќе се утврди начинот на усогласување на минималната каматна стапка со стапката на инфлацијата.

Со самоуправни спогодби на банките, врз селективна основа, ќе се утврди минималната височина на каматните стапки и рокот за враќање на кредитите.

Со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година поблиску ќе се разработат задачите и мерките на емисионата и кредитната политика.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе предвиди дел од средствата и ќе го насочи за усогласување на каматните стапки на кредитите за извоз со каматните стапки што се постигаат на странскиот пазар.

10. Врз основа на Договорот за усогласување на даночниот систем и Договорот за основите на даночната политика во 1985 година ќе започне да се применува усогласениот даночен систем и даночна политика во републиките и во автономните покраини.

Со промените во системот на оданочување и со измените што ќе се вршат во 1985 година ќе се обезбеди во системот на оданочување на доходот на организациите на здружен труд плаќање на данокот пропорционално со движењето на доходот, а при оданочувањето на граѓаните ќе се обезбеди принцип на плаќање на данокот сразмерно со нивната економика моќ. Со примената на даночниот систем ќе се уедначуваат условите за стопанисување и ќе се ублажуваат социјалните разлики.

Со диференцираната политика на даночните стапки и со даночните олесненија и ослободувања ќе се придонесе кон побрзо развој на определени приоритетни дејности и други договорени развојни цели и задачи (поголемо вработување, извоз, мало стопанство, станбена изградба, пронаоѓаштво и сл.) како и кон подобро остварување на целите на социјалната политика.

Со организацијата на службите за општествени приходи во согласност со Договорот за основните прашања за положбата, организацијата и функционирањето на органите на управата за работи на општествените приходи ќе се придонесе за поефикасно и подобро спроведување на даночниот систем и даночната политика. Заради унапредување на работата на службите за општествени приходи ќе се организираат општествени совети во соодветните општествено-политички заедници.

Сојузниот извршен совет ќе го следи дејството на даночниот систем и даночната политика и, по потреба, ќе презема мерки и активности заради подоследно остварување на целите и задачите во оваа област во функција на економската стабилност.

Ќе се забрза донесувањето на решение за обезбедување средства за отстранување на последиците од земјотресот на подрачјето на Копаоник од 1983 и 1984 година (СР Србија надвор од покраините и САП Косово) од средствата на солидарноста, во согласност со постојаниот систем.

11. Со спроведување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со продолжување на растоварувањето на стопанството, ќе се остварат позитивни промени во областа на распределбата на доход, врз основа на Долгорочната програма за економска стабилизација, и ќе се обезбеди поголема работна и доходовна мотивираност на работниците за зголемување на економичноста и рентабилноста на производството и продуктивноста на трудот и, врз тие основи, запирање на натамошното опаѓање на реалниот личен доход.

Со општествени договори во републиките и во автономните покраини и со самоуправни спогодби на организациите на здружен труд, ќе се разработат основите и мерилата за распределба на доходот и чистиот доход со доследно применување на показателите — доход по работник, доход во однос на просечно користените средства, брутоличен доход по работник и акумулација во однос на просечно користените средства, како и со применување на другите показатели и на одредбите од Законот за здружениот труд. Притоа треба да се обезбеди побрз растеж на делот од доходот за проширување на материјалната основа на здружениот труд во однос на издвојувањата за сите други намени. Во распоредувањето на чистиот доход, неопходно е да се обезбеди повисок степен на меѓузависност помеѓу движењето на брутоличните доходи и акумулацијата. Со општествените договори и самоуправните спогодби и со соодветни акти на организациите на здружен труд поблиску ќе се разработат основите и мерилата за утврдување на работниот придонес на работниците по основа на текуштиот и минатиот труд и ќе се обезбеди поголемо вреднување на творечката работа, на работата во материјалното производство и работата под потешки услови. Согласно со општествениот договор, Сојузот на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на Југославија ќе покренат широка активност со цел суштествено да се усоврши целокупниот систем на распределба според трудот заради јакнење на материјалната заинтересираност за сите ефекти од стопанисувањето.

За спроведување на финансиска консолидација ќе се преземат следните мерки:

1) ќе се заостри контролата на применувањето на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и Законот за обезбедување на држни средства, како и на спроведувањето на други мерки што се донесени

заради јакнење на финансиската дисциплина и решавање на проблемите на неликвидноста. Секој општествен субјект ќе утврди програма за сопствена финансиска консолидација. Ќе се води активна политика и ќе се преземаат конкретни акции, мерки и активности за растоварување на стопанството:

2) со сојузни закони ќе се уредат условите за исплата на личните доходи во организациите на здружен труд што работат со загуба и кај корисниците на општествени средства што не ги намируваат втсаните обврски спрема доверителите. Со спроведување на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, а посебно со мерки на републиките и автономните покраини и со доходовно поврзување на организациите на здружен труд поефикасно ќе се решаваат проблемите за загубите во работењето врз база на економските критериуми. Со измените на сојузниот закон за средствата на резервите ќе се ограничи височината на користењето на средствата на фондовите на заедничките резерви на општествено-политичките заедници за покривање на загубите;

3) со спроведување на решенијата од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходите и на новите решенија за амортизација и ревалоризација на основните средства, ќе се обезбеди реално утврдување на финансиските резултати од работењето на организациите на здружен труд и реален исказ на вредноста на општествените средства;

4) ќе се склучи договор на републиките и автономните покраини со кој ќе се утврди минимумот на единствените критериуми за утврдување и насочување на делот од доходот кој е резултат од исклучителни погодности, а со прописите на републиките и на автономните покраини тоа прашање проконкретно ќе се разработи. До склучувањето на овој договор ќе се применуваат одредбите од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот во СФРЈ.

Во организациите на здружен труд од општествените дејности, во работните заедници на општествено-политичките и на самоуправните интересни заедници и во работните заедници на општествено-политичките организации, како и во работните заедници на банките, на службата на општественото книговодство, на заедниците за осигурување на имоти и лица и на коморите, личните доходи ќе се формираат селективно, во зависност од остварувањето на обемот и квалитетот на работата, резултатите од трудот и расположивите средства и во зависност од оствареното ниво на личниот доход по вработен работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина.

Во сите организации на здружен труд ќе се разработат основи и мерила за вреднување на новаторството и рационализаторството и ќе се обезбеди безусловна исплата на надомест за соодветни резултати од тие форми на творечка работа.

Со доследно спроведување на прописите за одговорноста за деловните резултати, посебно за работењето на организациите на здружен труд со загуба, а по потреба и со донесување на нови законски и самоуправни акти, ќе се утврди конкретната одговорност и ќе се применат соодветни санкции и против одговорните лица во организациите на здружен труд.

Ќе се усогласуваат сите форми на потрошувачка со расположивите средства од остварениот доход и ќе се оневозможува натамошно дефицитарно финансирање на потрошувачката. Височината на издвојувањето на средства за општи општествени и за заеднички потреби ќе се уреди со мерки и активности на републиките и покраините за намалување на учеството на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во општествениот производ.

12. Со активна политика на социјалниот развој, како интегрален дел на вкупната развојна политика, и со мерки на економската политика ќе се поттикнува поголемо производство и продуктивност на трудот што, при поголемо вреднување на производствениот и креативниот труд и на работата во потешки услови, ќе се создадат услови за запирање на опаѓањето и за постепен растеж на животниот стандард, како мотивационен фактор за натамошен економски и социјални развој.

Со јакнење на работната и доходовната мотиваност на работниците за покреативна и попродуктивна работа и со поефикасно користење на сите расположиви ресурси, врз основа на зголемувањето на доходот со зголемено производство, намалувањето на уделот на трошоците на работењето во вкупниот приход и со доследна примена на наградувањето според остварените резултати од трудот, како и со запирање на порастот на животните трошоци, ќе се запре натамошното опаѓање на реалните лични доходи и ќе се создадат услови реалните лични доходи во организациите на здружен труд што постигаат позитивни резултати да растат во согласност со продуктивноста на трудот и со ефикасноста на работењето.

Другите средства што имаат карактер на лични примања: пензии, детски додаток, социјална помош, надомест за време на невработеност и боледување, ќе се исплатуваат според законските прописи.

Во рамките на вкупната социјална политика, предвиденото движење на животниот стандард и на личните доходи ќе се остварува:

1) Врз основа на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределба на доходот и со негова разработка во општествените договори во републиките и покраините, во самоуправните спогодби на доходовно поврзаните организации на здружен труд, во гранките и дејностите треба да се обезбедат што порамноправни услови за стекнување на доход за средствата за лични доходи во секоја организација на здружен труд доследно да зависат од придонесот на работниците во создавањето на доходот врз основа на примена на показателите од Општествениот договор и од Законот за здружениот труд.

2) Со активност на организациите на здружен труд, општините и самоуправните интересни заедници, поаѓајќи од утврдените критериуми за заштита на животниот стандард на семејствата со ниски вкупни примања по член на домаќинството — посебно на семејствата во индустриските центри и големите градови, на пензионерите со најниски примања и на примателите на заштитен додаток, на корисниците на детски додаток, примателите на социјални и други помошти, корисниците на надомести за време на привремена невработеност, на учениците и студентите што примаат стипендии и кредити.

3) Со поефикасна активност на самоуправните организации и другите општествени субјекти, со мерките на економската и социјалната политика, а посебно на даночната политика, со кои ќе се отстрануваат и оневозможуваат причините за настанување и продлабочување на социјалните разлики што не произлегуваат од резултатите од трудот, како и другите извори на општествено неприфатливи социјални разлики.



13. Со побрз растеж на средствата за репродукција и со нивната побрза циркулација на единствениот југословенски пазар и со поголема концентрација на средствата врз самоуправни основа ќе се создаваат услови за подинамичен и постабилен економски растеж и развој.

Врз таа основа, најголем дел од расположивите средства за инвестиции треба, пред се, да се насочува за капацитети што ќе придонесат за зголемување на извозот на стоки и услуги и рационална супституција на увозот, во производство на енергија од домашни извори, производството на храна и производството и набавката на шински возила и бродови, за развој на малото стопанство, тргнувајќи од намените утврдени во овој став, за реализација на развојните програми по основа на самоуправното здружување на средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на автономните покраини, како и за модернизација и реконструкција на капацитетите заради подобрување на нивното технолошко ниво во дејностите од значење за побрзо структурно приспособување на стопанството, при истовремено започнување неопходна изградба на нови објекти заради обезбедување континуитет на производството, посебно во областа на енергетиката.

Со тоа, врз селективна основа, ќе почне да се остварува реален растеж на стопанските инвестиции во основни средства, како и на вложувањата во станбена изградба. Неопходно е да се зголеми ефикасноста на инвестирањето со побрзо градење и порационално користење на расположивите средства за довршување на започнатите вложувања во инвестициони објекти и со стриктно применување на критериумите за економска ефикасност и општествена оправданост на новите инвестиции. Нужно е, согласно со соодветните прописи, да се воспостават поусогласени односи на вложувањето во основни и трајни обртни средства.

За остварување на инвестиционата политика ќе се преземат следните мерки и активности:

1) заради подобрување на структурата на инвестициите во сите републики и автономни покраини организациите на здружен труд, до половината на 1985 година, ќе ја оценат економската и општествената оправданост на продолжувањето на изградбата на започнатите инвестиции и ќе ја одложат изградбата на инвестиционите објекти што не ги задоволуваат стабилизационите критериуми. Истовремено ќе се забрза завршувањето и ќе започнат нови вложувања, во согласност со утврдените и критериумите на развојната политика утврдена со Долгорочната програма за економската стабилизација;

2) ќе се обезбеди повисок степен на самофинансирање и пореални услови за финансирање на инвестициите. Со кредитната политика и со други мерки ќе се поттикнува здружувањето на труд и средства заради вложувања во намените од став 2 на оваа точка;

3) заради поттикнување на вложувањата на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, ќе се изработат соодветни програми и проекти значајни за остварувањето на заедничката развојна политика подобна за заеднички вложувања врз економски рамноправни основи. Со тоа би требало да се обезбеди дополнителна акумулација, рационален увоз на современа странска технологија согласно со Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и поуспешно вклучување на домашното стопанство во меѓународната поделба на трудот;

4) во републиките и во автономните покраини ќе се новелираат соодветните прописи заради усо-

гласување на инвестиционата изградба со реално расположивите финансиски и материјални средства, заради намалување на пречекоривањата на претсметковната вредност на инвестициите, како и заради обезбедување поефикасна инвестициона изградба. За таа цел, освен изградбата на објекти кои по својата природа се градат подолго, потребно е инвеститорите и изведувачите на инвестиционите објекти да договараат фиксни цени;

5) во организациите на здружен труд ќе се склучат самоуправни акти, согласно со Законот за проширената репродукција и минатиот труд, со кои ќе се уреди начинот на донесување на инвестиционите одлуки, вклучувајќи го запознавањето на работниците со мислењето за општествената и економската оправданост на инвестиционите намери, одговорноста на сите учесници во инвестиционата изградба и ќе се утврдат мерила за остварување на дел од личниот доход по основа на стопанисување со инвестиционите средства;

6) со ефикасна примена на општествениот систем за информирање во оваа област, вклучувајќи го и донесувањето на Општествениот договор за давање мислења за општествената и економската оправданост на намеруваните инвестиции, ќе се унапредат постапката за донесување на инвестициони одлуки и ќе се подобри ефикасноста на инвестирањето;

7) со мерките на даночната и кредитната политика ќе се поттикнува штедењето на граѓаните и поголемите вложувања на лични средства на граѓаните во развојот на малото стопанство и за други производствени намени, како и во станбената изградба.

14. Со мерките на економската и развојната политика ќе се создаваат услови да продолжи и да се стабилизира процесот на оживување на индустриското производство, посебно производството за извоз, производството на енергија, сировини и репродукционен материјал со кое се обезбедува подобра снабденост на производството за извоз и значително се супституира увозот, како и производството за задоволување на епиталните потреби на населението. Тоа ќе се остварува:

1) со побрз растеж на извозно ориентираното производство од повисок степен на обработка, посебно на конвертибилното подрачје и со негова побрза модернизација и приспособување кон барањата на светскиот пазар;

2) со промени на структурата на производството, со побрзо воведување на автоматика, роботика и на нови информациона системи во производствените процеси и усвојување на нивното производство, како и со воведување нова технологија и во другите дејности и, врз таа основа, намалување на техничко-технолошката увозна зависност и зголемување на конкурентната способност на индустријата. За тоа треба да придонесе и побрзиот развој на сопствената научноистражувачка и новаторска работа;

3) со техничко-технолошки развој на постојните и со нови технологии што овозможуваат остварување на повисок степен на продуктивност, остварувајќи соодветни иновации, сигурност и ефикасност на производството;

4) со создавање енергетска основа за непречено одвивање на процесот на репродукција;

5) со намалување на потрошокот на енергија и на другите трошоци, сировини и репродукционен материјал по единица производ и со зголемено користење на домашните секундарни сировини;

6) со намалување на економски нерационалниот извоз на сировини и репродукционен материјал, што ќе се обезбеди, пред се по пат на самоуправно спогодување и доходовно поврзување на репродуктивно зависните организации на здружен труд

и со соодветни мерки на економската политика за отстранување на причините за вакиот извоз, а со што ќе се обезбеди посигурно и поуредно снабдување на домашното производство со тие материјали, заради зголемување на производството и на извозот на производи од повисок степен на обработка.

Поусогласени производствени и извозно-увозни текови ќе се обезбедат и со создавање услови за јакнење на економската интеграција врз самоуправната основа.

15. Со зголемено производство на енергија од домашни извори и со можниот увоз ќе се обезбедуваат доволни енергетски рамки за непречена репродукција и индустрија и во другите стопански области, како и за задоволување на потребите на широката потрошувачка.

Заинтересираните електростопански заедници на републиките и на автономните покраини ќе се спогодат за заедничко користење на косовските линији и ќе ја интензивираат активноста во подготвувањето на изградбата на објекти заради искористување на хидроенергетскиот потенцијал на реката Дрина за производство на електрична енергија.

Со рационална потрошувачка и со штедење на сите видови енергија посебно имајќи ја предвид увозната зависност, ќе се намалува потрошувачката по единица производ во сите области на потрошувачката.

Со мерките на економската политика ќе се обезбеди континуиран развој на енергетиката, вклучувајќи ги и новите и обновливите видови енергија, за енергетиката да не стане ограничувачки фактор на вкупниот стопански развој на земјата.

Со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година ќе се утврди обемот на производството и потрошувачката на електрична енергија, јаглен, нафта и природен гас, можниот увоз на нафта и нафтени деривати, гас, јаглен за коксирање и уран и други производи според енергетскиот биланс и мерките за неговото остварување.

Сојузниот извршен совет ќе преземе економски и сите други неопходни мерки ако настапат проблеми во рамномерното и под еднакви услови снабдување на сите подрачја на земјата со нафтени деривати.

Зголемување на производството и порационална потрошувачка на енергија ќе се оствари и со:

1) примена на Општествениот договор за мерките за поттикнување на отворањето на нови и за модернизација на постојните рудници за јаглен и на експлоатациони полиња за нафта и гас;

2) обезбедување средства врз основа на Договорот за заедничката политика на истражување на минералните сировини за забрзување на работите за истражување на резервите на јаглен, нафта, гас и уран, како и на геотермална енергија, на најперспективните подрачја односно наоѓалишта во земјата, врз основа на заедничка програма за истражување и со обезбедување девизни средства за увоз на резервни делови, репроматеријал и специфична опрема за истражување што не се произведуваат во земјата, во согласност со Одлуката за заедничката девизна политика.

Ќе се создаваат услови за развивање и користење на нови и обновливи видови енергија, посебно на сончева енергија и енергија на биомаса, и забрзување на изградбата на мали хидроцентрали;

3) преземање на мерки и активности за побрзо завршување на енергетските објекти чија реализација е во тек и за започнување на нови, како и за поголемо вклучување на домашната машиноградба во производството на опрема за електрани, рудници за јаглен и развој на технолошки решенија за користење и облагородување на домашните јаглени

и за реконструкција и ревитализација на електроенергетските објекти;

4) доследно спроведување на Програмата на долгорочни мерки за рационализација, супституција и штедне на енергија. Таа програма ќе се дополни со нови комплексни и поефикасни мерки;

5) забрана на располагањето со дел од општествените средства за финансирање на изградбата на термоцентрали, топлани, енергани и котларници на течни горива;

6) обезбедување приоритети во снабдувањето со нафтени деривати, што ќе се разработи во Енергетскиот биланс на Југославија.

Ќе се склучи општествен договор за избор на единствен горивен циклус и тип на нуклеарните централи.

16. Ќе се зголеми производството на сировини и репродукционен материјал. Заради тоа ќе се забрза завршувањето и пуштањето во работа на започнатите капацитети од примарните фази, посебно рудниците за метали и неметали и капацитетите за облагородување и нивното усогласување со преработувачките капацитети. Исто така, ќе се забрза завршувањето и пуштањето во работа на капацитетите со висок степен на довршеност за производството на базни хемиски производи.

Ќе се преземат мерки за порационално користење на дрвната маса, зголемување на отвореноста на шумите и за зголемување на обемот и квалитетот на шумско-одгледувачките работи.

Со зголемување на производството на домашни сировини и репродукционен материјал и со увоз, имајќи ги предвид пазарните услови на подрачјата од каде што се врши увоз, преку самоуправно спогодување на заинтересираните организации на здружен труд и со мерки на економската политика ќе се создаваат услови за позабрзан растеж на производството, посебно за извоз во индустријата за преработка на метали, преработувачката хемиска индустрија, текстилната и кожарската преработувачка индустрија и во финалната преработка на дрво и др.

Ќе се запре натамошното намалување на обемот на градежните работи во земјата и ќе се зголеми обемот на изведувачките градежни работи во странство и за таа цел, во согласност со заклучоците на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, ќе се преземат соодветни мерки и активности.

17. Ќе се зголеми производството на земјоделски и прехранбени производи, кое ќе овозможи подобро снабдување на пазарот во земјата и ќе обезбеди неопходни резерви и пораст на извозот. За таа цел треба да се интензивира користењето на производствените капацитети, посебно на индивидуалните стопанства и да се постигне значително подобра организираност во агроиндустрискиот комплекс. Со мерките на економската политика (кредитно-монетарната политика, политиката на даноци и придонеси, земјишната политика, политиката на цени) ќе се поттикнува самоуправното организирање и здружување на земјоделците и нивното вклучување во системот на самоуправното здружување на труд и средства заради побрзо зголемување на земјоделското производство, подобрување на структурата на производството и пазарноста на земјоделските производи.

Со посебни мерки на економската политика ќе се поттикнува развојот на производството на храна, и тоа:

1) со мерки на монетарно-кредитната политика ќе се обезбедат средства за кредитирање на општествено организираното производство, залихите и резервите на основните земјоделски и прехранбени производи, како и најповолни услови за кредитирање. Во развојната политика, во поглед на височината на каматната стапка, на земјоделството ќе му се обезбеди ист третман како и на другите приори-

тетни дејности. Со самоуправни спогодби на банките ќе се обезбеди насочување на средствата под поволни услови за поттикнување на здружувањето на средства за вложувања во развојот на земјоделското производство, а посебно за уредување и проширување на обработливите површини од општествениот сектор на земјоделството и на општествено организираното производство и за хидротехнички мелиорации;

2) ќе се обезбедат средства за регреси за минералните ѓубрива и средства за заштита на растенијата во согласност со движењето на цените на тој репродуктивен материјал во 1985 година, во согласност со Општествениот договор за обезбедување средства за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користење на тие средства;

3) ќе се обезбеди функционирање на механизмот на девизна компензација во случај на забрана на извозот на земјоделски и прехранбени производи, во рамките на платниот биланс;

4) во компензационите работи во странство ќе се одобрува извоз на производи од агрокомплексот првенствено заради увоз на репродуктивен материјал за потребите на земјоделството;

5) ќе се обезбедат девизи за приоритетно плаќање на увозот на неопходните сировини и репродуктивен материјал за потребите на земјоделството, во согласност со Општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивно производство во 1985 година на единствениот југословенски пазар;

6) ќе се донесат мерки за поттикнување на вложувањата на заинтересираните организации на удружен труд, банките и други учесници во репродукционото поврзување, во проекти од заеднички интерес за зголемување на производството на стратегиски значајните производи, при поефикасно користење на компаративните предности и поуспешно поврзување на регионите и производствените системи. Со даночни и други мерки ќе се поттикнува развојот на земјоделството, особено на сточарството во ридско-планинското подрачје;

7) во рамките на Стопанската комора на Југославија и општите здруженија, ќе се поттикнува самоуправното спогодување за програмите за заедничко производство на сировини, репродуктивен материјал и опрема за агроиндустрискиот комплекс и ќе се преземаат мерки за поттикнување на самоуправното здружување на девизи на организациите на здружен труд од туристичкото стопанство, угостителските и трговинските организации со организациите на здружен труд од агроиндустрискиот комплекс, заради континуирано снабдување со земјоделски и прехранбени производи.

18. Во областа на сообраќајот ќе се преземаат мерки и активности за унапредување на технологијата и организацијата на работата, зголемување на ефикасноста и безбедноста на превозот, подобрувања на квалитетот на услугите и намалување на трошоците на транспортот и на нивниот удел во цената на производите заради негово оспособување успешно да ги намирава потребите на корисниците на услуги. Со самоуправно организирање и донесување на соодветни прописи ќе се создадат услови за јакнење на техничко-технолошкото единство на железничкиот сообраќај и развивање соработка помеѓу и внатре во одделни гранки на сообраќајот во земјата.

Приоритет во развојот ќе има железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, а во тоа модернизацијата на пругата Јесенице-Гевгелија и набавката на шински возила и поморски и речни бродови. Ќе се продолжи вложувањето во изградбата на Автопатот на братството и единството, развојот на капацитетите на интегралниот транспорт, довршувањето

на коаксијалниот кабелски систем со соодветни приклучоци и изградбата на единствената јавна мрежа за пренос на податоци во согласност со материјалните можности.

Ќе се поттикнува побрзата модернизација на капацитетите заради нивно поуспешно вклучување во меѓународниот сообраќај и зголемувањето на учеството во превозот на стоки и патници и зголемувањето на транзитот.

Заради реализација на задачите предвидени во оваа точка:

1) ќе се склучи договор за условите за стопанисување на железничкиот сообраќај и ќе се преземаат мерки за негово остварување;

2) со мерки на кредитно-монетарната политика и со самоуправна спогодба на банките, како и со здружување на средства на стопанството, ќе се насочат и ќе се обезбедат поголеми средства за кредитирање на набавката на шински возила за потребите на железницата, како и на бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај;

3) ќе се преземаат мерки да се ликвидира долгот на стопанството спрема југословенските железници по основа на користење услуги од странски железници, а со спроведување на постојните прописи ќе се обезбеди уредно намиравање на текуштите обврски, како и пренос на девизи за услугите дадени во меѓународниот поморски сообраќај;

4) ќе се овозможи увоз на резервни делови и најнеопходна опрема што не се произведува во земјата без плаќање на вонцарински давачки и посебни такси за потребите на железницата, ППТ и безбедноста на меѓународните водни патишта и во воздушниот сообраќај;

5) ќе се овозможи увоз на бродови и авиони и на хипотекарен кредит;

6) заради порационално користење и одржување на расположивите капацитети и зголемување на ефикасноста и продуктивноста на трудот на работните организации и заедниците во областа на железничкиот и ППТ сообраќај, ќе се преземаат мерки за унапредување на нивната самоуправна и технолошка организираност;

7) ќе се склучи општествен договор заради обезбедување стабилни извори за финансирање на градбата и одржувањето на патиштата;

8) со договори помеѓу ППТ и другите системи на врски ќе се обезбеди заедничка изградба и користење на преносните и други капацитети;

9) во поморскиот сообраќај ќе се поттикнува обновата и модернизацијата на домашната флота и нашите извозници и увозници стоките да ги превезуваат со домашни бродови.

Ќе се поострат мерките на контрола и ќе се осигури поголема безбедност на луѓето и заштита на имотот во сите видови сообраќај, со поголема ангажираност на сите општествени субјекти во преземањето на превентивни мерки, како и во подобрата снабденост со резевни делови, гуми и др.

19. Развојот на малото стопанство ќе се заснова врз побрз развој на кооперацијата на големите производствени организации со организациите на здружен труд од малото стопанство и со носителите на личен труд со средства во сопственост на граѓани во производство на делови, склопови и стоки за широка потрошувачка, како и врз развој на дефицитарните услужни капацитети.

Со даночната политика и со други мерки ќе се поттикнуваат граѓаните, посебно работниците што се враќаат од привремена работа во странство, средствата да ги вложуваат во отварање на самостојни лукани и во основање на договорни организации на здружен труд или да ги здружуваат трудот и средствата со организациите на здружен труд.

Со земјишната и даночната политика, со обезбедувањето деловен простор и со поедноставување на

поставката за добивање дозволи за работа, општините ќе го поттикнуваат развојот на малото стопанство. Републиките и автономните покраини ќе извршат измени и дополнења на прописите од областа на личниот труд со средства во сопственост на граѓани, ќе ги приспособат наставните планови и програми кон потребите на малото стопанство, ќе ги преиспитаат и доградат прописите за деловниот простор. Федерацијата ќе изврши соодветни измени и дополнења на прописите од својата надлежност.

20. Со мерките на економската и развојната политика ќе се поттикнува побрзиот развој на туризмот како комплексна дејност од значење за вкупниот стопански развој, вработувањето и животниот стандард.

Заради зголемување на девизниот прилив од туризмот, ќе се донесат посебни програми на мерки и активности во сите организации на здружен труд и асоцијации на туристичкото стопанство, во соработка со организациите на здружен труд од други дејности што учествуваат во туристичката понуда. Ќе се поттикнува процесот на здружување труд и средства, ефикасното и рационално инвестирање, проширувањето на туристичките капацитети.

За зголемување на девизниот прилив од туризмот е нужно да се обезбеди подобра и поефикасна пропаганда, истражување на пазарот, поорганизиран настап на туристичкиот пазар, подобра снабденост, повисок квалитет на услугите, зголемување на вонпансионската потрошувачка, продолжување на туристичката сезона и други активности со кои се збогатува туристичката понуда.

Јакнење на конкурентната способност на туристичкото стопанство ќе се обезбедува со: динарски поттикнувања на определени намени заради извоз на туристички услуги; издавање динарски чекови на Народната банка на Југославија за давање туристички услуги и за продажба на определени стоки со попуст заради зголемување на вкупната девизна потрошувачка; кредити на банките за подготвување на туристичката сезона и извршниот извоз на туристички услуги; навремено издвојување на средства за заедничка туристичка пропаганда во износ од 1% од регистрираниот девизен прилив, од што соодветен дел во девизи за покритие на трошоците на таа дејност во странство; даночни олесненија, давање приоритет во снабдувањето на странскиот туризам со деривати на нафта и со други мерки.

Собранијата на општествено-политичките заедници и сите надлежни органи, од општината до федерацијата ќе извршат потребни измени и дополнења на прописите од интерес за поефикасен развој на сите видови туризам.

21. Со спроведување на Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика и со мерките на текушната економска политика ќе се создаваат услови за подинамична и порационална станбена изградба заради заживување на вкупната стопанска активност, зголемување на вработеноста и решавање на станбените проблеми на населението, пред се со поголемо ангажирање на лични средства на работните луѓе и граѓаните, со воведување задолжително лично учество при добивањето општествен стан на користење, зависно од материјалните можности — со долгорочно наменско штедње за стан. Со кредитната, земјишната и даночната политика и со други мерки ќе се поттикнува станбената изградба во сопственост на граѓани и побрзиот развој на станбеното задругарство.

Со натамошно зголемување на станарините ќе се обезбедат повеќе средства за одржување и проста репродукција на станбениот фонд во општествена сопственост.

Паралелно со зголемувањето на станарините, ќе се води политика на субвенционирање на станарините на семејствата со ниски приходи по член на домаќинството и на потстанарите, во согласност со општествениот договор за заедничките елементи на станбената и комуналната политика.

22. Материјалната положба на општествените дејности ќе се усогласува со вкупните општествени можности, така што обемот на средствата што се обезбедува од доходот и личните доходи да остане на достигнатото реално ниво од 1984 година. Ќе се продолжи ревизијата на обемот и начинот на остварување на правата на работните луѓе и граѓаните во областа на здравството, образованието и во други области. Ќе се преземаат мерки за порационално организирање и работење во самоуправните интересни заедници и во организациите на здружен труд од општествените дејности заради зголемување на стандардот и квалитетот на услугите. Со развој на слободната размена на труд во тие дејности ќе се обезбедат порамноправна општествено-економска положба и пореални доходовни односи. Со стопански системски инструменти и со мерки на економската политика ќе се создаваат услови за остварување на општествените определби и на целите на развојот на општествените дејности. Во согласност со потребите и материјалните можности во републиките и во автономните покраини:

1) Ќе се продолжи со изедначувањето на основите на системот на образованието на ниво на земјата, со рационализација на целокупната мрежа на училишта и факултети, преку усогласување на програмите за насочено образование со општествените потреби и со поврзување на производствениот труд и образованието, заради подобрување на нивната материјална положба, квалитетот на услугите и зголемување на ефикасноста;

2) Ќе зајакне активността за зачувување и унапредување на здравствената состојба на населението. Заради запирање на натамошното влошување на материјалната положба на здравството и квалитетот на здравствените услуги, со селективен пристап и со стимулативни мерки ќе се обезбеди поповолна економска положба на здравството. Со спроведување на мерките од Резолуцијата за основите на политиката на здравствената заштита на населението ќе се обезбеди приоритетен развој на примарната и превентивната здравствена заштита, врз основата на солидарност и заемност и со непосредна размена на труд помеѓу здравствените организации на здружен труд и користниците на здравствени услуги. Ќе се забрза процесот на функционално поврзување на здравствените организации на здружен труд, со соодветна поделба на трудот заради зголемување на ефикасноста, порационално користење на средствата и намалување на трошоците.

Во сите општествено-политички заедници и организации на здружен труд треба да се преземаат поефикасни мерки и да се интензивираат активностите и да се зголеми одговорноста за заштита и унапредување на животната и работната средина. Во согласност со тоа е потребно да се зголеми надзорот и да се преземаат мерки за спречување на загадувањето на водите, храната, почвата и воздухот. Истовремено е неопходно што побрзо да се преиспитаат соодветните постојни прописи и да се донесат нови заради обезбедување поголем степен на координација на надлежните органи во општините, републиките, покраините и федерацијата, заострување на санкциите, обезбедување поефикасна контрола и одговорност на сите субјекти.

23. Ќе се утврди заедничка стратегија и политика на научниот и техничко-технолошкиот развој на Југославија во рамките на вкупната долгорочна стратегија на општествено-економскиот развој на земјата и ќе почне нејзиното применување. Научно-истражувачката дејност и истражувачко-развојните

техничко-технолошки потфати и програми. Ке се третираат како основни материјални фактори за напредок на производните сили на општеството на кои нема да се однесуваат мерките за ограничување на потрошувачката.

Ке се обезбеди растеж на средствата за научно-истражувачката дејност побрзо од растежот на доходот на општественото стопанство. Ке се подобрат условите за финансирање на инвестициите во наука, ке се овозможи увоз на неопходната опрема за истражувања во рамките на истражувачко-развојните проекти, како и увоз на научно-стручна литература. Средствата на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за наука треба да се изостават од билансот на средствата за општа општествена и заедничка потрошувачка.

Развојот на науката, технолошкиот развој и научноистражувачката дејност ке се засноват врз заеднички истражувачко-развојни и финансиски програми за развој на организациите на здружен труд од производствените и општествените дејности, врз принципот на здружување на труд, знаење и средства, а ке се поттикнуваат и со мерките на економската политика.

Ке се преиспитаат постојните и ке се воведат нови форми на даночни, кредитни и други олесненија заради побрз развој и афирмација на научниот и техничко-технолошкиот напредок. Ке се донесат мерки за наменско насочување на средствата за вложување во развојот на научноистражувачката работа. Ке се поттикнуваат вложувањата во програми и проекти на научноистражувачка работа од заеднички интерес и од значење за развојот на земјата. Најшироко ке се поддржува побрзото ширење на постојните и организирање на нови истражувачки развојни центри во производствените дејности и нивно самоуправно здружување со научноистражувачките организации заради реализација на заедничките техничко-технолошки и економски потфати.

24. Ке се спроведува политиката на продуктивно вработување во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација и ке се преземат конкретни мерки и активности утврдени во Општествениот договор за заедничките основи на политиката на вработување и нејзиното спроведување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Врз таа основа ке се создаваат соодветни економски и општествени услови за во општествениот сектор да се оствари растеж на вработеноста од околу 2.5%, а во индивидуалниот неземјоделски сектор работно да се ангажираат уште околу 50 илјади лица, за да се запре натамошниот растеж на невработеноста.

Со мерки на економската политика на сите општествено-политички заедници ке се поддржат програмите и плановите на организациите на здружен труд со кои, врз продуктивна основа, се зголемува бројот на вработените и нивното рационално користење по основ на трудот, знаењето и работното време, а со тоа се остварува утврдената политика на вработување, особно во подрачјата на земјата во кои проблемот на невработеноста е поизразен, а посебно за:

1) реструктурирање на производството, реорганизација на работењето и преквалификација и доквалификација на работниците заради запирање на растежот на невработеноста, поефикасно користење на расположивиот работен потенцијал и поголемо вработување, посебно на младите стручни кадри;

2) воведување на повеќесменска работа, продолжување на погонското време, а скратување на работното време на работниците заради подобро користење на капацитетите и зголемување на вработеноста, ако со тоа се обезбедува поголем доход по еден работник. Приоритет во скратувањето на работното време ке имаат работниците кои работат на тешки работи и во отежнати услови за работа;

3) отстапување на други организации или на невработени лица, уреди, машини и опрема што не се употребуваат или што се употребуваат под економски оправданото ниво. Заради тоа и Стопанската комора на Југославија ке го унапредува системот на информирање за недоволно користените капацитети и за можностите за отстапување, пренесување или продажба на одделни средства за работа;

4) зголемување на бројот на вработените, во согласност со економските критериуми на стопанисувањето, првенствено, со зголемување на производството и услугите наменети за извоз, а посебно во организациите на здружен труд во оние подрачја на земјата во кои проблемот на невработеноста е поизразен, за кои ке имаат, под исти услови, во согласност со законот, приоритет во добивањето кредити за набавка на сировини и на други репродукциони потреби;

5) побрз развој на малото стопанство и на оние дејности што обезбедуваат ново продуктивно вработување и активирање на производствените и службните капацитети, со можност за ангажирање и средства на граѓаните, посебно на оние на привремена работа во странство, во општините, организациите на здружен труд и во пошироките општествено-политички заедници ке се преземат мерки сите заинтересирани, посебно вработените во странство да бидат информирани за сите можности што за вработување и работно ангажирање ги даваат програмите на малото стопанство. На повратниците од странство ке им се овозможи увоз на опрема без ограничување и ке се утврди поголема основа на која се плаќа царина.

Според своите потреби организациите на здружен труд би требало да ја стимулираат и пошироко да ја активираат работата дома, врз основа на поширока соработка со малото стопанство од општествениот и индивидуалниот сектор и на тој начин да организираат производство и услуги за своите потреби.

Потребно е да се утврди значително поголема можност работните луѓе со свој труд и средства да обезбедат своја егзистенција и за таа цел да се прошируваат можностите за активирање во дејностите на производството и прометот, во собирањето и користењето на секундарни сировини и др.

Ке се преземат мерки за здружување на средства на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници кои немаат потреба од вработување на нови работници, со други организации на здружен труд или самоуправни организации и заедници заради користење на тие средства за вработување.

Ке се испитаат можности за донесување на соодветни мерки со цел необработеното земјоделско земјиште да им се отстапува под поповолни услови на користење на работните луѓе и граѓаните за обработка и со тоа да се овозможи зголемување на земјоделското производство, доходот и материјалните услови за нивна егзистенција.

25. Во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, учеството на издвојувањата за општи општествени и заеднички потреби, што се обезбедуваат преку буџетите на општествено-политичките заедници и како приходи на самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности и на други самоуправни организации и фондови на општествено-политичките заедници, ке се задржи на реалното ниво од 1984 година. Според тоа, средства за задоволување на општите општествени и заедничките потреби во 1985 година треба да растат по стапка која е за 10% пониска од стапката на номиналниот растеж на доходот на општественото стопанство, освен исплатите за пензии, примањата на борците и воените инвалиди, инвалидните и други лични примања (надомести

за боледување, детски додатоци, социјални помошти и др.) што ќе растат во согласност со законските прописи.

Носителите на општата и заедничката потрошувачка во републиките односно во автономните покраини можат да утврдат диференциран растеж на средствата селективно по извори, одделни намени, односно корисници, со тоа што вкупниот растеж на овие средства да биде во рамките предвидени во став 1 на оваа точка.

По исклучок од став 1 на оваа точка, средствата за исплати на придонесите во буџетот на федерацијата, за отстранување на последиците од елементарни непогоди, за премостување на разликите настанати поради различни рокови на уплатите и уплатите на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на придонесите во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој и за други обврски врз основа на договори на републиките и покраините или на сојузен закон, ќе растат во согласност со прописите односно со договорите со кои се регулирани.

Во 1985 година издвојувањето на средства за самоуправните интереси заедници од материјалното производство можат да растат најмногу до реалното ниво од 1984 година.

Средствата за општи општествени и за заеднички потреби во републиките и во автономните покраини ќе се усогласуваат со движењето на доходот на општественото стопанство според периодичните пресметки во текот на 1985 година.

Доколку во текот на годината средствата за овие потреби се остварат над нивото предвидено со Резолуцијата, републиките односно автономните покраини ќе преземат мерки и активности сразмерно со тие средства да се намалат стапките на даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личните доходи на работниците. Остварените приходи надвор од рамките предвидени со Резолуцијата ќе се пренесат за потрошувачка во наредната година, со намалување на стапките на даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личните доходи на работниците.

До крајот на првото полугодие на 1985 година ќе се подготват основи за финансирање на општите општествени и заеднички потреби за следниот плански период од 1986 до 1990 година.

26. Со вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година ќе се обезбеди финансирање на корисниците на Буџетот на федерацијата и враќање на дел од обврските на федерацијата.

Приоритет во распоредот на средствата на Буџетот на федерацијата ќе му се даде на финансирањето на ЈНА, за која цел ќе биде обезбеден утврдениот процент на издвојување средства од остварениот национален доход на вкупното стопанство во 1985 година.

За финансирање на инвалидско-боречката заштита и на воените пензии ќе се обезбедат средства за текушто извршување на обврските според законските прописи.

Дополнителните средства за недоволно развиените републики и за Автономна Покраина Косово ќе се обезбедат со зголемување од 44,9%, како и посебни средства за модернизација на определени служби во САП Косово.

Средствата за другите корисници на Буџетот на федерацијата ќе се обезбедат во согласност со точка 25 од Резолуцијата.

27. Ќе се продолжи остварувањето на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово.

Побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово ќе се остварува со

потпирање врз сопствените сили, со поефикасно самоуправно здружување на труд и средства и ќе се поттикнува со средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, со дополнителни средства од буџетот на федерацијата и со други договорно утврдени мерки.

Сите општествено-политички заедници, во согласност со Договорот за здружување на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе донесат мерки за забрзување на самоуправното здружување на труд и средства по основа на дел од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини наменети за здружување и ќе обезбедат применување на тие мерки и следење на нивните ефекти.

Со договорот што ќе се склучи помеѓу републиките и автономните покраини до крајот на првиот квартал на 1985 година ќе се утврдат економски и други мерки за интензивирање на процесот на здружување труд и средства и за отстранување на административните и други пречки што го отежнуваат процесот на здружување. Заради забрзување на процесот на здружување на труд и средства, со овој договор ќе се утврди и динамиката на уплатата на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини наменети за здружување.

Во рамките на политиката на задолжување во 1985 година, на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово ќе им се овозможи, во согласност со режимот на увозот утврден со заедничката девизна политика, увоз на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата — за објектите што се реализираат со здружување на труд и средства по основа на дел од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини наменети за здружување. Во таа смисла, со Одлуката за утврдување на нивото до кое банките од стопански недоволно развиените републики и САП Косово, овластени за работи со странство, можат да склучуваат кредитни работи со странство и да даваат гаранции за тие работи, ќе се обезбеди ниво кое ќе биде најмалку за два процентни поена повисоко од вкупното ниво што ќе се утврди за сите банки во земјата.

Ќе се обезбедат царински олесненија за увоз на специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата за објектите што во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово се реализираат со здружување на труд и средства.

Заради подобрување на ликвидноста на стопанството и на банките во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово, чиј степен на задолженост е над просечната задолженост на земјата, а во рамките на решавањето на проблемите на курсните разлики настанати по основа на странски финансиски кредити, ќе се предложат соодветни решенија за покривање на досега настанатите и текуштите курсни разлики.

Заради решавање на проблемот на неликвидноста на стопанство и на банките во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово, Сојузниот извршен совет до крајот на март 1985 година, во рамките на активностите предвидени со потточка 3 од точка 9 на оваа резолуција, ќе предложи соодветни мерки.

Посебни активности ќе се насочат кон остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово и заради тоа, врз база на договорените активности ќе се преземат и следните додатни мерки: ќе се од-



ложи враќањето на ануитетите по кредитите од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат во 1985 година. Сојузниот извршен совет во текот на 1985 година, во зависност од приходите на буџетот на федерацијата, ќе предложи учество на федерацијата во извршувањето на динарските обврски за кредитите што соодветни субјекти од САП Косово ги имаат спрема Меѓународната банка за обнова и развој за определени објекти од инфраструктурата (Хидросистемот „Радоњик“, „Батлава“, модернизацијата на железницата и поштата); ќе се забрза извршувањето на преземените обврски од Договорот на републиките и на САП Војводина од 1980 година со сопствени средства да изградат најмалку по еден стопански објект во САП Косово; ќе се извршуваат договорените мерки организациите на здружен труд во САП Косово да ги намираат фиксните и гарантираните обврски по странските кредити; во рамките на договорената политика за задолжување во 1985 година ќе се овозможи увоз на кредит на определени делови на опрема, сировини и репродукционен материјал, заради завршување и потполно активирање на крупните инвестициони објекти; дел од средствата на Фондот на федерацијата предвидени за здружување тримесечно ќе се уплатуваат на посебна сметка кај Здружената банка Косово, врз основа на договорот на САП Косово со републиките и со САП Војводина; ќе им се обезбеди проектна, техничка и стручно-кадровска помош на организациите на здружен труд од САП Косово; ќе му се обезбедат додатни трајни обртни средства на стопанството на САП Косово во 1985 година.

Сојузниот извршен совет до крајот на април 1985 година ќе го анализира остварувањето на резултатите од овие мерки и ќе предлага решенија за нивно остварување и за тоа ќе го информира Собранието на СФРЈ.

28. До крајот на февруари 1985 година, врз основа на анализата и ставовите на Сојузниот извршен совет, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе ги разгледа резултатите, тенденциите и проблемите во развојот на територијата на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини во текуштиот среднорочен план и ќе заеме ставови за овие прашања.

29. Ќе се предложи јакнењето и развивањето на општонаролната одбрана и општествената самозаштита, а особено:

1) понатаму ќе се поопштествува општонаролната одбрана и општествената самозаштита заради поефикасна подготовка и способност на сите субјекти на општеството за успешно функционирање во вонредни прилики и во војна;

2) ќе се создадат материјални и други услови за реализација на програмите и задачите од среднорочниот план на развојот во таа област, посебно во организациски и кадровски поглед и во поглед на материјално-техничката модернизација на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на силите на безбедноста;

3) ќе се осигураат средства за финансирање на Југословенската народна армија кои ќе го обезбедат процесот на модернизација и постојаната борбена готовост, со тоа што учеството на средства за финансирање на Југословенската народна армија се утврдува на 4.82% од остварениот национален доход на вкупното стопанство на Југославија по текуштите цени;

4) во согласност со расположивите можности, развојот на другите компоненти на општонаролната одбрана и општествената самозаштита ќе се финансира според потребите и приоритетите утврдени со среднорочниот план;

5) во согласност со расположивите можности понатаму ќе се остваруваат постојаните програми за развој на приграничните, ридско-планинските и островските подрачја;

6) ќе зајакнат безбедносните мерки и активности против непријателското дејствување, појавите на криминалитет и отуѓување на општествениот имот.

### III

30. Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи и организации, во рамките на своите надлежности, ќе преземат мерки и активности за навремено остварување на задачите од Резолуцијата и за донесување на системски решенија според определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација.

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, стопанските комори, органите на општествено-политичките заедници и други субјекти во општеството, тргнувајќи од своите уставни овластувања, обврски и одговорности, ќе преземат мерки и активности за да се обезбеди остварување на политиката договорена со оваа резолуција и на задачите и утврдените мерки на економската политика во 1985 година, вклучувајќи ги и конкретните програми на активности за натамошно остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација.

### Собрание на СФРЈ

АС бр. 451

28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот  
на републиките и покраините,  
Миливоје Стијовиќ с. р.

816.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 14 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1985 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Средствата за нестопански инвестиции, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1985 година во износ од 3.566.000.000 динари, се распоредуваат на следните корисници:

Реден број	Корисник и намена	Динари
1	2	3

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија<br>Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ<br>— поправка на Белиот двор | 25.000.000 |
|----|--|------------|

1	2	3	1	2	3
2.	<b>Собрание на СФРЈ</b> — набавка на опрема неопходна за работа на стручните служби	50,000.000	11.	<b>Сојузен завод за мери и скапоцени метали</b> — набавка на опрема неопходна за работа на Заводот	40,000.000
3.	<b>Сојузен извршен совет</b> — изградба на објект со придружна функција во Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки — довршување на објектите предвидени со закон	60,000.000 100,000.000	12.	<b>Сервис за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи</b> — отплата на анuitети — набавка на опрема неопходна за работа на Сервисот	33,800.000 16,200.000
4.	<b>Сојузен секретаријат за надворешни работи</b> — поправка на зградите на југословенските дипломатско-конзуларни претставништва во странство	150,000.000	13.	<b>Станбена изградба</b> — за потребите на Собранието на СФРЈ — за потребите на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи и сојузните организации	107,000.000 293,000.000
5.	<b>Сојузен секретаријат за информации</b> — изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија — модернизација на техничката база на Новинската агенција „Танјуг“	475,100.000 35,000.000	2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
6.	<b>Сојузен комитет за сообраќај и врски</b> — изградба на објекти на радиорелејниот систем на Југославија — инвестициони работи и набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница (III етапа) — модернизација на Установата за одржување на поморските пловни патишта — прекопување на каналот Мала Проверса Сојузна управа на контрола на летењето — модернизација на службите за водење на цивилни и воени воздухоплови Сојузна управа за радиоврски — набавка на опрема неопходна за работа на Управата	274,500.000 125,000.000 30,000.000 60,000.000 900,000.000 24,100.000	Собрание на СФРЈ АС бр. 491 28 декември 1984 година Белград Претседател на Собранието на СФРЈ, Душан Алимпиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Стојан Бјелајац, с. р.		
7.	<b>Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита</b> — учество на федерацијата во финансирањето на привременото безбедно сместување на радиоактивни отпадни материји	97,300.000	817.		
8.	<b>Сојузна управа на царини</b> — модернизација на царинската служба	500,000.000	Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 25 и 69б од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година, донесе		
9.	<b>Сојузен завод за статистика</b> — монтажа на нов сметачки центар, адаптација на простории и набавка на опрема	150,000.000	<b>О Д Л У К А</b> <b>ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1985 ГОДИНА</b>		
10.	<b>Сојузен хидрометеоролошки завод</b> — набавка на опрема неопходна за работа на Заводот	20,000.000	1. За потребите на федерацијата во 1985. година се утврдува вкупниот износ на девизите во противвредност од 161.757.273.437 динари. 2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се распоредуваат: Динари 1) за потребите на материјалните резерви на федерацијата 36.016,515.000 2) за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата 121.415,748.895 3) за потребите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини 3.724,000.000		



- 4) за потребите на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој 611.009.542

3. Средствата утврдени во точка 2 од оваа одлука претставуваат динарска противвредност на девизите, сметана според курсот од 185,70 динара за еден САД долар.

Средствата утврдени во точка 1 од оваа одлука се обезбедуваат сразмерно со приливот на девизите остварен по основа на извозот на стоки и услуги, согласно со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година.

Со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија ќе се утврди процентот на издвојувањето на конвертибилни средства од приливот на девизи остварен по основа на извозот на стоки и услуги од 1 јануари 1985 година, со тоа што средствата ќе се издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

4. Средствата утврдени во точка 2 под 1), 3) и 4) од оваа одлука ќе се користат врз основа на решенија на Сојузниот извршен совет.

5. Износот на девизите и правото на купување на девизи за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата, утврден во точка 2 под 2 од оваа одлука, Сојузниот извршен совет ги распоредува на одделни сојузни органи и сојузни организации што ги вршат работите од интерес за остварување на функциите на федерацијата.

6. Односот помеѓу конвертибилните и клириншките девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, со тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 на оваа одлука износот на конвертибилните девизи не може да биде поголем од 66,12%.

7. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се вршат плаќања до 31 декември 1985 година.

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 457  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимшиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миливоје Стијовиќ, с. р.

818.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 од Законот за финансирање на федерацијата и член 83 ст. и 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година, додесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1985 ГОДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**

1. За враќање на царините и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд

што извезуваат, на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југославија) во 1985 година и се отстапуваат 50,28% од остварените приходи од царини и други увозни давачки, како и во целост приходот остварен од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи.

Средствата од сав 1 на оваа точка се користат и за туристичка и економска пропаганда и за информативна дејност спрема странство, заради зголемување на извозот, согласно со самоуправната спогодба што ја склучуваат самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини во Заедницата на Југославија, врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

2. Приходите од царини, други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи од точка 1 на оваа одлука ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие приходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Фондот) кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат помалку од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на враќање на царините и другите увозни давачки по налозите за плаќање примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1985 година, за средствата што недостигаат Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки за навремено намирување на втасаните обврски.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат повеќе од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на враќање на царините и другите увозни давачки по налозите за плаќање примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1985 година, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го запре издвојувањето на средства за Заедницата на Југославија, а вишокот на издвоените средства ќе го пренесе во Буџетот на федерацијата.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат сразмерно со остварениот прилив на девизи од извозот на стоки и услуги, предвиден во Одлуката за заедничката девизна политика за 1985 година.

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатуваат обврските настанати по основа на враќање на царините и другите увозни давачки по налозите за плаќање примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1985 година.

5. Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола на користењето на средствата на Фондот, водат евиденција и поднесуваат извештаи за користењето на тие средства. Начинот на водење евиденција и на поднесување на извештаи за користењето на средства на Фондот го утврдува Заедницата на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

6. Завршна сметка на Фондот за 1985 година донесува Заедницата на Југославија.

Собранието на СФРЈ ја потврдува Завршната сметка на Фондот за 1985 година.

Приходите на Фондот од царини, од други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи за стоките увезени до 31 декември 1985 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1986 година, се уплатуваат во корист на Фондот за 1985 година.

Трошоците на платниот промет и другите трошоци настанати во врска со работењето со средствата на Фондот се покриваат од средствата на Фондот.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 456  
28 декември 1984 година  
Београд

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките и  
покраините,  
Миљивсе Стијовиќ, с. р.

819.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 19 став 2 и член 24 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА

1. Со заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година се определуваат и усогласуваат правците и начинот на дејствување на сите домашни субјекти во областа на економските односи со странство. Основна цел на таа политика во 1985 година ќе биде остварување на проекциите на платниот и девизниот биланс за 1985 година, кои се составен дел на оваа одлука.

Заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година ќе се спроведува така што да се обезбедат: услови за поуспешно вклучување на здружениот труд во меѓународната поделба на трудот и јакнење на извозната ориентација на стопанските субјекти и на стопанството на земјата во целост; предвидениот обем на производството во земјата во делот што зависи од увозот и извозот на стоки и услуги; извршување на финансиските обврски спрема странство на сите субјекти и на земјата во целост; девизи за неопходните општи и заеднички потреби; организиран настап на нашето стопанство на странските пазари; водење политика на реален курс на динарот и соодветен систем на поттикнување заради остварување на планираниот извоз на стоки и услуги.

За работа на девизниот пазар во 1985 година треба да се обезбеди: доследно остварување на утврдените пропорции во проекциите на платниот и девизниот биланс на земјата, според обемот, структурата и динамиката; остварување на предвидената програма на задолжување во странство (по обемот, структурата и динамиката); одржување на

соодветно ниво на конвертибилните девизни резерви и нивна мобилност меѓу овластените банки; доследно и навремено усогласување на општествено признатите репродукциони потреби со остварениот девизен прилив. Во сегашните услови на објективно изразен несклад помеѓу понудата и побарувачката на девизи, функционирањето на единствениот девизен пазар во 1985 година може да се подобри и со доследно спроведување на важечките законски решенија; со зголемување на извозот на конвертибилното подрачје и со забрзување на наплатата на побарувањата по извршениот извоз; со сведување на специфичните надворешнотрговски работи во економски реални и оправдани рамки, утврдени со оваа одлука; со доследно спроведување на програмата за репрограмирање и рефинансирање на надворешниот долг во организациите на здружен труд и на овластените банки; со доследно спроведување на одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, за продажбата на девизи над утврдените општествено признати репродукциони потреби од страна на организациите на здружен труд на овластените банки и овие на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар; со примена на мерките на кредитно-монетарната политика од страна на овластените банки и Народната банка на Југославија во случај кога девизите по основа на општествено признатите репродукциони потреби се задржуваат по долго од 15 дена на сметките на организациите на здружен труд; со активирање на девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија сразмерно со обезбедувањето услови за нивно пополнување со купување на девизи од страна на Народната банка на Југославија на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. За подобрување на функционирањето на девизниот пазар посебно треба да придонесе засилената, поинтензивна активност на Сојузниот девизен инспекторат, на девизната контрола на Народната банка на Југославија и на народните банки на СР и САП, на Службата на општественото книговодство и на други контролни органи во обезбедување спроведување на системот во практиката, посебно од страна на овластените банки и за преземање на мерки во сите случаи на непочитување на прописите. Истовремено и со синхронизирана активност на сите надлежни фактори (од организациите на здружен труд и овластените банки до надлежните органи во СР и САП и Федерацијата) што се одговорни и надлежни за реализацијата на девизниот систем во практиката, ќе се обезбеди подобро и поефикасно функционирање на единствениот девизен пазар, особено во смисла на навремено обезбедување на девизи за снабдување на стопанството со сировини и репродукционен материјал од увозот. Посебно значајна улога во ова имаат Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Стопанската комора на Југославија при утврдувањето и спроведувањето на единствените критериуми во 1985 година, заради стимулирање на извозните напори и усогласување на плановите на економските односи со странство за да се зголеми извозот, посебно на конвертибилното подрачје.

Општествено признатите репродукциони потреби мораат да бидат утврдени на полно во согласност со предвидените пропорции и со квантификациите од платниот и девизниот биланс на земјата и динамички навремено приспособувани кон реалните движења.

При утврдување на мерилата за утврдување на правото на задржување на дел од девизниот прилив или на купување девизи на девизниот пазар за формите на здружување и поврзување (во рамките на кои со самоуправни спогодби се врши распределба на организациите на здружен труд) ќе се води сметка за следното:

— да се утврди колку формите на здружување и поврзување (а според спогодбата во рамките на кои организации на здружен труд) за покривање на општествено признатите репродукциони потреби ги задржуваат девизите од својот девизен прилив во процент (и во планираниот износ заради утврдување на следењето и усогласувањето), а колку ќе се продадат на единствениот девизен пазар;

— да се утврди правото на купување девизи на единствениот девизен пазар за преостанатиот дел на општествено признатите репродукциони потреби, со утврдување на обемот по изворите од кои ќе се обезбедат, девизи за единствениот девизен пазар;

— организациите на здружен труд дел од своите општествено признати репродукциони потреби да можат да ги задоволат со користење на кредити во странство во согласност со законот;

— правата по сите основи да не можат да го надминат вкупниот обем на општествено признатите репродукциони потреби, усогласени со платниот биланс на Југославија, и со девизниот биланс на Југославија со исклучок по основа на зголемување на извозот над предвидениот во документите на текуштата економска политика;

— во вкупните општествено признати репродукциони потреби утврдени со Единствените критериуми влегува целиот увоз и плаќањето спрема странство, вклучувајќи ги сите форми на специфична размена со странство и увозот на кредит;

— плаќањето на целокупниот увоз во текот на 1983 година, како од сопствениот девизен прилив така и со девизите купени на единствениот девизен пазар или на кредит да можат да се вршат само во рамките на утврдените општествено признати репродукциони потреби;

— правото на купување на девизи на единствениот девизен пазар организацијата на здружен труд може да го користи само ако претходно ги потрошила сите девизи што има право да ги задржи на својата девизна сметка;

— утврдените општествено признати репродукциони потреби се намалуваат за износот на рефинансираниот дел на долгот спрема странство во 1985 година.

При усогласувањето на општествено признатите репродукциони потреби, утврдени според Единствените критериуми, со стварните текови од платниот и девизниот биланс на Југославија, ќе се врши сразмерно корекција на делот од девизите што припаѓа на организацијата на здружен труд по основа на задржувањето на девизите и по основа на правото на купување девизи на единствениот девизен пазар.

Со мерките за спроведување на заедничката девизна политика на Југославија ќе се предвиди создавање на услови и поголема мотивираност за остварување на што поголем девизен прилив, како и начинот на насочување на девизниот одлив според пропорциите предвидени со проекциите на платниот и девизниот биланс, по обем и намена. Целите на заедничката девизна политика на Југославија во 1985 година ќе бидат следните:

1) зголемување на извозот на стоки и услуги за околу 12% (на конвертибилното подрачје за околу 15%) и зголемување на девизниот прилив во согласност со зголемиот извоз на стоки и услуги;

2) зголемување на увозот на стоки и услуги по стапка од 6% (од конвертибилното подрачје за околу 9%);

3) остварување по усогласени односи на извозот и увозот и, во рамките на тоа, поскладни односи во вкупната економска соработка со одделни регионални подрачја, како и остварување на суфицит на платниот биланс;

4) релативно намалување на степенот на задолженоста за околу 2% односно на вкупниот долг спрема странство за 0,4 милијарди долари;

5) одржување на текуштата надворешна ликвидност на земјата, со навремено плаќање на сите обврски спрема странство и одржување на девизните резерви околу износот кој одговара најмалку на просечните двомесечни плаќања во конвертибилни девизи, со тоа што до крајот на годината да достигнат и повисоко ниво;

6) создавање услови за понатамошно поттикнување на вложувањата на странски партнери во нашето стопанство врз основите на рамноправни услови и заемност на економските интереси, а заради понатамошен технолошки развој и зголемување на производството и извозот.

### Политика за унапредување на извозот на стоки и услуги

2. Со мерките на економската политика ќе се создаваат услови за поинтензивно зголемување на извозот на стоки и услуги, особено на конвертибилното подрачје. Доходовната мотивираност на организациите на здружен труд за извоз на стоки и услуги ќе се обезбедува првенствено со политиката на реалниот курс на динарот. Покрај реалниот курс на динарот, доходовната мотивираност на стопанството ќе се обезбедува и со динарско поттикнување на девизниот прилив од извозот на стоки и услуги, со самоуправна спогодба што се склучува во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Динарското поттикнување на девизниот прилив во 1985 година ќе се заснова врз следните основни начела:

— со враќање на царината и на другите увозни давачке да се изврши растоварување на извозната цена од тие трошоци;

— динарското поттикнување на девизниот прилив адекватно да се усогласува со политиката на реалниот курс на динарот;

— истовремено со утврдување на инструментите на динарското поттикнување да се утврдат изворите за нивно поттикнување.

Девизниот прилив по основа на услуги на облагородување (ЛОН работи) ќе има ист третман во поглед на динарското поттикнување на извозот како и девизниот прилив по основа на извозот на стоки.

Остварувањето на девизниот прилив ќе се поттикнува и со други мерки на економската политика, а особено со мерките на развојната политика, кредитно-монетарната политика, политиката на даноци и придонеси и др. Со вкупните мерки на економската политика ќе се обезбеди зголемување на доходовната мотивираност на организациите на здружен труд за извоз.

Во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе се утврдат основните критериуми врз основа на кои републиките и автономните покраини со свои мерки ќе го поттикнуваат девизниот прилив по извозот на стоки и услуги.

Ако организациите на здружен труд, во рамките на формите на здружување и поврзување во текот на 1985 година, остварат стапка на растек на извозот над стапката на растек предвидена со оваа одлука, зголемиот девизен прилив по таа основа, по издвојувањето на дел од девизите за намените утврдени со закон, можат во целост да се користат за плаќање на зголемиите сопствени репродукциони потреби и меѓусебно да се распределат во тој вид на одделни организации на здружен труд. Девизниот прилив по оваа основа може да се користи за плаќање на суровините и на други репродукционен материјал, на опремата и на други плаќања спрема странство.

Заради зголемување на производството за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје

је, ќе се користат стоковните кредити за плаќање на увозот на сировини и репродукциони материјали, на делови како и на резервни делови за одржување на опремата што се користи за производство на стоки и услуги за извоз, под условите што важеа во 1984 година.

Производството за извоз ќе се поттикнува со овозможување на реализација на работите на увоз заради извоз за да се зголеми извозот на производите од повисоките фази на преработка на конвертибилното подрачје, со тоа што во рамките на тие работи увозот не смее да надмине 65% од вредноста на стоките што се извезуваат.

За кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка, во обем кој обезбедува зголемен девизен прилив во 1985 година, ќе се склучат соодветни самоуправни спогодби со кои дел од кредитниот потенцијал на банките во износ од 38,5 милијарди динари ќе се насочи за оваа намена.

Заради зголемување на извозот на опрема и бродови и на изведувањето на инвестициони работи во странство ќе се преземаат и други мерки со кои ќе се создадат поповолни услови за јакнење на конкурентната способност на тој извоз на конвертибилното подрачје.

Остварувањето на поголем девизен прилив со внесување и продолжба на девизи од страна на нашите граѓани на привремена работа во странство, ќе се поттикнува со обезбедување на поповолни услови за вложување во малото стопанство и купување на станови на пазарот, како и со други погодности во користењето на динарската противвредност на продадените девизи.

Заради овозможување на развојот на наутичкиот туризам, ќе се преземаат мерки и ќе се предлагаат решенија за негово унапредување.

### Политика на увозот

3. Со мерките на спроведување на политиката на увозот во 1985 година ќе се создаваат услови приоритетно да се обезбеди неопходен увоз на сировини и репродукционен материјал за производството со кое, со користење на домашните ресурси, првенствено ќе се остварува извоз на конвертибилното подрачје.

Тргувајќи од општите услови на стопанисување во 1985 година и неопходноста обемот на увозот да се движи во рамките на платнобилансните можности, остварувањето на планираниот увоз ќе се обезбеди со подобрување на структурата на увозот. Тоа ќе се постигне со поголем увоз на стоки од најниските фази на преработка и со создавање услови за неговата супституција таму каде што постои можност за снабдување на производството од домашни извори. Приоритет кај увозот и плаќањата ќе имаат сировините и репродукциониот материјал, пред сè, за производство за извоз на конвертибилното подрачје и сировините, репродукциониот материјал и определените производи што се од посебно значење за снабдување на населението во согласност со општествениот договор.

Во рамките на формите на здружување и поврзување, понатаму ќе се развива поврзувањето на организациите на здружен труд во рамките на заедничките програми за развој, производство и извоз. Во рамките на тие форми на поврзување организациите на здружен труд донесуваат и извозни програми со кои се утврдува реалниот обем на извозот, регионалните правци на извозот, динамиката и структурата на извозот, како и потребите за увоз на неопходните сировини и репродукционен материјал, заради организирање на производството за остварување на тие програми.

Заради реализација на тие програми, организациите на здружен труд во рамките и меѓу формите на поврзувањето, ќе се договораат за увозот на сировини и репродукционен материјал ако нема изложени домашни сировини и репродукционен материјал или ако домашните сировини и репродукциониот материјал не одговараат на барањата на производството за извоз. Организациите на здружен труд — носители на извозните програми и организациите на здружен труд — производители на сировини и репродукционен материјал ќе се договораат за снабдувањето со сировини и со репродукционен материјал од домашни извори.

Заради остварување на овие задачи, а врз основа на предлогот на програмата за производство, извоз и увоз на металниот комплекс, што ја предлага Стопанската комора на Југославија, ќе се изврши организирање и поврзување на организациите на здружен труд во рамките на металниот комплекс (производство на основни метали и преработка на метали) во посебна форма на организирање и поврзување, во согласност со единствените критериуми од чл. 70 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Заради остварување на програмата за производство, извоз и увоз на металниот комплекс за 1985 година, ќе им се овозможи на овие организации на здружен труд организирани и поврзани во посебна форма на здружување и поврзување, во согласност со самоуправната спогодба склучена врз основа на единствените критериуми, приоритетно купување девизи на единствениот девизен пазар за разликата меѓу вкупно утврдените општествено признати репродукциони потреби на производителите на основни метали и делот на девизите што организациите на здружен труд го задржуваат од остварениот девизен прилив, а најмногу до 332 милиони долари.

Сојузниот извршен совет, во Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар за 1985 година ќе ја вгради можноста за приоритетно купување на девизи на единствениот девизен пазар за плаќање на увозот заради остварување на производството на основните метали што служат за зголемување на производството, извозот и увозот.

Со програмата за производство и извоз на основните земјоделско-прехранбени производи во 1985 година ќе се предвиди обемот на извозот на тие производи над договорените количества наменети за снабдување на домашниот пазар. Делот од девизите неопходен за плаќање на увозот на сировини и репродукционен материјал, на резервни делови за одржување на земјоделската механизација и за намирување на втасаните фиксни и гарантирани обврски на организациите на здружен труд — производители на земјоделско-прехранбени производи ќе им се обезбеди, првенствено, со склучување на спогодба на тие организации со организациите на здружен труд кои со нив непосредно се поврзани во процесот на производството и извозот на стоки и услуги.

Ако во 1985 година извозот на определени земјоделско-прехранбени производи и на производи од други стопански гранки им се ограничи или забрани над количествата што се договорени за снабдување на домашниот пазар на организациите на здружен труд чиј извоз е ограничен или забранет, делот, од девизите за плаќање спрема странство ќе се обезбеди со утврдување на правото на купување на девизи од делот на девизите што во смисла на одлуката се издвојува за девизни компензации.

Фиксните и гарантираните обврски спрема странство на организациите на здружен труд чијшто извоз на производи е забранет или ограничен, како и меѓусебните обврски на банките според член 240 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ќе се намируваат со

девизите што приоритетно ќе ги купуваат на девизниот пазар. Во случај кога на девизниот пазар нема девизи и ако овластената банка кај која се води девизната сметка или банката што је издала гаранцијата спрема странство нема доволно девизни средства, Народната банка на Југославија ќе интервенира на девизниот пазар од текуштите девизни резерви.

Доколку на овој начин и со примена на други прописи не се обезбеди намирување на фиксните и гарантираните обврски на производителите на кои им е забранет и ограничен извозот на определени производи, Сојузниот извршен совет може да го дозволи извозот на тие производи до височина на ненамирните фиксни и гарантирани обврски, водејќи сметка за состојбата на домашниот пазар. Девизниот прилив по основа на овој износ може да се ослободи од обврската за издвојување, согласно со Одлуката за заедничката девизна политика.

Во 1985 година организациите на здружен труд од девизниот прилив приоритетно ги извршуваат своите фиксни и гарантирани обврски и го плаќаат увозот на сировини и репродукционен материјал наменет за производство за извоз и увоз на сировини, репродукционен материјал и готови производи што се од посебно значење за снабдувањето на населението.

Ќе се овозможи најнеопходниот увоз на опрема од конвертибилното подрачје во обем кој им одговара на платнобилансните можности и кој не го нарушува остварувањето на потребниот увоз на сировини и репродукционен материјал од тоа подрачје за производство и извоз, првенствено на оние организации на здружен труд кои имаат можност за развој на производството за извоз при користење на домашни извори на сировини и репродукциони материјали, како и за економски оправдано производство кое обезбедува замена на производите од увоз.

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 1985 година ќе ги преиспита прописите за увоз на опрема заради поедноставување на процедурата.

Нови договори за увоз на опрема можат да се склучуваат ако со тој увоз се обезбедува зголемување на производството за извоз или се обезбедува извоз на домашна опрема, ако се работи за опрема за потребите на организациите на здружен труд од областа на енергетиката, за истражување на нафта и гас, и за рудниците, за неопходна медицинска опрема, како и за опрема за заштита при работа, специфична опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјите, за објекти кои се реализираат со здружување на труд и средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, за опрема што се увезува врз основа на вложувањата на странски лица во домашни организации на здружен труд, за опрема заради замена на опремата уништена од елементарни непогоди, од други видови виша сила, како и за санација на штетите настани како последица од виша сила, за резервни делови за инвестиционо одржување и за опрема наменета за потребите на науката и истражувачките институти, за опрема што е изложена на меѓународни саемски изложби во Југославија, како и за опрема од помала вредност што се увезува без плаќање на противвредноста.

Исто така ќе се овозможи увоз на опрема што се плаќа од кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и Еурофима, како и на опрема што се набавува од кредитите одобрени за санација на последиците од земјотреси.

Во 1985 година опремата од конвертибилното подрачје ќе се увезува, првенствено на кредит и под услови набавката на таква опрема, под при-

лично еднакви услови, да не може да се набави во земјата.

Организациите на здружен труд можат од делот на девезите што им припаѓаат по основа на општествено признатите репродукциони потреби, да ја плаќаат опремата од помала вредност и резервните делови за инвестиционо одржување во 1985 година во височина од 10% од така утврдените општествено признати репродукциони потреби.

При увозот на опрема во закуп, класичен или лизинг, како форми на привремениот увоз, вредност ќе му се даде на увозот што обезбедува производство за извоз. Во следењето на остварувањето на проекцијата на платниот биланс, во случаите кога со договорот за закуп е предвидено увозната опрема да се задржи во земјата, како вредност на увозот се искажува вредноста на закупот за односната година.

Заради обезбедување на подобра опременост на домашните организации на здружен труд кои даваат услуги на превоз на странски релации во поморскиот и во воздушниот сообраќај, ќе се овозможи набавка на бродови на хипотекарен кредит и при обврска со користењето на тој кредит да се остварува нето девизен прилив во вредноста на отплатата на кредитот. Ќе се овозможи и набавка на авиони на кредит, преку врзани зделки за извоз на југословенски стоки, во вредност од најмалку 50% од вредност на вкупниот увоз. Во рамките на врзаните зделки, претежно ќе се извезуваат индустриски производи и опрема, како и финални производи за широка потрошувачка. Во рамките на Стопанската комора на Југославија и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе се иницира склучување на самоуправна спогодба на организациите на здружен труд — авиопревозници, организациите на здружен труд чии производи ќе се извезуваат во рамките на овие врзани зделки, надворешнотрговските организации на здружен труд преку кои ќе се врши извоз и увоз и деловните банки што ќе ги финансираат и гарантираат извозните и увозните зделки. Во следењето на остварувањето на проекцијата на платниот биланс, како вредност на увозот ќе се искажуваат само авансите и отплатите по кредитот.

На организациите на здружен труд кои даваат услуги на превоз во меѓународниот сообраќај ќе им се овозможи плаќање на увозот на авиони и бродови со девезите што ќе ги остварат при продажба на сопствени превозни средства. Во рамките на договорената политика за задолжување во 1985 година ќе се овозможи увоз на кредит на определена опрема, резервни делови, сировини и репродукционен материјал, заради завршување и целосно активирање на вкупните инвестициони објекти во САП Косово. Исто така, по исклучок, ќе се одобрува и увоз на опрема наменета за објекти кои се градат во недоволно развиените подрачја на републиките и САП Косово, а кои се реализираат со здружување на труд и средства по основа на дел од постојаните средства на Фондот за федерацијата наменети за здружување.

Увозот на стоки за широка потрошувачка во 1985 година ќе се насочи првенствено кон стоките што, во согласност со Општествениот договор за обезбедување и користење на девезите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно на сировини за нивно производство во 1985 година на единствениот југословенски пазар, се увезуваат заради снабдување на единствениот југословенски пазар. Ова се однесува особено на увозот на јужно овошје, кафе и други земјоделско-прехранбени производи за снабдување на населението, како и на стоките што ги увезуваат дирекциите за резерви на прехранбени производи. Исто така ќе се овозможи и увоз на книги и други печатени публикации од областа на науката, културата и просветата; на филмови за прикажување; на медицински производи кои недоволно се произведуваат или во-

општо не се произведуваат во земјата, а се наменети за потребите на здравството или се увезуваат за потребите на ветеринарството; на определени земјоделски производи наменети за снабдување на индивидуалните земјоделски производители; на стоки што како саемски експонати се изложени во Југославија и на стоки што се увезуваат во рамките на одделни специфични форми на надворешнотрговски промет каде што извозот е врзан за увозот на тие стоки.

Заради поцелосно користење на постојните производствени капацитети и поголема стабилност во работењето, ќе се овозможи користење на компензационите зделки со странство, увоз заради извоз, зделки за извоз со наплата во стоки во земјите во развој и во други земји, во функција на остварување на меѓусебна урамнотежена размена на стоки и услуги, во согласност со меѓудржавните договори, малограничниот промет, посредувањето, облагорудувањето и др.

Компензациони зделки ќе се одобруваат ако со тоа се обезбедува продажба на определени стоки во странство чиј извоз, во редовната стоковна размена, е особено отежнат или се работи за обезбедување на извоз на стоки на нови пазари, како и ако се работи за стоковна размена со определени земји со кои размената треба да се одвива урамнотежено, во согласност со годишните протоколи за стоковна размена. Во рамките на компензационите зделки, првенствено ќе се одобрува извоз на стоки од повисоките фази на преработка и увоз на сировини и репродукционен материјал за производствените организации на здружен труд, чии стоки се извезуваат, како и увоз на сировини, репродукционен материјал и финални производи што се од посебно значење за снабдување на населението во согласност со општествениот договор.

Извозот на земјоделско-прехранбени производи ќе им се одобрува на организациите на здружен труд — производители преку компензациони аранжмани, а заради увоз на сировини и репроматеријали, пред се, за нивните потреби.

Притоа, предност ќе им се дава на зделките со партнерите од земјите во развој и од други определени земји, со кои се предвидува урамнотежена размена според меѓусебно склучените стоковни протоколи за извоз и увоз на определени видови и количества стоки предвидени со меѓудржавните договори.

Ќе се овозможи склучување и ќе се обезбеди спроведување на меѓудржавните спогодби со земјите во развој (бартер аранжмани) во урамнотежена размена што се одвива преку посебни сметки на овластената банка за која ќе се определат организациите на здружен труд во рамките на секцијата на Стопанската комора на Југославија за унапредување на надворешно трговската размена со односната земја и банките на тие земји.

Заради унапредување на економската соработка со земјите во развој, во рамките на Стопанската комора на Југославија општите здруженија и секциите за унапредување на стопанската соработка со одделни земји, ќе се насочуваат организациите на здружен труд да купуваат сировини и репродукционен материјал што се произведуваат во земјите во развој.

Купувањето на сировини и репродукционен материјал во земјите во развој ќе се поттикнува со соодветни економски мерки во рамките на кредитно-монетарната, царинската, вонцаринската, даночната политика и политиката на увоз.

Плаќањето на увозот по сите основи се врши во рамките на утврдените општествено признати репродукциони потреби.

Заради урамнотежување на размената со земјите од клиринското подрачје, предвидена со протоколите за стоковна размена со тие земји, во рок од 30 дена по склучувањето на тие протоколи, со

самоуправните спогодби на организациите на здружен труд кои учествуваат во размената на стоки и услуги со тие земји ќе се распоредат количествата и видовите на стоки за извоз и увоз. До 15 јануари 1985 година Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по потреба, може на одделни организации на здружен труд да им утврди аванс во височина од 20% од нивниот увоз во претходната година. Приоритет при распоредувањето на количествата и видовите на стоки што се увезуваат од тие земји имаат оние организации на здружен труд кои тие стоки ги користат во производството за извоз на стоки и услуги во односните земји. Ако не се склучи самоуправни спогодба во предвидениот рок, распоредувањето ќе се изврши согласно со Одлуката за условите и постапката за распределба на стоките што се извезуваат и увезуваат од земјите од клиринското валутно подрачје.

Со најмалку развиените земји во развој, при наплата на побарувања по основа на извозот на стоки и услуги, ќе се користат можностите за наплата на тие побарувања со увоз на сировини и репродукционен материјал и на други стоки што се произведуваат во тие земји. Оваа можност ќе се користи и во размената со други земји каде што наплата на извозот е отежната или е тоа услов за урамнотежена размена.

Под увоз на енергетски сировини во 1985 година се подразбираат: увоз на нафта, нафтени деривати, јаглен за коксирање, нуклеарно гориво и други производи според енергетскиот биланс; транзит на гас и складирање на гас; увоз на репродукционен материјал и резервни делови за истражување и производство на нафта-гас, јаглен и електрична енергија; трошоци за истражување на нафта во странство; трошоци за транспорт на енергетски сировини и од конвертибилното и од клиринското подрачје со домашни и со странски бродови и со железница до југословенската граница; увоз на заштитна опрема за јамски копови на рудниците.

Се овластува Сојузниот извршен совет во соработка со извршните совети на собранието на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, да врши во рамките на глобалниот износ, распоред на одделните ставки и проценти за одделни намени.

Кај одделни работи од надворешнотрговскиот промет односно кај специфични форми на работењето со странство, основницата за издвојување на дел од девизите од остварениот девизен прилив ја сочинуваат:

- кај зделки за изведување на инвестициони работи во странство — добивката по тие работи;
- кај зделки за посредување во надворешнотрговскиот промет — добивката по таа работа;
- кај агенциски зделки — агенциската провизија;

- кај компензационите зделки со странство — вишокот на девизниот прилив во однос на одливот по одобрена работа, со тоа што целиот вишок на девизниот прилив се издвојува за намените предвидени со оваа одлука;

- кај договори за користење на стоковни кредити сообразно со член 8 од Законот за земање на определени стоковни кредити на странство во 1983; 1984, 1985 година остварениот девизен прилив над вредноста на странските обврски;

- кај меѓународните договори во сообраќајот и ПРТ услугите — позитивната разлика по тие договори;

- кај договорите за осигуравање и реосигуравање на имоти и лица — вишокот од приливот над одливот по вкупните плаќања и наплата од странски лица по тие договори;

- кај малограничниот промет со соседните земји — девизниот прилив над вредностите утврдени со оваа одлука;



— кај организацији на здружен труд што се занимаваат со меѓународен сообраќај — вишокот по одбивката на реалните девизни трошоци во странство;

— дефинитивно откупените девизи од физички лица и од домашни правни лица по основа на дозволи од странство и меѓународни поштенски уплатници.

Дел од девизите од остварениот девизен прилив нема да се издвојува во следните случаи:

— кај зделки за долгорочна производствена кооперација со странство;

— кај влогови на странски лица во домашна организација на здружен труд;

— кај наплата на штета од осигурување на основни средства во изградба и употреба;

— кај саемски компензациони зделки со соседните земји;

— кај средствата што се користат од странски кредити;

— кај аванси по извоз на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство;

— кај сторно одлив на девизи;

— кај прилив што го остваруваат организацији кај кои е поведена постапка за ликвидација;

— кај прилив што го остваруваат организацији на здружен труд со продажба на основни средства во странство ако тој девизен прилив се употреби за купување на основно средство;

— кај девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд со извоз на стоки од Општествениот договор на конвертибилното подрачје заради увоз на сировини и репродукционен материјал за производство на тие производи;

— на девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд, производителите на основни метали, во заедничкиот извоз на производи од повисока фаза на преработка во рамките на посебна форма на организирање и поврзување, во согласност со член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

— по основа на извоз на производи на оние производители на кои им е забранет или ограничен извозот, а служи за намиравање на втасаните фиксни и гарантирани обврски спрема странство.

Доколку девизниот прилив, кој служи како основица за издвојување на дел од девизите за општи општествени потреби се остварува во обем помал од планираниот, Сојузниот извршен совет за тоа ќе го известат Собранието на СФРЈ и ќе предложи соодветни мерки.

За заеднички потреби во републиките односно во автономните покраини се издвојува до 10% од текуштиот девизен прилив на организациите на здружен труд, а најмногу до фиксниот износ утврден со акт од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Кај долгорочни аранжмани во надворешнотрговската размена, каде што извозот на производи од југословенско производство од повисок и од висок степен на обработка во развиените земји на Запад и во прекуморските земји се наплатува во увоз на енергетски сировини, обврската за издвојување на девизи за утврдените потреби може да се изврши и со ставање на тие сировини на располагање на домашните корисници во вредност која му одговара на единствениот процент утврден за овие земји намален за процентот на издвојувањето на девизи за потребите на републиките и на автономните покраини. Во случај кога извозот се наплатува во нафта количеството на нафтата што им се става на располагање на домашните корисници во височината на единствениот процент на издвојувањето на девизи за утврдените потреби, намален за процентот на издвојувањето на девизи за потребите на републиките и на автономните покраини, влегува во енергетскиот биланс на Југославија за тековната година.

За увоз на сировини потребни за производство на вештачки ѓубрива, детергенти, средства за заштита на растенијата, определени сировини за производство на стоки за потребите на земјоделството, резервни делови за земјоделска механизација, определени прехранбени производи, сировини за производство на лекови, медицински и санитарен материјал, детска храна и определени стоки неопходни за туристичкото стопанство, девизи се обезбедуваат и од средствата што ќе се откупат на менувачницата за ефективни динари, во согласност со општествениот договор за обезбедување на девизи за плаќање на увозот на стоки од посебно значење за снабдувањето на населението.

#### Политика на заштитата на домашното производство

4. Во областа на царинската заштита ќе продолжи јакнењето на функцијата на царината како инструмент за развој и селективна заштита. Ќе се забрза работата врз ревизијата на Царинската тарифа заради обезбедување натамошно усогласување на нивото на царинското оптоварување, заради обезбедување натамошен технолошки развој и рационална заштита на домашното производство врз селективна основа, во согласност со договорената развојна политика. Со оглед на високиот степен на заштита кој, покрај другото, овозможува развој на преработувачките капацитети врз основа на увозни компоненти, често недоволно засновани врз економските критериуми, ќе се преземат мерки за намалување на распонот на царинската заштита меѓу базната и преработувачката индустрија и за елиминирање на ефектите од царината во кои тие не се во функција на заштита на домашното производство. Исто така, ќе се издначуваат даночните оптоварувања на домашните и увозните стоки и ќе се намалува царинската заштита на производите за кои се поминало на слободно формирање на цените.

Со мерките на царинската и вонцаринската заштита ќе се создаваат услови за поповолен увоз на стоки наменети за производство за извоз на конвертибилното подрачје.

Остварувањето на основната определба во областа на економските односи со странство — создавање на услови за поголемо вклучување на домашното стопанство во меѓународната поделба на трудот, ќе се обезбеди и со регулирање на увозот во правец на отстранување на затвореноста на домашното стопанство спрема позитивното влчјание на светскиот пазар како и со ревизија на царинските прописи (царинската тарифа и др.) и со други мерки на текуштата економска политика.

До 31 декември 1985 година ќе се донесат сите неопходни акти, што се однесуваат на регулирањето на извозот и увозот во наредниот среднорочен период на развојот.

Ќе се обезбеди заштита на домашните организацији на здружен труд што даваат услуги во меѓународниот поморски сообраќај, така што другите организацији на здружен труд извозници и увозници, ќе се насочат кон користење на услуги на домашните организацији на здружен труд што тие услуги ги даваат под приближно еднакви услови со услугите на странски бродови.

#### Политика на курсот на динарот

5. Заради поттикнување на извозот и приливот на девизи врз трајни и стабилни основи, ограничување на одливот на девизи и, врз тие основи, подо-

брување на надворешната ликвидност на земјата и одржување на надворешната задолженост во планираните околности во 1985 година ќе се продолжи со спроведувањето на политиката на единствен реален курс на динарот за конвертибилните валути. Во согласност со определбите од антиинфлационата програма, заедно со другите мерки во 1985 година, ќе се оствари политиката на реален курс, со која ќе се обезбеди зачувување на нивото на ценовната конкурентност на крајот на 1984 година.

Политиката на единствен реален курс на динарот подразбира:

— промени на просечната вредност на динарот според соодветната „кошница“ на конвертибилни валути, со кои континуирано се покриваат ценовните диспаритети меѓу нашата земја и земјите на конвертибилното подрачје — најзначајни надворешнотрговски партнери на Југославија, за да се одржи ценовната конкурентност на југословенскиот извоз на стоки и услуги на ниво на кое, со активна поддршка од другите мерки на економската политика, ќе се создаде потребната доходовна мотивираност за остварување на планираните платнобилансни пропорции на земјата во 1985 година;

— примсна на единствен курс на динарот за најголем број трансакции во вкупната размена со странство, при доследно почитување на принципот „правилно вкрстени“ домашни и странски девизни курсеви.

Заедно со другите надлежни органи, Народната банка на Југославија ќе му предлага на Сојузниот извршен совет основица и рамки, за формирање на девизните курсеви на меѓубанкарските составници на девизниот пазар, како и други мерки потребни за остварување на утврдената политика на курсот на динарот.

Народната банка на Југославија месечно ќе го известува Сојузниот извршен совет за спроведувањето на утврдената политика на курсот на динарот во текот на 1985 година и, по потреба, ќе предлага додатни мерки за нејзино остварување. Сојузниот извршен совет тримесечно ќе поднесува извештај до Собранието на СФРЈ за остварувањето на политиката на курсот на динарот во 1985 година.

#### Политика на девизните резерви и надворешната ликвидност

6. Поради лимитираните можности за користење на странските кредити и зголемување на тековниот девизен прилив од извозот на стоки и услуги, расположивите девизи во 1985 година остварени со извоз на стоки и услуги, како и девизите од странски кредити, ќе се користат на крајно селективен начин и за извршување само на најнеопходните плаќања спрема странство.

Вкупните конвертибилни девизни резерви, што ги вклучуваат девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија и девизните резерви на сметките на овластените банки, ќе се одржуваат во 1985 година во просек околу износот кој им одговара најмалку на просечните двомесечни плаќања во конвертибилни девизи, со тоа што кон крајот на годината да постигнат и повисоко ниво. Конвертибилните девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија ќе се користат за интервенции на девизниот пазар заради одржување ликвидноста во меѓународните плаќања само по исклучок, по посебни одлуки на Сојузниот извршен совет, заради кратгорочно премостување на неусогласеноста меѓу тековниот девизен прилив и одлив кај одделни банки. Народната банка на Југославија ќе обезбеди привремено користените средства од девизните резерви со кои таа ракува да се вратат во девизните резерви во утврдените рокови.

Со спроведувањето на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи и со други соодветни мерки ќе се обезбеди средствата од тековниот девизен прилив да се користат првенствено за намирување на втасаните фиксни и гарантирани обврски спрема странство и динамички да се усогласуваат тековите на тековниот прилив и одлив на девизи, со полна одговорност на организациите на здружен труд и на банките за уредно извршување на сите обврски. Исто така ќе се извршат договорените мерки организациите на здружен труд во САП Косово да ги намираат фиксните и гарантираните обврски по странските кредити.

Народната банка на Југославија месечно ќе ги известува Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ за извршените интервенции на девизниот пазар од наменски собраните девизи и од постојаните девизни резерви.

#### Кредитни односи со странство

7. Во 1985 година ќе се репрограмира, односно рефинансира значителен дел од обврските по странските кредити земени од комерцијални банки, влади и владини агенции и овие кредити се изземаат од кредитно-гаранцискиот потенцијал на деловните банки.

Првенствено ќе се користат нови кредити од меѓународни финансиски институции на владите и владините агенции на странски земји, и тоа од страна на организациите на здружен труд, што треба да придонесат за побрзо остварување на развојните цели, а посебно за структурно приспособување и поголема извозна експанзија на југословенското стопанство.

Девизите од кредити на меѓународни финансиски организации заемопримачот може, преку овластената банка, да и ги продаде на Народната банка на Југославија или на овластените банки, кои од својот тековен прилив уредно ги извршувале обврските во годината во која се врши продажба на девизите од односниот кредит.

Ако дел од девизите од странски кредити, што се користат во рамките на вкупното ниво на задолжувањето утврдено во оваа одлука, и се продава на Народната банка на Југославија, не се товари кредитно-гаранцискиот потенцијал на деловните банки.

Девизите што овластените банки ќе ги откупат од странски кредити првенствено ќе се употребат за репродукција и плаќање на фиксните и гарантираните обврски. Овластените банки што уредно ги извршуваат фиксните и гарантираните обврски овие средства можат да ги користат за кредитирање односно за финансирање на увозот за потребите на организациите на здружен труд, кои преку извозната активност ќе обезбедат девизи за враќање на кредитите.

Во рамките на обемот на задолжувањето во странство, за плаќање на увозот на стоки и услуги, предвиден со платниот и девизниот биланс на Југославија, приоритет во задолжувањето ќе му се даде на увозот на репродукциони материјали, посебно за потребите на извозно ориентираното стопанство.

Користењето на стоковни кредити во странство во 1985 година ќе обезбеди што поголем обем на производство со ангажирање на домашни организации на здружен труд, оптимално користење на домашните ресурси, пред сè, на домашните суровини, и што поголемо учество на производите од повисоките фази на преработка, заради производство на стоки и вршење услуги наменети за извоз на конвертибилното подрачје.



Увозот на опрема на кредит во 1985 година ќе се врши во рамките на утврдената проекција на платниот и девизиот биланс.

Кредитирањето на странство во 1985 година ќе се врши во форма на извоз на стоки и услуги на кредит во рамките на износот утврдени со проекциите на платниот и девизиот биланс на Југославија.

Овластените банки можат да даваат гаранции по кредитите што во странство, кај странски банки, ции по кредитите што ги користат нивните претпријатија во странство, ако средствата прибавени од тие кредити служат за финансирање на југословенскиот извоз.

Организациите на здружен труд основачи на претпријатија во странство можат да даваат гаранции по кредитите што ги користат нивните претпријатија во странство, ако средствата прибавени од тие кредити служат за финансирање на југословенскиот извоз.

Организациите на здружен труд основачи на претпријатија во странство можат од делот на нетрансферираниот добивка да им даваат кредити на сопствените претпријатија во странство под услов тие средства да се користат исклучително за финансирање на југословенскиот извоз.

Во 1985 година ќе биде овозможено земање на кредити во странство заради финансирање на изведувањето на инвестициони работи во странство, што ќе се користат заради временската неусогласеност на роковите на договорената наплата со динамиката трошењето на средствата, под услови тие кредити да се отплатуваат исклучиво од наплатите за изведени инвестициони работи во странство.

Ќе се овозможи склучување на финансиски кредити кај меѓународните, националните и други финансиски институции, со посредство на фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито миграционите подрачја на СФРЈ во согласност со законот.

#### Политика на платнобилансните и девизнобилансните ограничувања

8. Во 1985 година Сојузниот извршен совет, во согласност со своите овластувања, ако не се остварат планираните пропорции на платниот биланс и на девизиот биланс на Југославија, ќе ги пропишува привремените мерки предвидени со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

9. Упатство за спроведување на точка 3 ст. 34-37 од Одлуката дава Сојузниот секретаријат за финансии во соработка со Народната банка на Југославија.

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 455  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Душан Алимичиќ, с.р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миливоје Стијовиќ, с.р.

#### 820.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините 28 декември 1984 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Со заедничката емисиона и парична политика и со заедничките основи на кредитната политика во 1985 година ќе се поддржува остварувањето на основните цели на економската политика утврдени со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година (во натамошниот текст: Резолуцијата за 1985 година), а во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација. Заради тоа, заедно со соодветните мерки од другите области на економската политика, со монетарно-кредитната политика ќе се поттикнува натамошниот растеж на производството, а пред сè побрзиот растеж на производството на стоки у услуги за извоз и на извозот, како суштествени претпоставки за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство и за зголемување на производството на основни земјоделски и прехранбени производи, енергетски и други сировини и репродукциони материјали со кои рационално се супституира увозот и ќе се дејствува врз забавувањето на порастот на домашната побарувачка, врз ограничувањето на порастот на стапката на инфлацијата и врз подобрувањето на ликвидноста во стопанството.

2. Заради остварување на целите и задачите од точка 1 на оваа одлука, ќе се обезбеди паричната маса, нето домашната актива и пласманите на банките, по обемот и структурата, да бидат доследно во функција на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација. Во согласност со тоа, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголеми до 42% а нето домашната актива на сите банки, без ефектите од промените на курсот на динарот, до 15%, во што порастот на вкупните динарски пласмани на банките до 30,5% во однос на нивната состојба на ден 31. декември 1984 година.

Ако остварените реални стопански движења во текот на годината, во однос на претпоставените на почетокот на годината, отстапуваат за повеќе од 5 индексни поени, Сојузниот извршен совет до 15 јули и до 15 октомври 1985 година ќе му предложи на Собранието на СФРЈ усогласување на стапките на растежот од став 1 на оваа точка, така што новите стапки на растежот на монетарно-кредитните агрегати да бидат и понатаму во функција на остварувањето на политиката за економска стабилизација.

Со мерките на кредитно-монетарната политика што ги спроведуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди усогласување на обемот и динамиката на порастот на паричната маса, на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во текот на годината, во согласност со рамките од став 1 на оваа точка, водејќи притоа сметка за сезонските потреби на организациите на здружен труд.

3. Заради обезбедување средства потребни за финансирање на тековната репродукција, а во рамките на тоа, посебно за приоритетните намени, со прописите и со мерките на монетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките во 1985 година ќе се обезбеди:

1) Во деловната политика на банките приоритет да имаат пласманите на банките за финансирање на тековната репродукција, а пред се, за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, како и за извоз на стоки и услуги на клирингскиот подрачје кој се остварува по меѓудржавни аранжмани, за производство на стоки и услуги за извоз, за производство и залихи на основни земјоделски и прехранбени производи и за формирање на неопходни пазарни стоковни резерви на тие производи, за производство на енергија, енергетски сировини, други сировини и репродукциони материјали со кои се супституира увозот, како и за производство на домашна опрема, бродови и шински возила за потребите на југословенските железници и за производство на вештачка ѓубрива.

Со мерките на кредитно-монетарната политика ќе се обезбеди пораст на пласманите на банките за кредитирање на производството и залихите на основни земјоделски и прехранбени производи, а во согласност со расположивите рамки на кредитно-монетарната политика, уважувајќи го сезонскиот карактер на вложувањето во производство и откуп.

2) Инвестиционите кредити на банките со основни средства на корисниците на општествени средства павано да се зголемуваат во однос на вкупните пласмани на банките, со тоа што да се обезбеди побрз раст на инвестиционите кредити на банките во основни средства за приоритети утврдени со точка 13 од Резолуцијата за 1985 година.

3) Пласманите на банките за станбено-комунална изградба, вклучувајќи ги и пласманите за изградба на објекти за водоснабдување, што се неопходни заради спречување на поголемите расторојства во снабдувањето со вода, во смисла на точка 3 од оваа одлука, да можат да се зголемуваат до височина на порастот на инвестиционите пласмани на банките во основни средства за приоритетите на став 1 од оваа точка.

Заради подобрување на ликвидноста на стопанството и на банките, а посебно на стопански недоволно развиените републики и на САН Косово, во рамките на утврдената кредитно-монетарна политика, Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ да донесе соодветни мерки.

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе пропише ограничување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во 1985 година во рамките утврдени со оваа одлука. Во спроведувањето на оваа одлука нема да се изземаат од обврската за ограничување пласманите на банките за одделни намени, со тоа што, во согласност со политиката на приоритетите од точка 3 став 1 потточка 1 на оваа одлука, да можат да се утврдуваат различни стапки на порастот за одделни видови пласмани, ако се оценат дека е неопходно тоа да се стори заради поефикасно остварување на задачите на кредитно-монетарна политика. Питоа, со мерките на кредитно-монетарната политика, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди политиката на ограничување на инвестиционите кредити во основни средства да се утврди во согласност со политиката предвидена во точка 3 став 1 потточката 2 на оваа одлука.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, обврската за ограничување на порастот на пласманите нема да се применува на пласманите на банките од средствата на Фондот на федерација-

та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени, во согласност со законот и другите прописи, и пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит — до височина на средствата примени во 1985 година за таа намена од Југословенска банка за меѓународна економска соработка; инвестиционите кредити на банките што ги придружуваат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд и на инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и Еурофима, со тоа што и порастот на тие пласмани да може да се ограничи ако нивниот пораст отстапува посуштествено од планираниот пораст, освен на пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес и на пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

5. Примарната емисија ќе се користи за регулирање на потребниот раст на паричната маса и на пласманите на банките во рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука и за поврзување на текозите на емисијата со репродукционите текови на стопанството.

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарната емисија ќе се користи и за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работи на купопродажба на стоки и за вршење на услуги во Југославија, за давање кредити на банките врз основа на тие хартии и за поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на кредитно-монетарната политика.

Во согласност со вкупните рамки на примарната емисија ќе продолжи постепено зголемување на примарната емисија по пат на линеарна монетизација на хартиите од вредност на организациите на здружен труд.

Пресметка на вредноста на производството и залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во пласманите на банките за тие намени, ќе се врши:

— по цените што ги пропишува Сојузниот извршен совет врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84);

— по цените утврдени во договорите за мерките за организиран откуп на определени земјоделски производи што се склучуваат на ниво на федерацијата;

— по пропишаните заштитни цени — за другите производи за кои тие цени се пропишуваат, а за другите производи за кои не се пропишуваат заштитни цени — по остварените продажни цени на производителот. Заштитните цени за 1985 година ќе ги утврди Сојузниот извршен совет до 31 јануари 1985 година, тргнувајќи од Законот за системот на општествената контрола на цените, а повторно ќе ги утврди во почетокот на второто полугодие.

Поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на кредитно-монетарната политика со примарната емисија ќе се врши со монетизација со селективно обележје на хартиите од вредност и на другите исправи што ги издаваат односно прибавуваат организациите на здружен труд во стопанството или нивните интерни банки, врз основа на стоковно-паричните работи на тие организации на здружен труд, и тоа по основа на: извоз на стоки и услуги; подготовка за производство на стоки и вршење на услуги за извоз; производство, залихи и резерви на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, ма-слодајни култури (вклучувајќи и соја), сурово мас-ло, оризова арпа и ориз; организирано гоеење на до-биток (говеда, свињи, овци и живина), риби, месо во ладилници, млеко и млечни производи од домашно производство и тутун, грозје и вино во винарски визби во општествениот сектор и јаболка во ладил-ници; залихи на јаглен: продажба односно купува-ње на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата и увоз на најважни производи (суровини) од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја.

Со користењето на примарната емисија за на-мените од оваа точка ќе се поттикнува потрајно поврзување на производствените, преработувачките и прометните организации на здружен труд и ќе се стимулира здружување на труд и средства врз доходовни односи, како и здружување на средства на учесниците во стоковно-паричните работи. Во согласност со тоа, здружените средства што се обе-збедуваат со самоуправни спогодби или со други соодветни акти во текот на производството можат да претставуваат основа за користењето на примар-ната емисија.

Со мерките на кредитно-монетарната политика во 1985 година ќе се обезбедат поповолни услови за користење на примарната емисија за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, за извоз на стоки и услуги, а во рамките на тоа посебно по-волни услови за кредитирање на извозот на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, како и за из-воз на стоки и услуги на клириншкото подрачје, што се остваруваат во согласност со определените долгорочни меѓудржавни аранжмани и со работите на долгорочна индустриска кооперација, како и за производство и залихи на основни земјоделски и прехранбени производи и за формирање на резер-ви на тие производи и залихи на јаглен, во однос на условите за користење на примарната емисија за други селективни намени, а во согласност со рамки-те на порастот на примарната емисија утврдени со Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на за-едничките основи на кредитната политика во 1985 година.

Користењето на примарна емисија за увозни зде-лки ќе се регулира рестриктивно, и тоа така што со примарната емисија ќе се поддржува само увозот на најважните производи (суровини) од земји-те во развој и од други земји од определени валут-ни подрачја, според списокот на производите од земјите што, врз основа на соработка на надлежните републички и покраински органи, ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, со тоа што условите за користење на примарната емисија, во поглед на стапките на реесконтот, да бидат понеповолни во однос на другите намени, освен за кредитирање на увозот на нафта, чии стапки на реесконтот треба да бидат во соодветен сразмер со стапките на реес-контот за намените утврдени во рамките на став 6 од оваа точка, а роковите за користење да бидат усогласени со потребното време за увоз, транспорт, преработка и продажба.

Примарната емисија ќе се користи и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите што банките ги даваат на граѓани за станбена изградба, за купување на станови и за изградба и опремување на занаетчиски работилници, земјодел-ски деловни објекти и други деловни објекти за вр-шење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизите од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови.

Ангажирањето на примарната емисија за покри-тие на курсните разлики во 1985 година, по исклучок, може да се користи врз основа на сојузен закон.

Со закон, во утврдените материјални рамки, ќе се обезбеди користење на дел од средствата од примарната емисија заради временско премостува-ње на приливот на средства за отстранување на последиците од земјотресот на територијата на СР Србија надвор од територијата на САП Косово.

6. Средства на општествено-политичките заед-ници депонирани кај народните банки на републи-ките и на народните банки на автономните покра-ини, во 1985 година ќе се насочуваат во согласност со кредитната политика на републиките и на авто-номните покраини, со тоа што да се обезбеди тие гласмани да се движат во границите на расположи-вите средства.

7. Заради поттикнување на здружувањето на труд и средства и заради намалување на кредитни-те односи во стопанството, организациите на здру-жен труд, како основачи на банките, со самоуправни општи акти и со деловната политика на банките, во согласност со целите на политиката за развој утвр-дена со Резолуцијата за 1985 година, ќе ги утврдат условите за поефикасно остварување на здружува-њето на труд и средства врз доходовни основи на единствениот југословенски пазар.

Со кредитната политика на републиките и на автономните покраини, во согласност со заеднич-ките основи на кредитната политика, ќе се презе-маат соодветни мерки и активности за поттикнување на здружувањето на труд и средства врз доходовни односи на единствениот југословенски пазар.

8. За да се остварат целите и задачи на заед-ничката емисиона и парична политика и на заед-ничките основи на кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се должни, согласно со за-колот во рок од 60 дена од денот на влегувањето на оваа одлука во сила, да спроведат постапка за самоуправно спогодување, заради:

1) обезбедување средства за кредитирање и други форми на финансирање на приоритетните намени кои, во смисла на оваа одлука, се поддржу-ваат со примарната емисија;

2) обезбедување средства за дополнително кре-дитирање на извозот на опрема и бродови и за из-ведување на инвестициони работи во странство на кредит преку Југословенската банка за меѓународ-на економска соработка;

3) здружување на средства за обезбедување на трајни обртни средства на стопанството на Соција-листичка Автономна Покраина Косово во 1985 го-дина, во согласност со член 26 од Договорот за посе-бните мерки за остварување на политиката за нај-брз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1981 до 1985 година.

9. Заради подобрување на ликвидноста на сто-панството и банките, банките со својата деловна политика ќе го утврдат потребното ниво на ликвид-ните средства за извршување на своите обврски, та-ка што тие да можат да создаваат обврски само до утврденото ниво на тие средства.

Народната банка на Југославија ќе ги утврди поблиску условите кога банката се смета како не-леквидна и, врз основа на тоа, ќе ја пропише мини-малната стапка на ликвидноста на банките, како ус-

лов за кредитната способност и услов за нивна ликвидност, како и мерките спрема неликвидните банки.

10. Во согласност со политиката на каматните стапки утврдена со Резулцијата за 1985 година, ќе предложи усогласувањето на каматните стапки со стапката на инфлацијата.

Усогласувањето на каматните стапки на банките во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се обезбеди со постигање на позитивна каматна стапка на динарските ненаменски орочени депозити на граѓаните и стопанството.

Усогласувањето на каматните стапки на банките, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се обезбеди и со утврдување на минималната каматна стапка на новите кредити што се одобруваат од средствата на банките во 1985 година, освен на селективните кредити за извоз и за земјоделството во кои учествува примарната емисија и на кредитите за станбено-комунална изградба.

Општата минимална каматна стапка за стопанството ќе се утврди со коригирање на општата минимална каматна стапка од 1984 година, предвидена со Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки, со додавање на една третина од разликата меѓу таа стапка и стапката на порастот на инфлацијата во 1984 година, а за нестопанството — за една половина од таа разлика. По исклучок, ако се во прашање кредити што банките ги одобруваат од своите средства за долгорочно кредитирање на примарното земјоделско производство минималната каматна стапка ќе се коригира за најмалку една петтина од разликата меѓу стапката на инфлацијата остварена во 1984 година и минималната каматна стапка утврдена за овие намени за 1984 година во Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

За кредитирање на инвестициите во другите приоритети наведени во точка 13 став 2 на Резулцијата за 1985 година, минималната каматна стапка ќе се коригира најмалку за една четвртина од разликата меѓу стапката на инфлацијата утврдена за 1984 година и минималната каматна стапка утврдена со Самоуправната спогодба на банките за политиката на каматните стапки за тие намени во 1984 година.

Кредитите со поповолна каматна стапка за инвестиции во приоритетите од ст. 4 и 5 на оваа точка не можат да бидат поголеми од 70% од вкупните динарски кредити за инвестиции во 1985 година кај секоја банка.

Заради усогласување на каматните стапки на банките, во смисла на оваа точка, банките ќе поведат постапка за склучување на нова или за дополнување на постојната самоуправни спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

11. Заради обезбедување средства потребни за финансирање на приоритетите од точка 3 на оваа одлука, банките со својата деловна политика ќе обезбедат:

1) да не можат да примаат орочени депозити ниту да им даваат нови кредити на корисниците на општествени средства што не ги намирале атасните обврски по порано дадените кредити и други пласмани;

2) да не можат да примаат орочени депозити и да им даваат кредити за основни средства на организациите на здружен труд кои обртните средства не ќе ги обезбедат во согласност со Законот за обезбедување на обртни средства;

3) да не можат да им даваат кредити на организациите на здружен труд за покривање на загубите, ако тие организации не ја утврдиле и не ја прифатиле санационата програма во согласност со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

4) да не можат да им даваат нови кредити на организациите на здружен труд кои девизите остварени со извоз на стоки и услуги не ги претвораат во динарски средства, односно не ги пренесуваат на жиро-сметка, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

12. Заради јакнење на финансиската дисциплина и обезбедување на својата ликвидност, банките се должни со својата деловна политика да обезбедат првенство во намирувањето на обврските спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на обврската во земјата и да преземаат ефикасни мерки за наплата на сите свои побарувања во рокот на нивното втасување. Заради тоа, банките во спроведувањето на својата деловна политика ќе обезбедат да им даваат пласмани само на корисниците на општествени средства што ги исполнуваат сите услови за кредитната способност и финансиска дисциплина, уредно ги намируваат своите обврски во земјата и спрема странство, настанатите стокотно-парични работи ги обезбедуваат со инструменти за обезбедување на плаќањето, во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и што инструментите за обезбедување на плаќањето ги издаваат исклучиво врз основа на реално настанатите стокотно-парични работи.

13. Со мерките на кредитно-монетарната политика и со деловната политика на банките ќе се влијае врз остварувањето на општествената контрола на цените.

Со мерките на кредитно-монетарната политика ќе се обезбеди банките да не ги кредитираат залихите на готови стоки кај производителските организации на здружен труд над нивоата на задолжителните резерви; освен сезонските залихи во чие кредитирање учествува примарната емисија, како и сезонските залихи и на други готови производи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет со одлука поблиску ќе ги определи модалитетите, динамиката и другите суштествени услови за примена на мерките од став 2 на оваа точка.

Банките не можат да им даваат нови кредити на организациите на здружен труд и на други корисници на општествени средства за кои надлежниот орган на пазарната инспекција или надлежниот орган за работи на општествена контрола на цените ќе утврди дека:

1) при формирањето на цените или при утврдувањето на елементите за формирање на цените во самоуправната спогодба или договорот користат монополска положба или на друг противзаконит начин доведуваат во нерамноправна положба друга организација на здружен труд, друга самоуправни организација или заедница;

2) држат залихи на стоки заради создавање на вештачки недостиг на единствениот југословенски пазар;

3) при формирањето на цените на своите прсизводи и услуги не се придржуваат кон прописите за мерките на непосредна контрола на цените;

4) откуп на основни земјоделско-прехрамбени производи вршат спротивно на условите утврдени во склучените договори за мерките за организиран откуп на тие производи;

5) не доставуваат известување за цените, во смисла на член 15 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

Народната банка на Југославија ќе им го ускрати користењето на кредити и другите пласмани од примарната емисија на банките што не се придржуваат кон одредбите од ст. 2, 3 и 4 на оваа точка.

Сојузниот извршен совет поблиску ќе ја пропише примената на мерките од став 4 на оваа точка.

14. Со мерките на кредитно-монетарната политика ќе им се спречи користењето на примарната емисија на банките што:

1) не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитната способност;

2) во својата деловна политика постапуваат спротивно на одредбите од точ. 3, 11 и 13 на оваа одлука;

3) не ги извршуваат обврските според самоуправните спогодби склучени на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) не обезбедуваат контрола врз наменската употреба на средствата.

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 453  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

821.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1984 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. За членови на Советот на федерацијата се избираат:

Влајко Беговиќ  
д-р Оскар Данон,  
Вељко Милатовиќ.

2. За членови на Советот на федерацијата повторно се избираат досегашните членови, на кои мандатот им истечува на 26 декември 1984 година:

Вера Ацева,  
Лутво Ахметовиќ,  
Нисим Албахари,  
Ристо Антуновиќ,  
Михајло Апостолоски,  
Бранко Бабич,  
Филип Бајковиќ,  
Анка Берус,  
Антун Вибер-Техек,  
Иван Божичевиќ,  
Петар Брајовиќ,  
Богдан Бреќељ,  
Саво Врковиќ,  
Иван Буковиќ — Киро,  
д-р Душан Чалиќ,  
Лилјана Чаловска,  
д-р Еджем Чамо,  
Расим Черкези,  
Угљеша Даниловиќ,

Оскар Давичо,  
Радивој Давидовиќ — Кепа,  
Мито Димитриевски,  
Илија Дошен,  
Блажо Гуричиќ,  
д-р Леон Гершковиќ,  
д-р Павле Грегорич,  
Мехмед Хоџа,  
Љубо Илиќ,  
Славко Јаневски,  
Владо Јаниќ — Цапо,  
Воин Јауковиќ,  
Србољуб Јосиповиќ,  
Павле Јовичевиќ,  
Десимир Јововиќ,  
Анте Јурјевиќ — Баја,  
Јово Капичиќ,  
Петца Кардељ,  
Јуре Керовиќ,  
Зденка Кидрич,  
Гуро Кладарин,  
д-р Славко Комар,  
Блаже Конески,  
Вељко Ковачевиќ,  
Иван Крајачиќ — Стево,  
Вицко Крстловиќ,  
Милан Купрешанин,  
Бого Кузмановски,  
Михајло Лалиќ,  
Данило Лекиќ,  
Воја Лековиќ,  
Иван Мачек,  
Слободан Марјановиќ,  
Мома Марковиќ,  
Илија Материќ,  
д-р Есад Мекули,  
Милорад Милатовиќ,  
Милосав Милосављевиќ,  
Милка Миниќ,  
Милутин Морача,  
Карло Мразовиќ — Гашпар,  
Андрија Мугоша,  
Драгослав Мутаповиќ,  
Мара Нацева,  
Радисав Недељковиќ,  
Милијан Неоричиќ,  
Воин Николиќ,  
Пуниша Перовиќ,  
Димитрие Писковиќ,  
Крсто Попивоџа,  
Стане Поточар,  
Никола Рачки — Кољка,  
Миљивоје Радовановиќ,  
Јанко Рудолф,  
Иван Рукавина,  
д-р Павле Савиќ,  
Велимир Стојниќ,  
Мира Светина  
Исмет Шаќири,  
Реис Шаќири,  
Владо Шегрт,  
Лидија Шентјурц,  
Михаило Швабиќ,  
Борко Темелковски,  
Мијалко Тодоровиќ,  
Воја Тодоровиќ,  
Мато Уевиќ,

Иво Вејвода,  
Тодор Вујасиновиќ,  
Светозар Вукмановиќ-Темпо  
Вељко Зековиќ,  
Павле Жауцер.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 489  
28 декември 1984 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миливоје Стијовиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Стојан Бјелајац, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
806. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1985 година — — — — —	1605
807. Буџет на федерацијата за 1985 година	1605
808. Закон за извршување на Буџетот на фе- дерацијата за 1985 година — — — — —	1638
809. Закон за измена и дополнување на Законот за Царинската тарифа — — — — —	1641
810. Закон за измени и дополненија на Зако- нот за девизното работење и кредитните односи со странство — — — — —	1642
811. Закон за измени и дополненија на Зако- нот за средствата на резервите — — — — —	1645
812. Закон за измени и дополненија на Зако- нот за оданочување на производи и ус- луги во прометот — — — — —	1646
813. Закон за измени на Законот за земање определени стоковни кредити во стран- ство во 1983 и 1984 година — — — — —	1653
814. Закон за покритие на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуш- ното девизно работење на банките — — — — —	1653
815. Резолуција за општествено-економскиот развој и економската политика на Соци- јалистичка Федеративна Република Ју- гославија во 1985 година — — — — —	1653
816. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Бу- џетот на федерацијата за 1985 година — — — — —	1667
817. Одлука за утврдување на вкупниот из- нос на девизите за потребите на федера- цијата во 1985 година — — — — —	1668
818. Одлука за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1985 година и се отстапуваат на Интерес- ната заедница на Југославија за економ- ски односи со странство — — — — —	1669
819. Одлука за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година — — — — —	1670
820. Одлука за целите и задачите на заеднич- ката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната поли- тика во 1985 година — — — — —	1677
821. Одлука за избор на членови на Советот на Федерацијата — — — — —	1681

Страна

1  
5  
/

54  
72  

---

483  
1.

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник  
Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе  
Мишиќа бр. 17.